



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE



ГЛАСНИК / BULETINI

Скопје / Shkup


Год. 2020 бр. 5 / Viti 2020 nr. 5

31 Мај 2020 / 31 Мај 2020

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE**

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК / BULETINI

Патенти / Patenta

Трговски марки / Marka Tregtare

Индустриски дизајн / Disenjo Industriale

Ознаки на потекло од производите /

Tregues Gjeografik

Лиценци / Liçenca

Застапување / Përfaqësimi juridik

Скопје / Shkup

Год. 2020 бр. 5 / Viti 2020 nr. 5


31 Maj 2020 / 31 Maj 2020

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO / KODET E SHTETEVE SIPAS STANDARTEVE TË WIPO

AD – Андора / Andora	EC – Еквадор / Ekuador	KY – Кајмански Острови / Ishujt Kajman	RW – Руанда / Ruanda
AE – Здружените Арапски Емирати / Emiratet e Bashkuara	EE – Естонија / Estonia	KZ – Казакстан / Kazahstan	SA – Саудиска Арабија / Arabia Saudite
AF – Авганистан / Afganistan	EG – Египет / Egjipt	LA – Лаос / Laos	SB – Соломонски Острови / Ishujt Solomon
AG – Антика и Барбуда / Antika dhe Barbuda	EH – Западна Сахара / Saharaja	LB – Либан / Liban	SC – Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles
AI – Антигуа - Antigua	ER – Еритреја / Eritreja	LC – Света Луција / Shën Lucia	SD – Судан / Sudan
AL – Албанија / Shqipëria	ES – Шпанија / Spanja	LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn	SE – Шведска / Suedia
AM – Ерменија / Armenia	ET – Етиопија / Etiopia	LK – Шри Ланка / Shri Lanka	SG – Сингапур / Singapor
AN – Холандски Антили / Antile Holandeze	FI – Финска / Finlanda	LR – Либериа / Liberia	SH – Света Елена / Shën Elena
AO – Ангола / Angola	FJ – Фиџи / Fijhi	LS – Лесото / Lesoto	SI – Словенија / Sllovenia
AR – Аргентина / Argjentina	FK – Фокландски Острови / Ishujt Falkland	LT – Литванија / Lituania	SK – Словачка / Slovakia
AT – Австрија / Austria	FO – Овчи Острови / Ishujt e Dhenve	LU – Луксембург / Luksemburg	SL – Сiera Леоне / Siera Leone
AU – Австралија / Australia	FR – Франција / Fransa	LV – Латвија / Letonia	SM – Сан Марино / San Marino
AW – Аруба / Aruba	GA – Габон / Gabon	LY – Либија / Libia	SN – Сенегал / Senegal
AZ – Азербејџан / Azerbejxhan	GB – Велика Британија / Britania e Madhe	MA – Мароко / Maroko	SO – Сомлија / Somlija
BA – Босна и Херцеговина / Bosnja dhe Hercegovina	GD – Гранада / Granada	MC – Монако / Monako	SR – Суринам / Surinam
BB – Барбадос / Barbados	GE – Грузија / Gruzija	MD – Молдавија / Moldavia	ST – Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe Principe
BD – Бангладеш / Bangladesh	GH – Гана / Gana	ME – Црна Гора / Mali i Zi	SV – Салвадор / Salvador
BE – Велгија / Belgjika	GI – Гибралтар / Gjibraltari	MG – Мадагаскар / Madagaskar	SY – Сирија / Siria
BF – Горна Волта / Volta e Epërme	GL – Гренланд / Grenlanda	MK – Северна Македонија / Maqedonia e Veriut	SZ – Свазиланд / Svaziland
BG – Бугарија / Bullgaria	GM – Гамбија / Gambija	ML – Мали / Mali	TC – Турки / Turki
BH – Бахреин / Bahrain	GN – Гвинеа / Guinea	MM – Бурма / Burma	TD – Чад / Cad
BI – Бурунди / Burundi	GQ – Екваторијална Гвинеа / Guinea e Ekuadorit	MN – Монголија / Mongolia	TG – Того / Togo
BJ – Бенин / Benin	GR – Грција / Greqia	MO – Макао / Makao	TH – Тајланд / Tajlanda
BM – Бермуди / Bermuda	GS – Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич / Xhorxhia Jugore dhe Ishujt Sanduiç të Jugut	MP – Северни Маријански Острови / Ishujt Mariane Veriore	TJ – Таџикистан / Tashikistan
BN – Брунеј Даресалам / Brunej Darasalam	GT – Гватемала / Guatemala	MR – Мавританија / Mavritania	TM – Туркменија / Turkmenistan
BO – Боливија / Bolivija	GW – Гвинеа Бисао / Guinea Bisao	MS – Монсерато / Monserator	TN – Тунис / Tunis
BR – Бразил / Brazil	GY – Гвајана / Guajana	MT – Малта / MAlta	TO – Тонга / Tonga
BS – Бахами / Bahama	HK – Хонг Конг / Hong Kong	MU – Маурициус / Mauricius	TP – Источни Тимор / Timori Lindor
BT – Бутан / Butan	HN – Хондурас / Honduras	MV – Малдиви / Maldive	TR – Турција / Turqia
BV – Островот на Буве / Ishujt e Buves	HR – Хрватска / Kroacia	MW – Малави / Malavi	TT – Тринидад и Тобаро / Trinidad dhe Tobago
BW – Боцвана / Bosvana	HT – Хаити / Haiti	MX – Мексико / Meksika	
BY – Белорусија / Bellorusia	HU – Унгарија / Hungaria	MY – Малезија / Malajzia	
CF – Централноафриканска Република / Republika e Afrikës Qendrore	ID – Индонезија / Indonezia	MZ – Мозамбик / Mozambik	
CG – Конго / Kongo	IE – Ирска / Irlanda	NA – Намибија / Namibia	
CH – Швајцарија / Zvicra	IL – Израел / Izraeli	NE – Нигер / Niger	
CI – Брегот на слоновата коска / Bregu i Fildishtë	IN – Индија / India	NG – Нигерија / Nigeria	
CK – Острови на Кук / Ishujt Kuk	IQ – Ирак / Irak	NI – Никарагва / Nikaragua	
CL – Чиле / Cile	IR – Иран / Iran	NL – Холандија / Hollanda	
CM – Камерун / Kamerun	IS – Исланд / Islanda	NO – Норвешка / Norvegjia	
CN – Кина / Kina	IT – Италија / Italia	NP – Непал / Nepal	
CO – Колумбија / Kolumbia	JM – Јамајка / Xhamajka	NR – Неру / Neru	
CR – Костарика / Kostarika	JO – Јордан / Jordani	NZ – Нов Зеланд / Zelanda e Re	
CU – Куба / Kuba	JP – Јапонија / Japonia	OM – Оман / Oman	
CV – Капе Верде / Kape Verde	KE – Кенија / Kenia	PA – Панама / Panama	
CY – Кипар / Qipro	KG – Киргизија / Kirgizija	PE – Перу / Peru	
CZ – Чешка / Cekia	KH – Камбоџа / Kamboxha	PG – Нова Гвинеа / Guinea e Re	
DE – Германија / Gjermania	KI – Кирибати / Kiribati	PH – Филипини / Filipine	
DJ – Џибути / Xhibuti	KM – Коморски Острови / Ishujt e Komorit	PK – Пакистан / Pakistan	
DK – Данска / Danimarka	KN – Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe Nevis	PL – Полска / Polonia	
DM – Доминика / Domenika	KP – Демократска Република Кореја / Republika Demokrate e Koresë	PR – Порторико / Portoriko	
DO – Доминиканска Република / Republika e Domenikës	KR – Република Кореја / Republika e Koresë	PT – Португалија / Portugalia	
DZ – Алжир / Algjeri	KW – Кувајт / Kuvajt	PY – Парагвај / Paraguaj	
		QA – Катар / Katar	
		RO – Романија / Rumania	
		RS – Србија / Srbia	
		RU – Руска Федерација / Federata Ruse	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) / Organizata Rajonale Afrikane për Pronësi Industriale (ORAPI)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели / Enti i Beneluksit për marka tregtare dhe modele
EA	- Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO) / Enti për Pronësi Intelektuale i Bashkimit Evropian (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO) / Organizata Evropiane e Patentave (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро) / Byroja Ndërkombëtare (siç është Byroja e Pranimit së PCT)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) / Organizata Afrikane e Pronësisë Intelektuale (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) / Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin



**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА
ИНДУСТРИСКА
СОПСТВЕНОСТ /
ENTI SHTETËROR I
PRONËSISË INDUSTRIALE**

ГЛАСНИК / BULETINI

Год. 2020 бр.5, 31 Мај 2020 / Viti 2020 nr. 5, 31 Мај 2020

©2020

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ /

ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE

месечник / botimi mujor

за издавачот / për botuesin

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор / SAFET EMRULI, drejtor

уредувачки одбор / bordi editorial

НАТАША ЗДРАВКОВСКА / NATASHA ZDRAVKOVSKA

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ / SIMCO SIMJANOVSKI

ЈЕТМИР ШАБАНИ / JETMIR SHABANI

главен уредник / kryeredaktor

САФЕТ ЕМРУЛИ / SAFET EMRULI

компјутерска и графичка обработка / përpunimi kompjuterik dhe grafik

АРЈЕТОН УЗАИРИ & ЛУЛЈЕТА ДЕАРИ / ARJETON UZAIRI & LULJETA DEARI

адреса на издавачот / adresa e botuesit

11 Октомври бр.25, 1000 Скопје / 11 Oktomvri nr. 25, 1000 Shkup

тел / tel: +389 2 3103 601 (641)

факс / faks: +389 2 3137 149

е-маил / e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна / web faqja : www.ippo.gov.mk

Гласник / Buletini

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.

Në buletin gjithashtu botohen edhe punime shkencore dhe profesionale, rishikime dhe komente për pronësinë industriale. Punimet shkencore janë të recenzuara. Përmbajtja e shkurtër e punimeve është bashkangjitur në gjuhën maqedone dhe angleze

СОДРЖИНА / PËRMBAJTJA

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост / Shpallja nül e vendimive për njohjen e të drejtave të pronësisë industriale	1
--	---

ПАТЕНТИ / PATENTA

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	2 – 76
Меѓународни патенти / Patenta ndërkombëtar	4 – 6
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	7 – 66
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	67 – 76

ТРГОВСКИ МАРКИ / MARKA TREGTARE

Пријави на Трговски Марки / Aplikime për marka tregtare	77 – 156
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	78 – 119
Решенија на Трговски Марки / Vendime për marka tregtare	120 – 125
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	126 – 151
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	152 – 154
Промени, Пренос, Истекувања, Поништувања, Спојувања, Впишување на лиценца, Обновувања и Престанок / Ndryshime, Bartje, Skadime, Anulime, Bashkimi i kërkesave, Regjistrimi i liçencës, Ripërtëritje dhe Ndërprerje (Mbarim)	155 – 156

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / DISENJO INDUSTRIALE

Пријави на Индустриски дизајн / Aplikime per disenjo industriale	157 – 168
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	158 - 163
Решенија Индустриски дизајн / Vendime per disenjo industriale	164
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	165 – 169
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	170

ЗАСТАПНИЦИ / PËRFAQËSUES

171



СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PËR NJOHJE E TË DREJTAVE TË PRONËSISË INDUSTRIALE

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право. / Sipas nenit 275 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18) vendim për njohjen e të drejtave të pronësisë industriale shpallet nul nëse konstatohet se nuk kishte kushte të parashikuara me Ligjin për Pronësi Industriale për njohjen e asaj të drejte.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот. / Vendimi për njohjen e të drejtave mund të shpallet nul për tërë kohëzgjatjen e mbrojtjes edhe atë sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e personit të interesuar, në përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. / Përjashtimisht nga dispozita e paragrafit (1) të nenit 276 të Ligjit, propozimi për shpalljen nul të vendimit për njohjen e të drejtës së markës tregtare nuk mund të paraqet mbajtësi i markës tregtare të regjistruar më parë, nëse gjatë pesë viteve rradhazi para paraqitjes së propozimi dinte për përdorimin e markës tregtare të mëvonshme.

ПАТЕНТИ / PATENTAT

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот./ Në përputhje me nenin 69 të Ligjit për pronësi industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Intelektuale publikon të dhënat nga vendimi për njohjen e patentës.

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања. / Së bashku me të dhënat nga vendimi i lëshuar në përputhje me nenin 60 të Ligjit, botohet edhe abstrakti i shpikjes. Me të dhënat e vendimit të lëshuar në përputhje me nenin 66 të Ligjit, publikohet pretendimi i parë për patentë dhe përcaktohet numri i pretendimeve të tjera për patentë.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. / Në përputhje me nenin 2 të dispozitave të cilat zbatohen për zgjerimin e patentave evropiane (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 49/97), Enti do të publikojë çdo kërkesë për zgjerim sa më shpejt të jetë e mundur nëse është paguar tarifa e paraparë.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. / Të dhënat shënohen me kodet e patentave INID * (standardi WIPO ST.9). Kodet shtesë janë futur për të dhëna specifike që nuk ekzistojnë në INID.

(11) Регистарски број на документот/ Numri i regjistrimit të dokumentit

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit:

A-патент/patentë A1-патент со доказ/patentë me dëshmi

A2-дополнителен патент/patentë shtesë

T1-превод на патентни барања за признаен европски патент / përkthim i pretendimeve për patentën evropjanë

T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања / mbajtja në fuqi e një patente evropiane me pretendime të modifikuara

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit

(23) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit

(30) Право на првенство: датум, држава, број / E drejta e prioritetit: data, shteti, numri

(45) Дата на објавување / Data e publikimit

(45) Објава на првичните патентни барања / Publikimi i pretendimeve fillestare

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi i Klasifikimit Ndërkombëtar të Patentave (KNP)

- (54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes
- (56) Цитирани документи / Dokumente të cituara
- (57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот) / Të dhëna për aplikimin e depozituar deri te ZFP e RSFJ (data e aplikimit ish-YU numri i aplikimit ish – YU numri i patentës)
- (61) Број на основната пријава / Numri i aplikimit bazë
- (62) Број на првобитната пријава / Numri i aplikimit fillestar
- (72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it)
- (73) Носител на правото на патентот / Pronari i të drejtës së patentës
- (74) Застапник / Përfaqësues
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar PCT (data e aplikimit shteti numri i PCT aplikimit)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO) / Publikimi i aplikimit ndërkombëtar PCT (data e publikimit, numri i publikimit – WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar EP (data e publikimit shteti numri EP i aplikimit)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен) / Publikimi i patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit)

* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*



ПРЕНОС / BARTJE

(11) **8999**

(73) **Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven, NL**

(11) **9711**

(73) **NUCANA PLC 3 Lochside Way Edinburgh EH12 9DT, GB**

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME

(11) **7984**

(73) **Kyowa Kirin Co., Ltd. 1-9-2, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, JP**

(11) **7916**

(73) **Kyowa Kirin Co., Ltd. 1-9-2, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, JP**

(11) **8999**

(73) **SHARP KABUSHIKI KAISHA 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka , JP**

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE

(11) **1258**

(73) **ETHYPHARM 21, rue Saint-Mathieu, 78550 Houdan, FR**

(11) **1245**

(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE**

(11) **1320**

(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE**

(11) **1403**

(73) **Merz Pharma GmbH & Co. KGaA Eckenheimer Landstrasse 100-104 60318 Frankfurt, DE**

(11) **1422**

(73) **ACTIAL Farmaceutica S.r.l. Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT**

(11) **1527**

(73) **Nexmed Holdings, Inc 350 Corporate Blvd. Robbinsville, NJ 08691, US**

(11) **1714**

(73) **PHARMA MAR, S.A., Calle de la Calera 3, Poligono Industrial de Tres Cantos 28760 Tres Cantos, Madrid,, ES**

(11) **1757**

(73) **Pagter & Partners International B.V P.O.Box 48 4670 AA Dinteloord, NL**

(11) **1990**

(73) **Lec Tec Corporation 10701 red Circle Drive Minnetonka, MN 55343, US**

(11) **2122**

(73) **THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE La Jolla, CA 92037, US**

(11) **2044**

(73) **Biogen Idec, Inc. 11011 Torrey Ana Road, San Diego, CA 92121, US**

(11) **2201**

(73) **ConjuChem Biotechnologies Inc. 3rd floor, Suite 3950, 225 President Kennedy Avenue West , Montreal, Quebec H2X 3Y8, CA**

(11) **2215**

(73) **AKZO NOBEL N.V., Velperweg 76, Postbus 9300, 6800 SB Arnhem, NL**

(11) **2277**

(73) **Merck Serono SA Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH**

(11) **2802**

(73) **PHARMA MAR, S.A., Calle de la Calera 3, Poligono Industrial de Tres Cantos 28760 Tres Cantos, Madrid,, ES**

(11) **3782**

(73) **Genentech, Inc 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080, US**

(11) **3841**

(73) **МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје, МК**

(11) **4014**

(73) **Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД-Скопје Бул. Александар Македонски бр.12, 1000 Скопје, МК**



(11) **4202**

(73) **Pharma Mar, S.A 28760 Madrid, ES**

(51) **A 61K 31/165, A 61K 31/135**(11) **10245**(13) **T1**(21) **2019/201**(22) **04/03/2019**(45) **31/05/2020**(30) **GB20080019287 22/10/2008 GB**(96) **20/10/2009 EP09760548.9**(97) **05/12/2018 EP2349344**(73) **Ellipses Pharma Limited Berkeley Square House Berkeley Square London W1J 6BQ, GB**(74) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје**(72) **FALCONER, Robert, Andrew; GILL, Jason; ATKINSON, Jennifer; LOADMAN, Paul; BIBBY, Michael and PATTERSON, Laurence**(54) **ММР АКТИВИРАНИ АГЕНСИ ЗА ВАСКУЛАРНО НАРУШУВАЊЕ**

(57) 1 Соединение или негова фармацевтски прифатлива сол, кое што содржи агенс за васкуларно нарушување (VDA) поврзан со пептид кој содржи место на протеолитички расцеп на матрична металопротеиназа (ММР), назначен со тоа што VDA е анти-канцер и тубулин врзувачки агенс, и местото на ММР протеолитичкиот расцеп содржи аминокиселинска секвенца -Arg- Ser-Cit-Gly-Hof-P2'-Leu- назначен со тоа што P2' е аминокиселина и не е тирозин.

има уште 31 патентни барања

**Нацрт 1****Нацрт 2**

(51) **F 26B 15/12, B 28B 19/00, B 28B 11/24, B 28B 17/00**

(11) **10246**

(13) T1

(21) **2019/217**

(22) 07/03/2019

(45) 31/05/2020

(96) 29/09/2014 EP14783749.6

(97) 20/02/2019 EP3052284

(73) **United States Gypsum Company 550 West Adams Street Chicago, IL 60661-3676, US**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) DELLANGELO, Scott M. and WYKOFF, Robert

(54) **СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛИРАЊЕ НА ПРЕНОСЕН СИСТЕМ ЗА ВРЕМЕ НА ПРОМЕНИ НА ПРОИЗВОД**

(57) има уште патентни барања

(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/005, A 61P 35/00**

(11) **10247**

(13) T1

(21) **2019/218**

(22) 07/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) US 201261732760 P 03/12/2012 US and US 201361801187 P 15/03/2013 US

(96) 03/12/2013 EP13811698.3

(97) 30/01/2019 EP2925350

(73) **Bristol-Myers Squibb Company Route 206 and Province Line Road Princeton, NJ 08543, US**


(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) KORMAN, Alan, J.; SELBY, Mark, J.; WANG, Changyu; ENGELHARDT, John, J. and QUIGLEY, Michael

(54) **ПОДОБРУВАЊЕ НА АНТИ-КАНЦЕРОГЕНАТА АКТИВНОСТ НА ИМУНОМОДУЛАТОРНИ FC ФУЗИОНИ ПРОТЕИНИ**

(57) 1 1. Афокосилиран ипилимумаб за употреба во лекување на рак.

Слика 1



(51) **C 07D 498/18, C 07D 498/16**(11) **10248**

(13) T1

(21) **2019/219**


(22) 07/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) US 201261705731 P 26/09/2012 US

(96) 26/09/2013 EP13774881.0

(97) 19/12/2018 EP2900676

(73) **ImmunoGen, Inc. 830 Winter Street
Waltham, MA 0245US**(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово(72) WIDDISON, Wayne C. and ZHAO, Robert
Yongxin(54) **ПОДОБРЕН МЕТОД ЗА АЦИЛАЦИЈА НА
МАИТАНЗИНОЛ**(57) 1 Метод за подготовка на соединение
претставено со следната формула:каде што R1 е метил; и R2 е метил, при што
методот се состои од:а) подложување на реакција на маитанзинол со
N-карбоксианхидрид во реакциска мешавина
која што дополнително содржи база и Луисова
киселина селектирани од групата која што се
состои од цинк трифлат, цинк хлорид,
магнезиум бромид, магнезиум трифлат, бакартрифлат, бакар (II) бромид, бакар (II) хлорид, и
магнезиум хлорид, каде што N-
карбоксианхидридот е претставен со
следната формула:со што се формира соединението со Формула
(Ia);б) подложување на реакција на неподложениот
на реакција N-карбоксианхидрид од
реакциската мешавина во чекорот а) со
нуклеофилен реагенс, кој што е алкохол
селектиран од метанол, етанол, n-пропанол,
изопропанол и терт-бутанол.
има уште 8 патентни барања(51) **C 07K 14/47, C 07K 7/08, A 61K 38/12, A
61K 38/00, A 61K 45/06, A 61P 37/02**(11) **10249**

(13) T1

(21) **2019/220**

(22) 07/03/2019

(45) 31/05/2020


(30) US201462094281P 19/12/2014 US

(96) 17/12/2015 EP15820775.3

(97) 06/02/2019 EP3233887

(73) **Bristol-Myers Squibb Company Route 206
and Province Line Road Princeton, NJ 08543,
US**(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово(72) ZHAO, Qian; SUN, Li-Qiang; MULL, Eric;
GILLIS, Eric P.; SCOLA, Paul Michael; MILLER,
Michael Matthew and ALLEN, Martin Patrick(54) **ИМУНОМОДУЛАТОРИ**

(57) 1 1. Соединение избрано од:



(51) **C 07K 16/28**

(11) **10250**

(13) T1

(21) **2019/221**

(22) 07/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) US 201461931512 P 24/01/2014 US; US
201462059676 P 03/10/2014 US and US
201462094834 P 19/12/2014 US

(96) 23/01/2015 EP15703384.6

(97) 19/12/2018 EP3097121

(73) **President and Fellows of Harvard College;
Dana-Farber Cancer Institute, Inc. and Novartis
AG 17 Quincy Street Cambridge, MA 02138, US;
450 Brookline Avenue Boston, MA 02115-5450,
US and Lichtstrasse 35 4056 Basel, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FREEMAN, Gordon, James; SHARPE,
Arlene, Helen; BLATTNER, Walter, A.;
MATARAZA, Jennifer, Marie; SABATOS-PEYTON,
Catherine, Anne; CHANG, Hwai, Wen and FREY,
Gerhard, Johann

(54) **АНТИТЕЛО МОЛЕКУЛА ЗА PD-1 И
НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Антитело молекула способна за
врзување на човечка програмирана смрт-1 (PD-
1), којашто содржи:

(а) тешка низа на варијабилен регион (VH)
којашто содржи VHCDR1 аминокиселинска
секвенца на SEQ ID NO: 4, VHCDR2
аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 5, и
VHCDR3 аминокиселинска секвенца на SEQ ID
NO: 3; и лесна низа на варијабилен регион (VL)
којашто содржи VLCDR1 аминокиселинска

секвенца на SEQ ID NO: 13, VLCDR2

аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 14, и
VLCDR3 аминокиселинска секвенца на SEQ ID
NO: 33, во согласност со Хотиа;

(b) VH којшто содржи VHCDR1

аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 1;
VHCDR2 аминокиселинска секвенца на SEQ ID
NO: 2; и VHCDR3 аминокиселинска секвенца на
SEQ ID NO: 3; и VL којшто содржи VLCDR1

аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 10,
VLCDR2 аминокиселинска секвенца на SEQ ID
NO: 1 и VLCDR3 аминокиселинска секвенца на
SEQ ID NO: 32, во согласност со Кабат;

(c) VH којшто содржи VHCDR1 аминокиселинска
секвенца на SEQ ID NO: 224, VHCDR2

аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 5,
VHCDR3 аминокиселинска секвенца на SEQ ID
NO: 3; и VL којшто содржи VLCDR1

аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 13,
VLCDR2 аминокиселинска секвенца на SEQ ID
NO: 14, и VLCDR3 аминокиселинска секвенца
на SEQ ID NO: 33, во согласност со Хотиа; или

(d) VH којшто содржи VHCDR1

аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 224;
VHCDR2 аминокиселинска секвенца на SEQ ID
NO: 2; и VHCDR3 аминокиселинска секвенца на
SEQ ID NO: 3; и VL којшто содржи VLCDR1

аминокиселинска секвенца на SEQ ID NO: 10,
VLCDR2 аминокиселинска секвенца на SEQ ID
NO: 1 и VLCDR3 аминокиселинска секвенца на
SEQ ID NO: 32, во согласност со Кабат;

има уште 24 патентни барања

Heavy Chain (murine IgG1)

FWH1	CDRH1	FWH2	CDRH2
QVQLQQSGSE LVRPGASVKL SCKASGYTFT	TYMHHVVRQR	PGQGLEWIGN	<u>IYPGTGGSNP</u> DEKPKNRTSL
QVQLQQSGSE LVRPGASVKL SCKASGYTFT	TYMHHVVRQR	PGQGLEWIGN	<u>IYPGTGGSNP</u> DEKPKNRTSL
FWH3	CDRH3	FWH4	
TVDTSSSTTAY MHLASLTSED SAVYYCTRNT	<u>TGTGAYNGQG</u>	TLVTUSA	
TVDTSSSTTAY MHLASLTSED SAVYYCTRNT	<u>TGTGAYNGQG</u>	TLVTVSAAKT	TPPSVYPLAP GSAA

Light Chain (murine κ)

FWL1	CDRL1	FWL2	CDRL2
DIVNTQSPSS LVTAGEKVT MSCKSSQSL	<u>DSGNQKNFLT</u>	WYQQKPGQPP	KLIPWASTR ESGVPDRFTG
DIVNTQSPSS LVTAGEKVT MSCKSSQSL	<u>DSGNQKNFLT</u>	WYQQKPGQPP	KLIPWASTR ESGVPDRFTG
FWL3	CDRL3	FWL4	
SGSVTDPTLT ISSVQAEDLA VYYCONDYSY	<u>PCTPGGGTKL</u>	EIK	
SGSVTDPTLT ISSVQAEDLA VYYCONDYSY	<u>PCTPGGGTKL</u>	EIKRAD	

(51) C 07D 213/82

(11) 10252

(13) T1

(21) 2019/222

(22) 07/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) US20090161177P 18/03/2009 US

(96) 17/03/2010 EP17151754.3

(97) 26/12/2018 EP3216784

(73) Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Broggin, Diego; Lochner, Susanne; Lellek, Vit; Mani, Neelakandha, S.; Mauer, Adrian; Pippel, Daniel, J. and Young, Lana

(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ХИСТАМИН Н3 РЕЦЕПТОРНИ МОДУЛАТОРИ

(57) 1 Постапка за подготвување на соединение со формула (I-E)



(I-E)

кадешто

R1 е избран од групата составена од C1-4

алкил и C3-10 циклоалкил;

m е 2

R2 е избран од групата составена од -

OCHR3R4 и -Z-Ar;

R3 е водород и R4 е C3-10циклоалкил или

хетероциклоалкил прстен; кадешто C3-

10циклоалкил или хетероциклоалкил прстен е несупституиран или супституиран со -C1-4алкил или ацетил;

алтернативно, R3 и R4 се земани заедно со

јаглеродот за којшто тие се сврзани за да

формираат C3-10циклоалкил или

хетероциклоалкил прстен; кадешто C3-

10циклоалкил или хетероциклоалкил прстен е

несупституиран или супституиран со -C1-4алкил или ацетил;

Z е избран од групата составена од S и O;

Ar е фенил или хетероарил; кадешто фенилот

или хетероарил е несупституиран или

супституиран со еден, два или три R5

супституенти; кадешто секој R5 супституент е


независно избран од групата составена од

халоген, -C1-4алкил, -OH, -OC1-4 алкил, -SC1-

4алкил, -CN, -CONRaRb, и -NO2; и кадешто Ra


и Rb се секој независно -H или -C1-4алкил;

или негова фармацевтска прифатлива сол, негов фармацевтски прифатлив пролек, каде што "пролек" се однесува на соединенија коишто имаат аминокиселински остаток или полипептидна низа од два или повеќе аминокиселински остатоци, ковалентно поврзани преку амидна или естер врска за слободна amino, хидроксил или карбоксилна киселинска група на соединение со формула (I-E); соединенија подготвени со дериватизирање на слободни хидроксилни групи со употреба на групи коишто вклучуваат хемисукцинати, фосфатни естери, диметиламиноацетати и фосфорил оксиметил оксикарбонили; карбамат деривати на хидроксил и amino групи; карбонат деривати, сулфонатни естери и сулфатни естери на хидроксилни групи; соединенија добиени со дериватизација на хидроксил групи како (ацилокси)метил и (ацилокси)етил етери, каде што ацил групата може да биде алкил естер, опционално супституиран со еден или повеќе етер, амин или карбоксилна киселина функционалност, или каде што ацил групата е amino киселински естер и соединенија добиени со дериватизација на слободни амини или амиди, сулфонамиди или фосфонамиди; којашто содржи




реагирање на соединение со формула (V-S) со алдехид или кетон дериват на посакуваната R1 супституент група; чист или органски растворувач; за да се добие принос од

соодветното соединение со формула (IX);




реагирање на соединението со формула (IX) со соединение со формула (VI), каде што LG1 е прва напуштачка група и LG2 е напуштачка група; во присуството на редуцирачки агенс; во органски растворувач; за да се добие принос од соодветното соединение со формула (X-E)



реагирање на соединението со формула (X-E) со соединение со формула (XII); во присуството на прва неорганска база; во органски растворувач; или
реагирање на соединението со формула (X-E) со соединение со формула (XIII); во присуството на втора неорганска база; во органски растворувач; за да се добие соодветно соединение со формула (I-E).
има уште 5 патентни барања

Representative Powder XRD Spectra for Crystalline HCl salt of Compound of Compound (I-B), FORM I



(51) **A 61K 31/167, A 61K 31/192, A 61P 19/00, A 61P 29/00**

(11) **10253**

(13) T1

(21) **2019/223**

(22) 08/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) NZ 56961208 14/10/2008 NZ

(96) 12/10/2009 EP09820803.6

(97) 20/02/2019 EP2341900

(73) **AFT Pharmaceuticals Limited**
Level 129 Hurstmere Road Takapuna Auckland
0622 , NZ

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) ATKINSON, HARTLEY CAMPBELL

(54) **МЕДИЦИНСКИ ПРОИЗВОД И ТРЕТМАН**

(57) 1 Лек за употреба при третирање на умерен или тежок остеоартритис или умерен или тежок ревматоиден артритис, каде што лекот содржи комбиниран состав којшто содржи ибупрофен и пара-цетамол кој што се дава во дози од 250 mg до 300 mg ибупрофен и 950 mg до 1.000 mg парацетамол по дозирање. има уште 9 патентни барања

СЛИКА 1

Средно намалување на резултатите за болка според WOMAC



(51) **A 61K 31/58, A 61K 9/46, A 61K 9/20, A 61K 9/00**

(11) **10254**

(13) T1

(21) **2019/224**

(22) 08/03/2019

(45) 31/05/2020

(30)

(96) 23/12/2013 EP13199278.6

(97) 06/02/2019 EP2886108

(73) **Dr. Falk Pharma GmbH**

Leinenweberstrasse 5 79108 Freiburg, DE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Greinwald, Roland; Müller, Ralph; Pröls, Markus and Wilhelm, Rudolf

(54) **ОПТИМИЗИРАНА ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛА ЗА ЛЕКУВАЊЕТО НА ВОСПАЛИТЕЛНИ ПРОМЕНИ ВО ЕЗОФАГУСОТ**

(57) 1 Ородисперзибилна ефервесцентна таблета којашто содржи 0.4 mg до 3 mg на будезонид, солта на барем една фармаколошка прифатлива киселина во водена средина може да ослободи гас со дополнителна киселина како што е солта на дополнителна слаба киселина или дополнителна слаба киселина којашто ја намалува pH вредноста во воден раствор, и сукралоза во количина од 0.1 до 1.0% од тежината, базирано на крајната таблета, се карактеризира со тоа што ефервесцентната таблета има маса од 100 mg до 200 mg, дијаметар од 6.0 до 8.0 mm, и висина од 1.6 до 2.8 mm, како и сила на кршење од 10 N до 100 N и раширеност определена во согласност со Европската Фармакопеја во согласност со монографијата 2.9.7 од најмногу 5%.
има уште 9 патентни барања

Mittlere Eosinophilenbelastung im jeweiligen Ösophagussegment



(51) **A 63B 69/00, A 63B 67/04**

(11) **10255**

(13) T1

(21) **2019/225**

(22) 08/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) HU20120000223U 14/11/2012 HU

(96) 13/11/2013 EP13824510.5

(97) 19/12/2018 EP2919870

(73) **Tegball Holding S.à r.l. Avenue John F. Kennedy 44 1855 Luxembourg, LU**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **BORSÁNYI, Gábor**

(54) **ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ СПОРТСКИ УРЕД**

(57) 1 Повеќенаменскиот спортски уред за подобрување на техничката вештина на фудбалерите, вклучувајќи

- основното тело (10) кое што ја содржи површината (11) за игра
- елемент (20) на пречката поставена на основното тело (10),
- играчка површина (11) на основното тело (10), која што во поглед од внатрешноста на основното тело (10) ја има најмалку делумно конвексна горна површина (15),
- основното тело (10) ја има носечката

конструкција (30) која што ја одделува површината (11) за игра од подлогата (2),

н а з н а ч е н с о т о а, што

- носечката конструкција (30) ја има дополнителната единица (31) за подесување на висината која што има едно врзувачко тело (31a) прицврстено за носечката конструкција (30) и друго врзувачко тело (31b) прицврстено на основното тело (10) кое што го содржи играчкото подрачје (11) и стартната компонента (31c) вметната помеѓу едното врзувачко тело (31a) и другото врзувачко тело (31b), а
- основното тело (10) го има горниот дел (10a) опремен со горната површина (15) која што го содржи играчкото подрачје (11), и долниот дел (10b) сместен под горниот дел, при што горниот дел е направен најмалку делумно од флексибилен материјал, а долниот дел од крут материјал, и исто така го има механизмот (40) за подесување на искривување за промена на искривување на горниот дел, при што механизмот за подесување на искривување е вметнат помеѓу горниот дел (10a) и долниот дел (10b).

има уште 8 патентни барања

(51) **C 12N 15/113**(11) **10256**

(13) T1

(21) **2019/226**

(22) 11/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) US 108416 P 24/10/2008 US

(96) 23/10/2009 EP16172354.9

(97) 12/12/2018 EP3133160

(73) **Sarepta Therapeutics, Inc.****215 First Street Cambridge, MA 02142, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KOLE, Ryszard and SAZANI, Peter

(54) **СОСТАВИ ЗА ПРЕСКОКНУВАЊЕ ЕГЗОН
ЗА ТРЕТИРАЊЕ ДМД**

(57) 1 Антисензитивен олигонуклеотид што содржи 20-35 морфолино поединици поврзани со интерпоединица врски што содржат фосфор спојувајќи морфолино азот од една поединица за 5' егзоцикличен јаглерод од соседна поединица, содржи основна секвенца од СЕК ИД БР: 382, или секвенца што има барем 80% секвенца идентична на истата, во која тимин бази се опционално урацил бази, и каде што антисензитивниот олигонуклеотид е комплементарен на човечка дистрофин пре-мРНК за да се индуцира прескокнување на егзон 52; или негова фармацевтски прифатлива сол.

има уште 11 патентни барања

**НАЦРТ 1А**(51) **C 07D 405/06, A 61P 35/00**(11) **10257**

(13) T1

(21) **2019/227**

(22) 11/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) US 201461993423 P 15/05/2014 US

(96) 13/05/2015 EP15727125.5

(97) 12/12/2018 EP3143016

(73) **Eisai R&D Management Co., Ltd. 6-10,
Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku Tokyo 112-
8088, JP**


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KIRA, Kazunobu; ZHENG, Guo Zhu; NAGAO,
Satoshi; WANG, John; PRAJAPATI, Sudeep;
KEANEY, Gregg F.; GERARD, Baudouin; ARAI,

Kenzo; LIU, Xiang; TIVITMAHAISOON, Parcharee; GEARHART, Nicholas C.; KOTAKE, Yoshihiko; KANADA SONOBE, Regina; MIYANO, Masayuki; MURAI, Norio; BUONAMICI, Silvia; YU, Lihua; CHAN, Betty; SMITH, Peter G.; PARK, Eunice Sun; THOMAS, Michael P.; PAZOLLI, Ermira and LIM, Kian Huat

**(54) ПЛАДИЕНОЛИД ПИРИДИН
СОЕДИНЕНИЈА И МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение селектирано од соединение со формулата 1:
соединение со формулата 2:
соединение со формулата 3:
соединение со формулата 4:
и негови фармацевтски прифатливи соли.
има уште 27 патентни барања



(51) **C 07K 14/135, A 61K 39/155**

(11) **10258**

(13) T1

(21) **2019/228**

(22) 11/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) EP 13165402 25/04/2013 --

(96) 24/04/2014 EP14719022.7

(97) 26/12/2018 EP2988780

(73) **Janssen Vaccines & Prevention B.V.**
Archimedesweg 4 2333 CN Leiden, NL

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) LANGEDIJK, Johannes Petrus Maria and
KRARUP, Anders

**(54) СТАБИЛИЗИРАНИ РАСТВОРЛИВИ
ПРЕФУЗИОНИ РСВ Ф ПОЛИПЕПТИДИ**


(57) 1 Рекомбинантен пре-фузион
респираторен синцицијален вирус (РСВ) Фузија
(Ф) полипептид, што содржи барем еден епитоп
што е специфичен за пре-фузиониот
конформацион Ф протеин, назначено со тоа,
што барем едниот епитоп е препознаен од пре-

фузионо специфично моноклонално антителио,
што содржи CDR1 регион на тежок ланец од
СЕК ИД БР: 54, CDR2 регион на тежок ланец од
СЕК ИД БР: 55, CDR3 регион на тежок ланец од
СЕК ИД БР: 56 и CDR1 регион на лесен ланец
од СЕК ИД БР: 62, CDR2 регион на лесен ланец
од СЕК ИД БР: 63, и CDR3 регион на лесен
ланец од СЕК ИД БР: 64 и/или пре-фузионо
специфично моноклонално антителио, што
содржи CDR1 регион на тежок ланец од СЕК ИД
БР: 58, CDR2 регион на тежок ланец од СЕК ИД
БР: 59, CDR3 регион на тежок ланец од СЕК ИД
БР: 60 и CDR1 регион на лесен ланец од СЕК
ИД БР: 66, CDR2 регион на лесен ланец од СЕК
ИД БР: 67, и CDR3 регион на лесен ланец од
СЕК ИД БР: 68, каде што полипептидот содржи
мутација на аминокиселинскиот остаток N/T на
позиција 67 во I и/или мутација на аминокиселинскиот
остаток S на позиција 215 во P,
каде што позициите на аминокиселини се
дадени во однос на секвенцата на РСВ Ф

протеин од А2 вирусот (СЕК ИД БР: 1).

има уште 17 патентни барања

А.



Б.



НАЦРТ 1

(51) **H 04M 1/60, H 04R 29/00**

(11) **10259**

(13) T1

(21) **2019/229**

(22) 11/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) GB 201214369 13/08/2012 GB

(96) 13/08/2013 EP13750918.8

(97) 12/12/2018 EP2883344

(73) **Chintala, Sandeep Kumar**

**Flat 93 - Aspects 1 Throwley Way Sutton,
Surrey SM1 4FD, GB**

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Chintala, Sandeep Kumar

(54) **МЕТОД И АПАРАТУРА ЗА АВТОМАТСКО
ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ЗВУКОТ ПРИ ПОВИК
СО КОРИСТЕЊЕ НА ЛОКАЛИЗАЦИЈА НА
ЗВУКОТ**

(57) 1 Апаратура за гласовна комуникација

(10) која што може да се користи,

за да се провери дали треба да се направи
повик;

доколку треба да се направи повик, да се

одреди дали нема да се користи автоматското
исклучување на звукот;

доколку повикот треба да биде подложен на
автоматско исклучување, да се провери дали

корисникот на апаратурата за гласовна комуникација (10) сака да има повеќе поединечни говорници (16) за конференциски повик, при што мноштвото поединечни говорници (16) го вклучуваат корисникот на апаратурата за гласовна комуникација (10); да се одреди позицијата и идентитетот на гласот на секој од мноштвото поединечни говорници (16) врз основа на звучната компонента поврзана со секој од мноштвото поединечни говорници (16); да се измери растојанието (D) на соодветниот поединечен говорник (16) долж лингитудинална оска која што е нормална во однос на страничната оска на аудио сензорот (12) на апаратурата за гласовна комуникација (10); да се измери аголот (A) кој што се формира помеѓу лонгитудиналната оска која што поминува низ соодветниот поединечен говорник (16) и правата линија која што го поврзува соодветниот поединечен говорник (16) со аудио сензорот (12),


каде што растојанието (D) и аголот (A) се одредени со споредување на гласноста, фазата и времето на пристигнување на звучна компонента поврзана со соодветниот поединечен говорник (16);

да се примаат гласовни сигнали кои што се однесуваат на поединечен говорник (16) од мноштвото поединечни говорници (16), кога поединечниот говорник (16) зборува за време на конференцискиот повик;

да се селектира поединечниот говорник (16) како прифатен поединечен говорник врз основа на соодветната позиција и идентитет на гласот поврзан со тој поединечен говорник (16); и

автоматски да се исклучи звукот на конференцискиот повик кога прифатениот поединечен говорник не зборува и автоматски да се вклучи звукот во конференцискиот повик кога прифатениот поединечен говорник зборува.

има уште 14 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **C 07C 51/4C 10M 117/04, C 10M 117/06, C 10M 117/02, C 10M 121/04, C 10N 10/02, C 10N 10/04, C 10N 40/04, C 10N 50/10**

(11) **10260**

(13) T1

(21) **2019/230**

(22) 11/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) DE102008034959 25/07/2008 DE

(96) 24/07/2009 EP09009621.5

(97) 02/01/2019 EP2154229

(73) **Fuchs Petrolub SE**

Friesenheimer Strasse 17 68169 Mannheim, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Litters, Thomas and Liebenau, Alexander

(54) **КОМПЛЕКСНИ МАСТИ ОД КАЛЦИУМ / ЛИТИУМ, ЗГЛОБОВИ ЗА ПРЕНОС НА КОНСТАНТНА БРЗИНА ВО КАПСУЛИ КОИ ШТО СОДРЖАТ ТАКВИ МАСТИ, НИВНА УПОТРЕБА И МЕТОД ЗА НИВНО ПРОИЗВОДСТВО**

(57) 1 Комплексни масти од калциум/литиум кои што содржат:

а) најмалку едно базно масло,

б) најмалку еден адитив,

в) најмалку еден средството за згуснување,

каде што средството за згуснување е комплексен сапун, кој што содржи комплексен сапун од калциум/литиум и најмалку еден агенс

за соединување, каде што агенсот за соединување е алкална сол, и земноалкална сол или алуминиумова сол на дикарбоксилна

киселина која што има 2 до 16 јаглородни

атоми, незадолжително заменети, и

г) вишок на $\text{Ca}(\text{OH})_2$,


каде што составот содржи моларен сооднос на калциум и литиум поголем од 1,0 до 5,0 : имајќи

го предвид соодносот на сите калциумови и

литиумови атоми кои што се присутни во

калциумо-вите и литиумовите соединенија.

има уште 14 патентни барања



(51) **A 01N 33/02, A 61K 9/06, A 61K 47/10, A 61K 31/13, A 61K 31/74**

(45) 31/05/2020

(11) **10261**

(13) T1

(21) **2019/231**

(22) 11/03/2019

(30) US 3984008 P 27/03/2008 US

(96) 11/03/2009 EP09724939.5

(97) 06/03/2019 EP2273876

(73) **Helsinn Healthcare SA Via Pian Scairolo 9 6912 Lugano-Pazzallo, CH**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ALONSO, Robert; WALKER, Barry, R. and CROOKS, Peter, A.

(54) **СТАБИЛИЗИРАНИ СОСТАВИ НА АЛКИЛИЗИРАЧКИ АГЕНСИ И МЕТОДИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Фармацевтски состав кој што се состои од:

0,02 проценти според тежината мефлоретамин хидрохлорид;

2,00 проценти според тежината хидроксипропил целулоза;

0,01 проценти според тежината едетат динатриум дихидрат;

0,05 проценти според тежината рацемски ментол;

0,01 проценти според тежината бутилхидрокситолуен;

49,91 проценти според тежината 2-(2-етокси-етокси)етанол;

15,27 проценти според тежината изопропил алкохол;


17,57 проценти според тежината пропилен гликол;

11,33 проценти според тежината глицерин;

3,65 проценти според тежината рацемска млечна киселина; и

0,18 проценти според тежината натриум хлорид.

има уште 4 патентни барања



(51) C 07D 207/26, C 07D 413/12, C 07D 209/52, C 07D 215/48, C 07D 217/02, C 07D 217/22, C 07D 217/24, C 07D 239/86, C 07D 239/88, C 07D 263/24, C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 403/12, C 07D 405/12, C 07D 405/14, C 07D 207/273

(11) 10269

(13) T1

(21) 2019/232

(22) 11/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) US201461975473P 04/04/2014 US

(96) 26/03/2015 EP15717250.3

(97) 27/02/2019 EP3126330

(73) **Pfizer Inc. 235 East 42nd Street New York, NY 10017, US**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) STROHBACH, Joseph Walter; TRZUPEK, John David; WANG, Xiaolun; HEPWORTH, David; ZAPF, Christoph Wolfgang; ANDERSON, David Randolph; BUNNAGE, Mark Edward; CURRAN, Kevin Joseph; DEHNHARDT, Christoph Martin; GAVRIN, Lori Krim; GOLDBERG, Joel Adam; HAN, Seungil; HUANG, Horng-Chih; LEE, Arthur; LEE, Katherine Lin; LOVERING, Frank Eldridge;

LOWE, Michael Dennis; MATHIAS, John Paul;
PAPAIOANNOU, Nikolaos; PATNY, Akshay;
PIERCE, Betsy Susan; SAIAH, Eddine; VARGAS,
Richard and WRIGHT, Stephen Wayne
(54) **БИЦИКЛИЧНИ-ФУЗИРАНИ ХЕТЕРОАРИЛ
ИЛИ АРИЛ СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА
УПОТРЕБА КАКО IRAK4 ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединението 1-[[[(2S,3S,4S)-3-етил-4-флуоро-5-оксопиролидин-2-ил]метокси]-7-метоксиизокинолин-6-карбоксамид; или фармацевтска прифатлива сол од споменатото соединение или таутомер од споменатото соединение или сол.
има уште 14 патентни барања

Сл.1



(51) **A 61K 9/16, A 61K 33/26**
(11) **10262** (13) T1
(21) **2019/233** (22) 11/03/2019
(45) 31/05/2020
(30) IT2012MI01350 31/07/2012 IT
(96) 30/07/2013 EP13777110.1
(97) 16/01/2019 EP2879667
(73) **Alesco S.r.l. Via delle Lenze 216/B 56122 Pisa, IT**
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(72) LACORTE, Andrea and TARANTINO, Germano
(54) **ЦВРСТА КОМПОЗИЦИЈА КОЈА ШТО ГО
ОПФАЌА ЖЕЛЕЗОТО ЗА УПОТРЕБА КАЈ
СОСТОЈБИ НА НЕДОСТАТОК НА ЖЕЛЕЗО**

(57) 1 Цврстата композиција за употреба во лекување на пореметувања или заболувања поврзани со недостаток на железо, која што опфаќа:
(i) железото (III) е сол која што е ферипирофосфат, во количество кое што опфаќа од 30 до 70mas.%; и
(ii) естри на сахароза или сахароестри E473, во количество кое што опфаќа од 10 до 30mas.%; и
(iii) лецитин кој што е лецитин E322, каде што спомнатиот лецитин се бира од групата која што опфаќа пченкарни, сончогледов или сојиниот лецитин; и во количество кое што опфаќа од 0,1 до 1,5 mas.%.
има уште 13 патентни барања

(51) **C 04B 18/00, C 04B 40/02, B 28B 11/24**(11) **10263**

(13) T1

(21) **2019/234**

(22) 11/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) EP20140182955 29/08/2014 --

(96) 28/08/2015 EP15757245.4

(97) 26/12/2018 EP3186210

(73) **ORBIX SOLUTIONS Rue du Dria 46 6240 Farciennes, BE**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) MAYELLE, Nick; BOUILLLOT, Frédérique and VAN MECHELEN, Dirk

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО СО КАРБОНАТ ПОВРЗАН, СО ПРИТИСОК ОБЛИКУВАН АРТИКАЛ**


(57) 1 Постапка за производство со карбонат поврзан, со притисок обликуван артикал, која постапка опфаќа фази:

- обезбедување на зрнест материјал кој може да се карбонизира а кој содржи вода;
- обликување со притисок на тој зрнест материјал поради формирање на отпресок; и
- карбонизирање на зрнест материјал во спомнатиот отпресок поради производство на карбонат, со што се трансформира тој отпресок во спомнатиот со карбонат поврзан, со притисок обликуван артикал, при што зрнестниот материјал се карбонизира со доведување на тој отпресок во контакт со гас кој содржи најмалку еден 1 vol.% на јаглендиоксид, назначен со тоа ,што

пред обликување со притисок на тој зрнест материјал поради формирање на спомнатиот отпресок, се изведува серија на тестови во кои за секој притисок на компресија на серија на растечки притисоци на компресија, који варираат од најнискиот до највисокиот притисок на компресија, најмалку еден примерок на зрнест материјал се обликува со притисок на спомнатиот притисок на компресија, а, по ослободување на притисок на компресија, се утврдува параметар кој укажува на густината со притисок на обликуван примерок;и

тој зрнест материјал се обликува со притисок поради формирање на спомнатиот отпресок со притисок на компресија кој е избран од опсегот ограничен со граница на низок и повисок притисок на компресија, при што границата на низок притисок на компресија повисока од 5 МРа, а граница на повисок притисок на компресија е еднаква или помала од спомнатиот највисок притисок на компресија, а, во случај густината да се намалува кога во спомнатата серија на тестови притисокот на компресије се зголеми од помалиот притисок на компресија на спомнати серији на притисоци на компресија до повисок притисок на компресија на спомнатите серији, спомнатата граница на повисок притисок на компресија е помала од спомнатиот повисок притисок на компресија и пожелно е еднаква или помала од спомнатиот помал притисок на компресија.

има уште 18 патентни барања

**Fig. 1**

(51) **H 01H 31/02, H 01H 9/02, E 04H 9/02, F 16F 15/04, F 16F 7/10**

(11) **10264**

(13) T1

(21) **2019/235**

(22) 11/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) IT2014MI00729 17/04/2014 JM

(96) 17/04/2015 EP15164019.0

(97) 16/01/2019 EP2933815

(73) **Terna Rete Italia S.p.A. Viale Egidio Galbani 70 00156 Roma, IT**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Di Bartolomeo, Evaristo; Rebolini, Massimo;
Amoretti, Marilena; Freddo, Andrea and
Semiante, Falco

(54) **Уред за сеизмичка изолација на прекинувач од тип употребен во високонапонски електрични системи**

(57) 1 Сеизмичка изолирана основа на прекинувачот за високонапонски електричен систем, што опфаќа најмалку еден уред за

сеизмичка изолација, при што наведениот уред содржи:

- прва метална плоча (1), квадратна форма, прилагодена за фиксирање на подрумот;
- втората метална плоча (2), прилагодена да биде прицврстена на наведената преклопна основа; назначена со тоа, што
- четири амортизери/изолатори на типот на жица-јаже (3), поврзани меѓу споменатите први и втора плочи, меѓусебно распоредени во вертикалите на скверот и ориентирани под агол од 45° во однос на страните на првата плоча, каде што
- кажаните први и втора метални плочи (2) содржат, соодветно, прв и втор централен отвор;
- кажаните први и втори централни отвори имаат иста големина и се позиционирани едно над другото.

има уште 7 патентни барања




FIG. 2

(51) **E 06B 3/263, E 06B 3/58, E 06B 7/14, E 06B 7/10, E 06B 3/964**

(11) **10265**

(13) T1

(21) **2019/236**

(22) 12/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) FR20140059396 02/10/2014 FR

(96) 01/10/2015 EP15771637.4

(97) 12/12/2018 EP3201415

(73) **Aluk Societe Anonyme , LU**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) RONDELLI, Patrick

(54) **РАМКА ЗА ВРАТА СО НАЈМАЛКУ ЕДЕН АГОЛЕН ДЕЛ**

(57) 1 Рамка за врата (1) која што се состои од мноштво профили на вратата (2) поставени од крај до крај за да се формира контурата на рамката (1), при што рамката (1) има, во нејзината внатрешност, простор за прифаќање (3) конфигуриран така да ја прифати облогата на вратата како што е најмалку едно стакло, при што овој простор за прифаќање (3) е ограничен со профили на вратата (2) и ленти за држење на стаклото (4) кои што се соодветно поврзани со секој од профили-те на вратата (2) додека се паралелни, при што секоја лента за држење на стаклото (4) и

нејзиниот соодветен профил на вратата (2) ја прицврстуваат облогата помеѓу нив, при што рамката (1) има најмалку еден аголен дел (5) поставен помеѓу две соседни ленти за држење на стаклото (4) и е круто поврзан со двата профили на вратата (2) поврзани со споменатите две соседни ленти за држење на стаклото (4), при што споменатиот најмалку еден аголен дел (5) има два крака (5a, 5b) кои што формираат агол помеѓу нив, при што слободниот крај (8) на секој крак (5a, 5b) е потврзан со соодветна лента за држење на стаклото (4), што се карактеризира со тоа што споменатиот најмалку еден аголен дел (5) има отвор (6) за флуидна комуникација која што овозможува флуидна комуникација од споменатиот простор за прифаќање (3) на рамката (1) со надворешноста на рамката (1), и со тоа што отворот (6) е позициониран на надворешниот дел од споменатиот најмалку еден аголен дел (5), при што отворот (6) се протега од споменатиот агол формиран со двата крака (5a, 5b) и континуирано врз деловите, соседни еден на друг, на двата крака (5a, 5b) со што се формира споменатиот агол на споменатиот најмалку еден аголен дел (5).

има уште 14 патентни барања



СЛИКА 1

(51) A 61K 31/407, A 61K 31/4995, A 61K 31/513, A 61K 31/519, A 61K 31/69, A 61K 31/704, A 61K 31/7068, A 61K 38/15, A 61K 45/06, A 61P 35/00

(11) 10266

(13) T1

(21) 2019/238

(22) 12/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) EP20100382300 12/11/2010 --

(96) 11/11/2011 EP14175259.2

(97) 09/01/2019 EP2786753

(73) Pharma Mar S.A. Avda. de los Reyes, 1
Polígono Industrial La Mina-Norte 28770
Colmenar Viejo Madrid, ES







(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MONEO OCAÑA, Victoria; SANTAMARÍA
NÚÑEZ, Gema; GARCÍA FERNÁNDEZ, Luis

Francisco; GALMARINI, Carlos María; GUILLÉN
NAVARRO, María José and AVILÉS MARÍN,
Pablo Manuel

(54) **КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА СО
АНТИТУМОР АНТИБИОТИК**

(57) 1 PM01183, или негова фармацевтска
прифатлива сол, за употреба во лекувањето на
рак, којшто содржи администрирање на
терапевтска ефективна количина на PM01183,
или негова фармацевтска прифатлива сол, во
синергистичка комбинација со терапевтска
ефективна количина на антикацероген
антибиотик, каде што антиканцерогениот
антибиотик е избран од даунорубицин,
доксорубицин, епирубицин, идарубицин,
валрубицин, митомицин С и актиномицин D.
има уште 9 патентни барања



(51) **C 07K 16/28, A 61K 31/513, A 61K 33/24, A 61K 39/395, A 61K 45/06, A 61K 31/337, A 61K 39/00**

(11) **10267** (13) T1
(21) **2019/239** (22) 13/03/2019
(45) 31/05/2020

(30) US 201361861198 P 01/08/2013 US; US 201361901732 P 08/11/2013 US and US 201461933632 P 30/01/2014 US

(96) 31/07/2014 EP14752705.5

(97) 27/02/2019 EP3027651

(73) **Five Prime Therapeutics, Inc. 111 Oyster Point Boulevard South San Francisco, CA 94080, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) HARDING, Thomas; PIERCE, Kristen; PATIL, Namrata; BRENNAN, Thomas and HAMBLETON, Julie

(54) **АФУКОСИЛИРАНИ АНТИ-FGFR2IIIb АНТИТЕЛА**

(57) 1 Состав кој што содржи мноштво анти-FGFR2IIIb антитела, каде што секое анти-FGFR2IIIb анти-те-ло содржи варијабилни

региони со тежок синџир и лесен синџир, каде што варијабилниот регион со тежок синџир содржи:

(i) HVR-H1 кој што ја содржи аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 6;

(ii) HVR-H2 кој што ја содржи аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 7; и

(iii) HVR-H3 кој што ја содржи аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 8;

а варијабилниот регион со лесен синџир содржи:


(iv) HVR-L1 кој што ја содржи аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 9;

(v) HVR-L2 кој што ја содржи аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 10; и

(vi) HVR-L3 кој што ја содржи аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 11;

каде што најмалку 95% од анти-FGFR2IIIb антителата во составот се афукосилирани; за употреба во метод за третирање на канцер кај поединец, каде што канцерот преку-мерчно изразува FGFR2IIIb.

има уште 17 патентни барања



СЛИКА 1



(51) **A 61K 31/337, A 61K 31/475, A 61K 31/4995, A 61K 31/513, A 61K 31/519, A 61K 31/69, A 61K 31/7068, A 61K 38/15, A 61K 45/06, A 61P 35/00**

(11) **10268** (13) T1
(21) **2019/240** (22) 13/03/2019
(45) 31/05/2020

(30) EP 10382300 12/11/2010 --

(96) 11/11/2011 EP14175268.3

(97) 09/01/2019 EP2786754

(73) **Pharma Mar S.A. Avda. de los Reyes, 1 Polígono Industrial La Mina-Norte 28770 Colmenar Viejo Madrid, ES**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **MONEO OCAÑA, Victoria; SANTAMARÍA NÚÑEZ, Gema; GARCÍA FERNÁNDEZ, Luis Francisco; GALMARINI, Carlos María; GUILLÉN**


NAVARRO, María José and AVILÉS MARÍN, Pablo Manuel

(54) **КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА СО МИТОТИЧЕН ИНХИБИТОР**


(57) 1 РМ01183, или негова фармацевтска прифатлива сол, за употреба во лекувањето на рак, којшто содржи администрирање на терапевтска ефективна количина на РМ01183, или негова фармацевтска прифатлива сол, во синергистичка комбинација со терапевтска ефективна количина на митотичен инхибитор, кадешто митотичниот инхибитор е избран од пацлитаксел, доцетаксел, винкристин и винорелбин.

има уште 9 патентни барања


A-549




A-549




A-549




A-673



A-673



A-673



(51) **C 07D 401/04, C 07D 409/14, C 07D 417/14, C 07D 401/14, A 61K 31/454, A 61P 3/10**

(11) **10285**

(13) T1

(21) **2019/241**

(22) 14/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) US 201461949490 P 07/03/2014 US

(96) 05/03/2015 EP15710686.5

(97) 13/02/2019 EP3114120


(73) **Bristol-Myers Squibb Company**
Route 206 and Province Line Road Princeton,
NJ 08543, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) ANMAD, Saleem

(54) **ТЕТРАЗОЛОН-СУПСТИТУИРАНИ**
ИНХИБИТОРИ НА ДИХИДРОПИРИДИНОН
MGAT2

(57) 1 1. Соединение со Формула (I):



или негов стереоизомер, тавтомер, фармацевтски прифатлива сол, полиморф, солват или хидрат, каде што: прстенот А е независно 5- до 6-член хетероарил кој содржи јаглеродни атоми и 1-4 хетероатоми избрани од N, NRe, O и S; каде што споменатиот хетероарил е супституиран со 0-1 R6 и 0-2 R7;

R1 е независно избран од: -(CH₂)_m-(C3-6 карбоцикл супституиран со 0-2 Rb и 0-2 Rg), -(CH₂)_m-(5- до 6-член хетероарил кој содржи јаглеродни атоми и 1-4 хетероатоми избрани од N, NRe, O и S; каде што споменатиот хетероарил е супституиран со 0-1 Rb и 0-2 Rg),

и (C1-12 јаглеродородна низа супституирана со 0-3 Ra; каде што споменатата јаглеродородна низа може да биде рамна или разгранета, заситена или незаситена);

R2 е независно избран од: C1-4 алкил, C3-4 циклоалкил, и C1-4 халоалкил;

R3 е независно избран од: H, F, C1-4 алкил и CN;

R4 е независно избран од: H, F, и C1-4 алкил;

R3 и R4 може да се комбинираат со јаглеродниот атом за кој се сврзани за да формираат 3- до 6-член карбоцикл;

R6 е независно избран од: халоген, C1-6 алкил супституиран со 0-2 Rh, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкил, C1-4 халоалкокси, CO(C1-4 алкил), -(CH₂)_m-C3-6 карбоцикл, -(CH₂)_m-NRfRi, CN, ORi, SRi, и (4- до 6-член хетероцикл кој содржи јаглеродни атоми и 1-4 хетероатоми избрани од N, NRe, O, и S);

R7 е независно избран од: халоген, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкил, и C1-4 халоалкокси;

алтернативно, R6 и R7, заедно со јаглеродниот атом за кој се поврзани, се комбинираат за да формираат 5- до 6-член карбоцикличен прстен или 5- до 6-член хетероцикличен прстен кој содржи јаглеродни атоми и 1-3 хетероатоми избрани од N, NRe, O, и S; каде што споменатиот хетероцикл е супституиран со 0-2 Rg;

Ra е, во секое појавување, независно избран од: халоген, OH, C1-6 алкокси, C1-6 халоалкил, C1-6 халоалкокси, N(C1-4 алкил)₂, COOH, и -(CH₂)_n-Rc;

Rb е, во секое појавување, независно избран од: халоген, OH, C1-10 алкил, C1-10 алкокси, C1-10 халоалкил, C1-10 халоалкокси, C1-10 алкилтио, C1-10 халоалкилтио, N(C1-4 алкил)₂, -CONH(C4-20 алкил), -CONH(C4-20 халоалкил), -O(CH₂)SO(C1-6 алкил), -O(CH₂)SO(C1-6 халоалкил), Rc, и -(CH₂)_n-(O)t-(CH₂)_mRc;

Rc е, во секое појавување, независно избран од: C3-6 циклоалкил супституиран со 0-2 Rd,

C3-6 циклоалкенил супституиран со 0-2 Rd, - (CH₂)_m-(фенил супституиран со 0-3 Rd), и (5-до 6-член хетероцикл кој содржи јаглеродни атоми и 1-4 хетероатоми избрани од N, NRe, O, и S; каде што споменатиот хетероцикл е супституиран со 0-2 Rd);

Rd е, во секое појавување, независно избран од: халоген, OH, CN, NO₂, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкил, C1-4 халоалкокси, тетразолил, OBn и фенил;

Re е, во секое појавување, независно избран од: H, C1-8 алкил, C1-8 халоалкил, -(CH₂)_n-C3-6 карбоцикл, CO(C1-4 алкил) и COBn;

Rf е, во секое појавување, независно избран од: H и C1-4 алкил;

Rg е, во секое појавување, независно избран од: халоген, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкил, и C1-4 халоалкокси;

Rh е, во секое појавување, независно избран од: OH, халоген, C1-4 алкил, C1-4 алкокси, C1-4 халоалкил, и C1-4 халоалкокси;

Ri е, во секое појавување, независно избран од група која се состои од C1-4 алкил, C3-4 циклоалкил и фенил;

n, во секое појавување, е независно 0 или 1;

m, во секое појавување, е независно 0, 2, 3, или 4;

s, во секое појавување, е независно 2, или 3; и

t, во секое појавување, е независно 0 или 1.

има уште 8 патентни барања

(51) C 07B 53/00, C 07C 69/76, C 07C 69/96, C 07C 69/92, C 07C 69/78, C 07C 69/618, C 07C 69/28, C 07C 68/06, C 07C 67/29, C 07C 303/28, C 07C 309/73, C 07C 45/00, C 07D 333/32, C 07H 13/08, C 07H 13/04, C 07H 15/203, C 07H 15/18, C 07H 15/04, C 07H 17/02, A 61K 31/7068

(11) 10286

(13) T1

(21) 2019/242

(22) 14/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) JP 2012179380 13/08/2012 JP and JP 2013012693 25/01/2013 JP

(96) 13/08/2013 EP13879640.4

(97) 27/02/2019 EP2883866

(73) FUJIFILM Corporation 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo 106-8620, JP


(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) NAKAMURA, Kouki; SHIMAMURA, Satoshi; IMOTO, Junichi; TAKAHASHI, Motomasa; WATANABE, Katsuyuki; WADA, Kenji; FUJINO, Yuuta; MATSUMOTO, Takuya; TAKAHASHI, Makoto; OKADA, Hideki; YAMANE, Takehiro and ITO, Takayuki


(54) ИНТЕРМЕДИЈАР ЗА СИНТЕЗА НА 1-(2-ДЕОКСИ-2-ФЛУОРО-4-ТИО-бета-D-АРАБИНОФУРАНОЗИЛ) ЦИТОЗИН,

ИНТЕРМЕДИЈАР ЗА СИНТЕЗА НА ТИОНУКЛЕОЗИД,И МЕТОДИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОВИЕ ИНТЕРМЕДИЈАРИ

(57) 1. 1. Метод за добивање на соединение претставено со следната формула [1E]:



каде што R1A, R1B, R2A, R2B, R3A и R3B ги имаат истите значења како оние опишани подолу кој опфаќа овозможување на соединението претставено со следнава формула [1D] да реагира со водород сулфид или негова сол:



каде што R1A и R1B, кои се исти или различни, секоја претставува водороден атом, опционално заштитена карбоксилна група,

опционално супституирана C1-6 алкил група, опционално супституирана C2-6 алкенил група, опционално супституирана C2-6 алкинил група, опционално супституирана арил група или опционално супституирана хетероциклична група; најмалку една од R1A и R1B е супституент;
R2A и R2B, кои се исти или различни, секоја претставува водороден атом, хидроксилна група, халоген атом, цијано група, азидна група, опционално заштитена amino група, опционално заштитена карбоксилна група, опционално супституирана C1-6 алкил група, опционално супституирана C2-6 алкенил група, опционално супституирана C2-6 алкинил група, опционално супституирана C1-6 алкокси група, опционално супституирана C1-6 алкилтио група, опционално супституирана арил група, опционално супституирана арилокси група, опционално супституирана арилтио група, опционално супституирана хетероциклична група, опционално супституирана хетероциклична окси група, опционално супституирана хетероциклична тио група или -OR2a каде што R2a претставува хидроксилна-заштитна група; или R2A и R2B може заедно да образуваат опционално супституирана C1-6 алкилиденска група;
R3A и R3B, кои се исти или различни, секоја

претставува водороден атом, хидроксилна група, халоген атом, цијано група, азидна група, опционално заштитена amino група, опционално заштитена карбоксилна група, опционално супституирана C1-6 алкил група, опционално супституирана C2-6 алкенил група, опционално супституирана C2-6 алкинил група, опционално супституирана C1-6 алкокси група, опционално супституирана C1-6 алкилтио група, опционално супституирана арил група, опционално супституирана арилокси група, опционално супституирана арилтио група, опционално супституирана хетероциклична група, опционално супституирана хетероциклична окси група, опционално супституирана хетероциклична тио група или -OR3a каде што R3a претставува хидроксилна-заштитна група; или R3A и R3B може заедно да образуваат опционално супституирана C1-6 алкилиденска група; или R2A и R3A може заедно да образуваат врска или група претставена со -O-Y1-O- каде што Y1 претставува опционално супституирана C1-6 алкиленска група или опционално супституирана силоксан група; и врска на левата страна се сврзува за јаглеродниот атом кој се сврзува со R2A, и X претставува заминувачка група.
има уште 6 патентни барања

(51) **A 61M 5/00, A 61M 5/32, A 61M 5/31**

(11) **10287**

(13) T1

(21) **2019/243**

(22) 14/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) EP20150172166 15/06/2015 --

(96) 15/06/2015 EP15172166.9

(97) 06/02/2019 EP3106188

(73) **Gerresheimer Regensburg GmbH and Gerresheimer Bünde GmbH Kumpfmühler Str. 2 93047 Regensburg , DE and Erich-Martens-Strasse 26-32 32257 Bünde, DE**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје


(72) Wittland, Frank and Vogl, Maximilian

(54) **МЕТОД ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ЗАШТИТЕН УРЕД НА ШПРИЦ**

(57) 1 Метод за поставување на заштитен уред (2) и за поставување на заштитниот уред (2) на телото на шприцот (1) пред шприцот да се наполни, кој ги содржи чекорите на:

а. обезбедување на обвивка (3;22) федер (4) и монтажен елемент(5),
б. вметнување на федерот (4) во внатрешноста на обвивката (3; 22) долж правецот на поставување (6)
с. вметнување на монтажниот елемент (5) во внатрешноста на обвивката(3;22) долж правецот на поставување (6),
д. добивање на заштитен уред (2),
е. поставување на заштитниот уред (2) на телото на шприцот (1) пред шприцот (1) да се наполни со поврзување на монтажниот елемент (5) со телото на шприцот (1);
ф. поставување на телото на шприцот (1) заедно со заштитниот уред (2) поставен на него во гнездото на шприцеви (11) за дополнително полнење на телото на шприцот (1); најмалку една водечка игла (7) е поставена на монтажниот елемент (5) и обвивката (22) содржи најмалку една вдлабнатина (24) со што се формира водечки отвор (23) за водење на

водечката игла (7), и содржи најмалку еден накосен дел (32) на проксималниот крај (31) што формира депресија во внатрешниот сид (34) на обвивката и е дизајнирана комплементарно на најмалку една водечка игла (7), и, во чекор с., монтажниот елемент (5) е поврзан со обвивката (3; 22) со помош на барем една водечка игла (7), водечката игла (7) е водена од накосениот дел (32) и водечкиот отвор (23), водечката игла (7) е водена во движење на телото на шприцот (2) во однос на заштитниот уред (2), монтажниот елемент (5), за таа цел, ротира околу оската на телото на шприцот (2) и не се движи во аксијална насока на телото на шприцот (2), назначен со тоа што заштитниот уред (2) е прво склопен и потоа поставен на телото на шприцот (1) во еден чекор како единица.
има уште 6 патентни барања



Нацрт 1

(51) **A 61K 39/02, A 61K 39/295, A 61K 39/12**

(11) **10288** (13) T1

(21) **2019/244** (22) 14/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) US201261620189P 04/04/2012 US

(96) 03/04/2013 EP13717118.7

(97) 06/02/2019 EP2833909

(73) **Zoetis Services LLC 10 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) NITZEL, Gregory P.; GALVIN, Jeffrey E.;

GARRETT, John Keith; KULAWIK, James R. II;

RICKER, Tracy L. and SMUTZER, Megan Marie


(54) **СЦВ/МИКОПЛАЗМА ХИОПНЕУМОНИЈА
/СРРС КОМБИНИРАНА ВАКЦИНА**

(57) 1 Тривалентен имуноген состав којшто
содржи супернатант на Микоплазма
хиопнеумоние (*Mycoplasma hyopneumoniae*)
М.хио (M.hyo) култура; свински цирковир тип
2 (СЦВ2) антиген; и свински репродуктивен и
респираторен синдром (СРРС) вирусен

антиген, кадешто супернатанот на M.hyo култура е одвоен од нерастворлив клеточен материјал со центрифугирање, филтрирање или таложење и е ослободен од двата (i) IgG и

(ii) имунокомплекси коишто содржат антиген врска за имуноглобулин.
има уште 15 патентни барања

Слика 1



(51) A 61K 39/02, A 61K 39/295, A 61K 39/12
(11) 10289 (13) T1
(21) 2019/245 (22) 14/03/2019
(45) 31/05/2020

(30) US201261620175P 04/04/2012 US

(96) 03/04/2013 EP13718432.1

(97) 13/02/2019 EP2833910

(73) Zoetis Services LLC 10 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) NITZEL, Gregory P.; GALVIN, Jeffrey E.;
GARRETT, John Keith; KULAWIK, James R. II;
RICKER, Tracy L. and SMUTZER, Megan Marie

(54) СЦВ/МИКОПЛАЗМА ХИОПНЕУМОНИЈА
КОМБИНИРАНА ВАКЦИНА

(57) 1 Мултивалентен имуноген состав којшто содржи супернатант на Mycoplasma hyorheumoniae (M.hyo) култура; и свински цирковирус тип 2 (СЦВ2) антиген, кадешто супернатантот на M.hyo култура е одвоен од нерастворлив клеточен материјал со центрифугирање, филтрирање или таложење и е ослободен од двата (i) IgG и (ii) имунокомплекси содржани од антиген врзан со имуноглобулин.
има уште 15 патентни барања

Слика 1



(51) C 07D 213/74, C 07D 405/14, C 07D 417/14, C 07D 417/12, C 07D 401/14, C 07D 409/14, A 61K 31/50A 61K 31/444, A 61K 31/506, A 61K 31/4439, A 61P 43/00, A 61P 11/06, A 61P 11/00, A 61P 19/00

(11) 10290

(13) T1

(21) 2019/246

(22) 15/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) JP20080062926 12/03/2008 JP

(96) 12/03/2009 EP09721163.5

(97) 06/03/2019 EP2264009

(73) Ube Industries, Ltd. 1978-96, Oaza Kogushi Ube-shi, Yamaguchi 755-8633, JP


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) OKANARI, Eiji; SHIGETOMI, Manabu; IWAMURA, Ryo; TANAKA, Masayuki; KATSUBE, Tetsushi; TOKUNAGA, Yasunori and FUJIWARA, Hiroshi

(54) СОДРЖИНА НА

ПИРИДИЛАМИНООЦЕТНА КИСЕЛИНА

(57) 1 Соединение на пиридиламинооцетна киселина претставено со формулата (1):



каде што

R1 претставува водороден атом, метил група, етил група, изопропилна група или хексилна група,

R2 и R3 и двете претставуваат водородни атоми,

Y претставува бензофуран-2-ил група,

бензо[b]тиофен-2-ил група, 6-хлоро-бензо[b]тиофен-2-ил група, 6-метоксибензо[b]тиофен-2-ил група, бифенил-4-ил група, 4'-флуоробифенил-4-ил група, 4'-хлоробифенил-4-ил група, 4- (пиразол-1-ил)фенил група, 4-(тиазол-2-ил) фенил група, 4-(5-хлоротиазол-2-ил) фенил група, 4-(5-метилтиазол-2-ил)фенил група, 4- (4,5-диметилтиазол-2-ил)фенил група, 4-(4-трифлуорометилтиазол-2-ил)фенил група, 4-

(тиазол-4-ил)фенил група, 4-(1,2,4-триазол-1-ил)фенил група, 4-(пиридин-2-ил)фенил група, 4-(пиридазин-4-ил)-фенил група, 4-(пиримидин-2-ил)фенил група, 4-(4,5-дихидротиазол-2-ил)фенил група или 6-фенилпиридазин-3-ил група и

Z претставува фенилна група, 2-флуорофенилна група, 3-флуорофенилна

група, 4-флуорофенилна група, 2-хлорофенилна група, 3-хлорофенилна група, 4-хлорофенилна група, 2,6-дихлорофенилна група, 4-метоксифенилна група, пиридин-2-ил група или пиридин-3-ил група, или негова фармацевтски прифатлива сол. има уште 3 патентни барања

(51) **A 01K 67/027, C 07K 14/54, C 12N 15/85**

(11) **10291**

(13) T1

(21) **2019/247**

(22) 15/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) US201361891013P 15/10/2013 US

(96) 15/10/2014 EP16192440.2

(97) 26/12/2018 EP3138397

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ROJAS, Jose F.; LAI, Ka-Man Venus and MURPHY, Andrew J

(54) **ХУМАНИЗИРАНИ IL-15 ЖИВОТНИ**

(57) 1 Генетски модифициран глодар чијшто геном содржи:
замена на едногоениот локус IL-15 од глодар со

геномски фрагмент од глодар којшто го кодира зрелиот IL-15 полипептид од глодар со геномски фрагмент од човечкиот IL-15 ген којшто го кодира зрелиот човечки IL-15 полипептид за да формира хуманизиран IL-15 ген, кадешто хуманизираниот IL-15 ген ги содржи сите IL-15 не-протеински-кодирачки екسونи од глодар и регулаторни региони во спротивен правец од првиот протеин-кодирачки ексон од IL-15 ген на глодар и изразувањето на хуманизираниот IL-15 ген е под контрола на споменатите регулаторни региони и кадешто хуманизираниот IL-15 ген резултира во изразувањето на IL-15 протеин којшто кога е зрел е целосно човечки. има уште 12 патентни барања



(51) **H 04N 19/117, H 04N 19/159, H 04N 19/82, H 04N 19/593, H 04N 19/6H 04N 19/176**

(11) **10292**

(13) T1

(21) **2019/248**

(22) 18/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) KR 20100074462 31/07/2010 KR and KR 20110062603 28/06/2011 KR

(96) 29/07/2011 EP17160949.8

(97) 03/04/2019 EP3211898

(73) **M&K Holdings Inc. 3rd Floor Kisan Building, 67 Seocho-Daero 25-Gil Seocho-Gu Seoul 06586, KR**

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје

(72) Oh, Soo Mi and Yang, Moonock


(54) **АПАРАТ ЗА ЕНКОДИРАЊЕ НА СЛИКА**

(57) 1 Апарат за енкодирање на слика, апаратот содржи:

единица за интра предикција (150) конфигурирана да генерира блок за предикција кој кореспондира со постоечки блок согласно режимот на интра предикција избран од множество на режими на интра предикција; единица за трансформирање (120) конфигурирана да трансформира резидуален блок добиен со калкулирање разлика помеѓу оригиналниот блок од постоечкиот блок и блокот за предикција за да генерира блок за трансформирање; единица за квантизирање (130) конфигурирана да го квантизира блокот за трансформирање за да генерира квантизиран блок за трансформирање користејќи големина на чекорот на квантизација; единица за скенирање (131) конфигурирана да скенира квантизирани коефициенти за трансформирање од квантизираниот блок за трансформирање за да генерира едно-димензионални (1D) квантизирани коефициенти за трансформирање; и единица за ентропи кодирање (140) конфигурирана да ги ентропи-кодира 1D

квантизираните коефициенти за трансформирање, каде што, кога големината на блокот за трансформирање е поголема од 4x4, единицата за скенирање (131) ги дели квантизираните коефициенти за трансформирање на множество од под-блокови и го скенира множеството на под-блокови и квантизираните коефициенти за трансформирање од секој под-блок користејќи модел на скенирање определен во согласност со избраниот режим на интра предикција, каде што, кога избраниот режим на интра предикција е хоризонтален режим, моделот на скенирање е вертикално скенирање, каде што информацијата која ја покажува позицијата на последниот коефициент различен од нула од квантизираниот блок за трансформирање е пренесена до декодер, и каде што единицата за интра предикција (150) вклучува: единица за генерирање на референтни пиксели (151) конфигурирана за да генерира референтни пиксели користејќи достапни референтни пиксели од постоечкиот блок кога постојат недостапни референтни пиксели; единица за филтрирање на референтни пиксели (152) конфигурирана за да адаптивно филтрира референтни пиксели соседни на постоечкиот блок врз база на избраниот режим на интра предикција и големината на постоечкиот блок; единица за генерирање на блок за предикција (153) конфигурирана за да го генерира блокот за предикција од постоечкиот блок согласно избраниот режим на интра предикција; и единица за филтрирање на блок за предикција (154) конфигурирана за да адаптивно филтрира некои пиксели за предикција од блокот за предикција врз база на избраниот режим на интра предикција и големината на постоечкиот блок. има уште 2 патентни барања

СЛИКА 1



(51) С 07К 14/55, С 07К 16/00, А 61К 38/20

(11) 10293

(13) Т1

(21) 2019/249

(22) 18/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) US 201361784669 Р 14/03/2013 US

(96) 14/03/2014 EP14769541.5

(97) 06/03/2019 EP2970441

(73) Amgen Inc. One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, California 91320-1799, US


(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) KANNAN, Gunasekaran

(54) ПОЛИПЕПТИДИ СО АГЛИКОЗИРАНИ Fc

(57) 1 Полипептид кој што има Fc регион на
човечко IgG1 антитело каде што споменатиот
Fc ре-гитон соди N297G мутација, со користење
на ЕУ шема за нумерирање, и споменатиот Fc
регион на човечки IgG1 има најмалку 90 %
идентичност со аминокиселинската низа
изложена во НИЗА ИД БР: 3 или ја содржи
аминокиселинската низа изложена во НИЗА ИД
БР: 4; и погнату каде што A287 и L306;
V259 и L306; R292 и V302; или V323 и I332, со
користење на ЕУ шемата за нумерирање, на
аминокиселинската низа изложена во НИЗА ИД
БР: 3 или НИЗА ИД БР: 4 се заменети со
цистеин.

има уште 6 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **B 65D 77/04, B 67D 1/08, B 67D 1/04**

(11) **10294**

(13) T1

(21) **2019/250**

(22) 18/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) BE 201100352 09/06/2011 BE

(96) 15/05/2012 EP12735427.2

(97) 26/12/2018 EP2718223

(73) **Cardiff Group, Naamloze Vennootschap
Bruinstraat 70 3520 Zonhoven, BE**


(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) STANDAERT, Geert Norbert R. and
VANDEBRIEL, Imar

(54) **КОНТЕЈНЕР ЗА ЧУВАЊЕ НА ТЕЧНА
ХРАНА И НЕЈЗИНО ИСПУШТАЊЕ ПОД
ПРИТИСОК**

(57) 1 Контејнер (1) за чување на течна храна
(4) и нејзино испуштање под притисок во
соодветни порции преку канал за испуштање кој
што може да се затвора и кој што води од
контејнерот кон нанадвор, што се

карактеризира со тоа што тој се состои од крут
надворешен контејнер (2) со релативно висока
пропустливост на кислородот, флексибилен
внатрешен контејнер (3) за храната (4) и
најмалку еден среден контејнер (5) кој што го
опколува внатрешниот контејнер (3), при што
ниту средниот контејнер (5) ниту внатрешниот
контејнер (3) немаат релативно висока
пропустливост на кислородот, со што средниот
контејнер (5) од една страна, и втор среден
контејнер (5) или внатрешниот контејнер (3)
поставен во рамките на најмалку еден среден
контејнер (5) од друга страна, дефинираат еден
простор (16), при што просторот (16) има
средство за создавање притисок и /или
контејнерот (1) е опремен со врска (23) која
што е поврзана со просторот за изворот на
средство за создавање притисок (24), така што
кога CO₂ влегува во просторот (16), средниот
контејнер (5) со ова е турнат кон надворешниот
контејнер (2) и се врши притисок врз
внатрешниот контејнер (3).
има уште 14 патентни барања



СЛИКА 1

(51) A 61K 39/00, A 61K 9/127, A 61K 48/00

(11) 10251

(13) T1

(21) 2019/264

(22) 21/03/2019

(45) 31/05/2020

(30) WO2012EP01319 26/03/2012 --

(96) 25/03/2013 EP13713356.7

(97) 27/02/2019 EP2830593

(73) TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH and BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz, DE and An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SAHIN, Ugur; KREITER, Sebastian; HAAS, Heinrich; DIKEN, Mustafa; FRITZ, Daniel; MENG, Martin; KRANZ, Lena, Mareen and REUTER, Kerstin

(54) РНА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА ИМУНОТЕРАПИЈА

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи наночестички коишто содржат барем еден катјонски липид, барем еден неутрален помагачки липид и РНА којшто кодира барем еден антиген за употреба на постапка за добивање на барем еден антиген за професионален антиген за презентирање на клетки во слезината на субјект, споменатата постапка содржи системско администрирање на фармацевтски состав кај субјект, кадешто антигенот е болест-поврзана со антиген или предизвикува имун одговор против болест-поврзана со антиген или клетки коишто изразуваат болест-поврзана со антиген и кадешто наночестичките се липоплекси коишто содржат


(i) DOTMA и DOPE во моларен однос од 8:2 до 3:7, особено од 7:3 до 5:5, кадешто односот на полнења на позитивни полнења на DOTMA кон негативни полнења во RNA е 1.6:2 до 1:2,

особено 1.4:2 до 1.1:2; или

(ii) DOTMA и холестерол во моларен однос од 8:2 до 3:7, особено од 7:3 до 5:5, односот на полнења на позитивни полнења на DOTMA кон негативни полнења во RNA е 1.6:2 до 1:2, особено 1.4:2 до 1.1:2; или

(iii) DOTAP и DOPE во моларен однос на 8:2 до 3:7, особено од 7:3 до 5:5, каде што односот на полнења на позитивни полнења на DOTMA кон негативни полнења RNA е 1.6:2 до 1:2, особено 1.4:2 до 1.1:2.

има уште 2 патентни барања



(51) C 07D 471/04, A 61K 31/4162

(11) 10270

(13) T1

(21) 2019/1061

(22) 17/12/2019

(45) 31/05/2020

(30) US201462039786P 20/08/2014 US

(96) 20/08/2015 EPA15833863.2

(97) 09/10/2019 EP3206686


(73) Samumed, LLC 9381 Judicial Drive
Suite 160 San Diego, California 9212US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) HOOD, John; KC, Sunil Kumar and KIBAR, Osman

(54) ГАМА-ДИКЕТОНИ ЗА ТРЕТМАН И
СПРЕЧУВАЊЕ НА СТАРЕЕЊЕ И БРЧКИ НА
КОЖАТА

(57) 1 Козметичка метода за подобрување на естетскиот изглед на кожата на субјект, методата содржи администрирање на субјектот на ефективна количина од соединение со формулата I, или негова дерматолошки прифатлива сол:

**I**

назначено со тоа, што:

Прстен е 7-12 член хетероарил, под услов да јаглероден атом на прстенот е прикачен на карбонил јаглеродот;

Прстен В е селектиран од групата составена од фенил и 5-6 член хетероарил, под услов да јаглероден атом на прстенот е прикачен на карбонил јаглеродот;

R1 е супституент прикачен на прстен А и е независно селектиран на секој појавување од


групата составена од несупституиран -C1-6 алкил, -C1-3 халоалкил, халид, -OR3, и CN; R2 е супституент прикачен на прстен В и е независно селектиран на секој појавување од групата составена од несупституиран -C1-6 алкил, -CH2OH, -CH2N(R3b)2, -C1-3 халоалкил, халид, -OR3, и CN;

секој R3 е независно селектиран од групата составена од H, несупституиран -C1-6 алкил, и -C1-3 халоалкил;

секој R3b е независно селектиран од групата составена од H и несупституиран -C1-3 алкил; секој n е 0 до 10; и

секој m е 0 до 5.

има уште 14 патентни барања

**FIG. 1**

(51) **F 01D 1/22, F 03B 3/12, F 03B 17/06, F 03B 13/12, F 03B 13/22**

(11) **10271**

(13) T1

(21) **2019/1062**

(22) 17/12/2019

(45) 31/05/2020

(30) US201113236955 20/09/2011 US

(96) 19/09/2012 EP12833351.5

(97) 27/11/2019 EP2758655

(73) **Waterotor Energy Technologies Inc.**

236 Metcalfe Street, Suite 210 Ottawa ON K2P 1R3, CA

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Ferguson, Fredereck D..

(54) **СИСТЕМИ И МЕТОДИ ЗА ПОДОБРЕНИ ВОДЕНИ РОТОРИ**

(57) 1 Систем (100), кој што се состои од:

барабан (110) потопен во вода и кој што се протега хоризонтално по должината на централната оска (102) помеѓу прва точка (104) на првата страна на барабанот (110) и втора точка (106) на втората страна на барабанот (110) која што се наоѓа спротивно од првата страна;

точно три заоблени лопатки (120) закачени за барабанот (110) така што лопатките (120), кога се придвижени со протокот на водата вертикално на централната оска (102), се во состојба да предизвикаат ротирање на барабанот (110) околу централната оска (102), и каде што попречниот пресек на секоја лопатка

(120) вклучува конкавна страна и конвексна страна, при што конвексната страна е заоблена на различен начин од конкавната страна, така што: 1) конкавната страна на една лопатка (120) се сретнува со конвексната страна на соседната лопатка (120) на барабанот (110) при непречено, во суштина линеарно преминување од конкавната страна на едната лопатка (120) кон конвексната страна на соседната лопатка (120), 2) секоја лопатка (120) е потесна на зашилениот крај наспроти барабанот (110) споредено со дното на барабанот (110) и 3) рабниот дел на секоја лопатка (120), сместен во суштина наспроти барабанот (110), дефинира рамнина која што е во суштина паралелна на рамнината дефинирана со површината на барабанот (110) која што се наоѓа помеѓу рабниот дел и централната оска (102); дефлектор на проток (150) потопен со барабанот (110) за да насочи најмалку одреден дел од протокот на вода во подрачјето дефинирано со една лопатка (120); и електричен генератор (170) поврзан со барабанот за да ја претвора ротационата енергија произведена со вртењето околу оската (102) во електрична енергија, каде што системот (100) работи во различни брзини на проток на вода кои што се движат во распон од 0,44704 метри во секунда (1 милја на час, MPH) до над 8.9408 метри во секунда (20 MPH) и понатаму каде што ротацијата на барабанот (110) генерира или нагорна или надолна сила врз барабанот (110) во водата.

има уште 9 патентни барања




FIG. 1A

(51) **C 08L 5/12, C 08L 5/08, A 61K 8/33, A 61K 8/73, A 61K 9/00, A 61L 27/20, A 61Q 19/08**

(11) **10272**

(21) **2019/1063**

(13) T1

(22) 17/12/2019

(45) 31/05/2020

(30) IT2013MI00507 04/04/2013 IT

(96) 31/03/2014 EP14727909.5

(97) 25/09/2019 EP2981303

(73) **ADVANCED AESTHETIC**

TECHNOLOGIES, INC. One Brookline Place, Suite 427 Brookline, MA 02445, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **MATTEUZZI, Mauro**

(54) **СОСТАВ НА ФИЛЕР ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ЛИПОАТРОФИЈА**

(57) 1 Состав на инјекционен филер направен од:

(а) агароза во количина помеѓу 2.6% и 5% од тежината;

(б) хијалуронска киселина или нејзина фармацевтски прифатлива сол во количина помеѓу 0.1% и 4% од тежината;

(в) фосфатно-пуферирана солена раствор; и

(д) опционално барем еден протеин или аминокиселина.

има уште 10 патентни барања

(51) **A 61K 39/13**

(11) **10273**

(21) **2019/1064**

(13) T1

(22) 17/12/2019

(45) 31/05/2020

(30) US201161564877P 30/11/2011 US and US201261694957P 30/08/2012 US

(96) 29/11/2012 EP17179863.0

(97) 20/11/2019 EP3251691

(73) **Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. 3239 Satellite Boulevard, Bldg. 500 Duluth, GA 30096, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BUBLOT, Michel; МЕБАТСИОН, Teshome; PRITCHARD, Joyce and LINZ, Perry

(54) **РЕКОМБИНАНТНИ ХВМ ВЕКТОРИ КОИШТО ИЗРАЗУВААТ АНТИГЕНИ ОД ПАТОГЕНИ ОД ПТИЦА И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Состав или вакцина којшто содржи вектор на рекомбинантен херпесвирус од мисирка ХВМ (HVT), кадешто ХВМ векторот содржи или:

а) NDV-F ген којшто има полинуклеотидна секвенца како што е прикажана во SEQ ID NO: оперативно поврзана со SV40 промотер и SV40 полиА сигнал и вметната во IG1 локусот на HVT геном; или

б) NDV-F ген којшто има полинуклеотидна секвенца како што е прикажана во SEQ ID NO: 5, оперативно поврзана со SV40 промотер и SV40 полиА сигнал и вметната во IG1 локусот на HVT геном.

има уште 7 патентни барања

Figure 1 (1/2)

SEQ ID NO	Type	Gene
1	DNA	NDV-F VIIId codon optimized DNA sequence
2	Protein	NDV-F protein sequence from codon-optimized VIIId strain
3	DNA	NDV-F VIIId wildtype sequence
4	Protein	NDV-F protein sequence from wildtype VIIId strain
5	DNA	NDV-F Ca02 codon optimized DNA sequence
6	Protein	NDV-F protein sequence from codon-optimized Ca02 strain
7	DNA	IBDV DNA encoding VP2 protein
8	Protein	IBDV VP2 protein
9	DNA	SV40 promoter
10	DNA	CMV-IE promoter
11	DNA	SV40 polyA signal
12	DNA	Synthetic polyA signal
13	oligo	MB080 primer
14	oligo	MB081 primer
15	oligo	optF primer
16	oligo	VlloptF RP primer
17	oligo	SV40promoterF primer
18	DNA	Partial plasmid pHM103+Fopt DNA sequence (for vHVT114)
19	DNA	Partial plasmid pSB1 44 cds SV FCAopt (for vSB1-009)
20	DNA	Partial plasmid pHVT US2 SV- Fopt-synPA (for vHVT306)
21	DNA	Partial plasmid pCD046+NDV-F wt (for vHVT110)
22	DNA	Partial plasmid pHM103+NDV-F wt (for vHVT111)
23	DNA	Partial plasmid pHM103 + NDV-F CA02 (for vHVT116)
24	DNA	Partial plasmid HVTIG2 SV Fwt Sbfl sequence (for vHVT301)
25	DNA	Partial plasmid pHVTUS10 cds F opt plasmid (for vHVT302)
26	DNA	Partial plasmid pHVTUS10 cds F CA02 opt sequence (for vHVT303)
27	DNA	Partial plasmid HVT IG2 SVFopt syn tail sequence (for vHVT304)
28	DNA	Partial plasmid pHVT US2 SV-FCA02 opt-synPA (for vHVT307)
29	DNA	Partial plasmid pCD046+NDV-F VII YZCQ sequence (vHVT112)
30	DNA	Partial plasmid pCD046+NDV Texas F sequence (for vHVT113)
31	DNA	Partial plasmid pHM119 sequence (for vHVT039)
32	DNA	NDV-F Wtnm-Texas wildtype DNA sequence
33	protein	NDV-F protein from Wtnm-Texas wildtype
34	DNA	NDV-F YZCQ wildtype DNA sequence
35	protein	NDV-F protein from wildtype YZCQ strain
36	DNA	NDV-F Texas wildtype DNA sequence
37	protein	NDV-F protein from wildtype Texas strain
38	DNA	MDV gB promoter

(51) **A 61K 31/519, A 61P 37/00**(11) **10274**

(13) T1

(21) **2019/1065**

(22) 17/12/2019

(45) 31/05/2020

(30) GB20150006786 21/04/2015 GB

(96) 20/04/2016 EP16719356.4

(97) 02/10/2019 EP3285772


(73) **UCB Biopharma SPRL Allée de la Recherche 60 1070 Brussels, BE**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**


(72) ALLEN,Rodger Anthony; BARONE, Francesca; FAHY, William Anthony and NAYAR, Saba

(54) **СПЕЦИФИЧЕН ТРИФЛУОРОЕТИЛ КИНОЛОН АНАЛОГ ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕТО НА СЈОРГЕНОВ СИНДРОМ**

(57) 1 N-{{(R)-1-[8-хлоро-2-(1-оксипиридин-3-ил)кинолин-3-ил]-2,2,2-трифлуороетил}-пиридо[3,2-d]пиримидин-4-иламин или негова фармацевтска прифатлива сол за употреба во лекувањето на и/или заштита од Сјорженов синдром.

има уште 1 патентни барања





(51) C 07B 59/00, C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00

(11) 10275

(13) T1

(21) 2019/1066

(22) 18/12/2019

(45) 31/05/2020

(30) US201361912636P 06/12/2013 US;

US201462008220P 05/06/2014 US and

US201462058819P 02/10/2014 US

(96) 05/12/2014 EP14815187.1

(97) 18/09/2019 EP3077397

(73) Vartex Pharmaceuticals Inc. 50 Northern Avenue 15th Floor Boston, MA 02210, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов бр. 68, 1000 Скопје

(72) DAVIS, Christopher, John;

FRAYSSE, Damien; ETXEBARRIA I JARDI, Gorka;

PEGG, Simon; PIERARD, Francoise;

PINDER, Joanne; CHARRIER, Jean-Damien;



STUDLEY, John; SHAW, David, Matthew;
PANESAR, Maninder; ALEM, Naziha;
ZWICKER, Carl; SANGHVI, Tapan;
WALDO, Michael; MEDEK, Ales and
ZHANG, Yuegang

**(54) СОЕДИНЕНИЕ 2-АМИНО-6-ФЛУОРО-N-[5-
ФЛУОРО-ПИРИДИН-3-ИЛ]ПИРАЗОЛО[1,5-
А]ПИРИМИДИН-3-КАРБОКСАМИД КОРИСНО
КАКО ИНХИБИТОР НА АТР КИНАЗА, НЕГОВА
ПОДГОТОВКА И НЕГОВИ РАЗЛИЧНИ
ЦВРСТИ ОБЛИЦИ И РАДИОАКТИВНО
ОЗНАЧЕНИ ДЕРИВАТИ**

(57) 1 Соединение со формула I-B:

I-B

или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа што:
YY2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y1Y12,
Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18 и Y19 се
независно водород или деутериум; под услов
најмалку еден од YY2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8,
Y9, Y10, Y1Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18 и
Y19 е деутериум;
а секој од XX2, X4, X5, X6, X7, X8 и X9 е
независна 12C или 13C;
X3 е независно -12C(O)- или -13C(O)-; и

каде што

- a) Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18 и Y19
се деутериум и YY2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9,
Y10 и Y11 се независни водород или
деутериум;
- b) Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18 и Y19
се деутериум и YY2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9,
Y10 и Y11 се водород; опционо каде што:
 - i) XX2, X4, X5, X6, X7, X8 и X9 се 12C; и
X3 е -12C(O)-; или каде што:
 - ii) XX4, X5, X6, X7, X8 и X9 се 12C;
X3 е -13C(O)-; и
X2 е 13C;
- c) Y1Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18 е
Y19 се деутериум и YY2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8,
Y9 и Y10 се независен водород и деутериум;
опционо каде што Y1Y12, Y13, Y14, Y15, Y16,
Y17, Y18 и Y19 се деутериум и YY2, Y3, Y4, Y5,
Y6, Y7, Y8, Y9 и Y10 се водород.
- d) каде што Y2, Y12, Y13, Y14, Y15, Y16,
Y17, Y18 и Y19 се деутериум и YY3, Y4, Y5, Y6,
Y7, Y8, Y9, Y10 и Y11 се независно водород или
деутериум; опционо каде што Y2, Y12, Y13,
Y14, Y15, Y16, Y17, Y18 и Y19 се деутериум, а
YY3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, и Y11 се
водород;
- e) Y12, Y13, Y18 и Y19 се деутериум и
YY2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y1Y14,
Y15, Y16 и Y17 се водород или деутериум;
опционо каде што Y12, Y13, Y18 и Y19 се
деутериум и YY2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9,
Y10, Y1Y14, Y15, Y16 и Y17 се водород.
- f) кад што Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10 и
Y11 се деутериум и YY2, Y12, Y13, Y14, Y15,
Y16, Y17, Y18 и Y19 се независно деутериум
или водород; опционо каде што Y3, Y4, Y5, Y6,
Y7, Y8, Y9, Y10 и Y11 се деутериум и YY2, Y12,
Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18 и Y19 се водород;
- g) Y2 и Y11 се деутериум и YY3, Y4, Y5,
Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y12, Y13, Y14, Y15, Y16,
Y17, Y18 и Y19 се деутериум или водород;
опционо каде што Y2 и Y11 се деутериум и YY3,
Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y12, Y13, Y14, Y15,

Y16, Y17, Y18 и Y19 се водород.

h) Y2 е деутериум и YY3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y1Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18 и Y19 се деутериум или водород; опционо каде што Y2 е деутериум и YY3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y1Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18 и Y19 се водород; опционо каде што:

i) XX2, X4, X5, X6, X7 и X8 се 12C;

X3 е -12C(O)-; и

X9 е 13C; или

ii) XX2, X8 и X9 се 12C;

X3 е -12C(O)-; и

X4, X5, X6 и X7 се 13C;

iii) X2, X4, X5, X6, X7, X8 и X9 се 12C;

X3 е -12C(O)-; и

X1 е 13C; или

iv) X2, X4, X5, X6, X7 и X9 се 12C;

X3 е -13C(O)-; и

X1 и X8 се 13C;

iii

j) Y11 е деутериум и YY2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18 и Y19 е независно водород или деутериум; опционо каде што Y11 е деутериум и YY2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, Y10, Y12, Y13, Y14, Y15, Y16, Y17, Y18 и Y19 се водород; опционо каде што:

XX4, X5, X6, X7, X8 и X9 се 12C;


X3 е -12C(O)-; и

X2 е 13C.

има уште 9 патентни барања

Нацрт 1а: XRPD Соединение I-1 (етанол солват)

Избројано



Положба [°2 Тета] (Бакар(Cu))

(51) **A 61P 35/00, A 61P 11/06**

(11) **10276**

(13) T1

(21) **2019/1067**

(22) 18/12/2019

(45) 31/05/2020

(30) GB201510467 15/06/2015 GB and

GB201520501 20/11/2015 GB

(96) 15/06/2016 EP18165143.1

(97) 23/10/2019 EP3360559

(73) **4D Pharma Research Limited Life**

Sciences Innovation Building Cornhill Road

Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS, GB

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери


Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(72) MULDER, Imke; PATTERSON, Angela Margaret; GRANT, George; MCCLUSKEY, Seanin and RAFTIS, Emma

(54) **СОСТАВИ КОИ СОДРЖАТ БАКТЕРИСКИ СОЕВИ**

(57) 1 Состав кој содржи бактерија депонирана под пристапниот број NCIMB 42380 или бактерија која има 16s rRNA секвенца што е најмалку 98% идентична со SEQ ID NO: за употреба во постапка на лекување на или спречување на неутрофилна астма. има уште 11 патентни барања

FIG. 1
Total cell counts.



(51) **A 61K 31/7088, A 61K 31/712, A 61P 21/00**

(11) **10277**

(13) T1

(21) **2019/1068**

(22) 18/12/2019

(45) 31/05/2020

(30) JP2014124157 17/06/2014 JP

(96) 16/06/2015 EP15810097.4

(97) 04/12/2019 EP3159409

(73) **Nippon Shinyaku Co., Ltd. and National**

Center of Neurology and Psychiatry 14,

Kisshoin Nishinosho Monguchicho Minami-ku

Kyoto-shi Kyoto 601-8550, JP and 4-1-Ogawa-Higashi-cho Kodaira-shi Tokyo 187-8551, JP

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) TAKEDA Shin'ichi; NAGATA Tetsuya;
WATANABE Naoki and TONE Yuuichirou


(54) **АНТИСМИСЛЕНА НУКЛЕИНСКА**

КИСЕЛИНА ЗА УПОТРЕБА ВО ЛЕКУВАЊЕ НА
ДИШЕНОВАТА МУСКУЛАТУРНАТА
ДИСТРОФИЈА

(57) 1 Антисмислениот олигомер кој што се состои од нуклеотидната секвенца одбрана од групата што ја сочинуваат SEQ ID NO 6 до 9, и го индуцира прескокнување на ексонот 44 во

човечкиот ген за дистрофин, или неговата фармацевтски прифатлива сол или хидрат. има уште 11 патентни барања

[FIG. 1]



(51) **C 07K 14/47**

(11) **10278**

(21) **2019/1069**

(13) T1

(22) 18/12/2019

(45) 31/05/2020

(30) GB20140008135 08/05/2014 GB

(96) 07/05/2015 EP15721694.6

(97) 30/10/2019 EP3140318

(73) **selectION Therapeutics GmbH, DE**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) KLOSTERMANN, Andreas and
STOCKHAUS, Jörg



(54) **АНТАГОНИСТИ НА КАЛИУМСКИОТ
КАНАЛ KV1.3**

(57) 1 Соединение кое опфаќа или се состои од секвенца на аминокиселина од SEQ ID No.: 25.

има уште 8 патентни барања

Fig.1

а) Врзување HsTx 1 за Kv1.1





(51) **A 61K 47/34, A 61K 9/70, A 61K 9/00**

(11) **10279**

(13) T1

(21) **2019/1070**

(22) 18/12/2019

(45) 31/05/2020

(30) CZ20110000024 17/01/2011 CZ

(96) 12/12/2011 EP11819049.5

(97) 23/10/2019 EP2665464

(73) **InStar Technologies a.s. nám. Tomáše Bati 419 391 02 Sezimovo Ústí, CZ**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) STRANSKA, Denisa; KLABANOVA, Adela; DOLEZAL, Pavel; VRBATA, Petr; BERKA, Pavel and MUSILOVA, Marie

(54) **НОСАЧ ЗА ОРОМУКОЗАЛ, ОСОБЕНО ЗА СУБЛИНГВАЛНА АДМИНИСТРАЦИЈА НА ФИЗИОЛОШКИ АКТИВНИ СУПСТАНЦИИ**

(57) 1 Носач на оромуккозал за администрација на физиолошки активни супстанции, карактеризиран со тоа што се состои од барем еден еластичен слој (1) од полимерни нано влакна обликуван согласно на обликот од селектиран сид од усната шуплина на кој треба да биде применет, каде што еластичниот слој (1) од полимерни нано влакна содржи лек кој се ослободува и/или друга физиолошки активна

супстанција каде што еластичноста и обликувањето на слојот од полимерни нано влакна обезбедуваат контакт на слојот со избраниот сид од усната шуплина, со што се овозможува добра пенетрација на лекот и/или друга физиолошки активна супстанција во овој сид, или можен трансфер преку него во васкуларниот систем и во човекови или животински организми, каде што обработливоста и еластичноста на слојот од нано влакна се овозможени за време на производството на слојот од нано влакна преку електростатско предење без игли, во кое истовремено со полимерот исто така и лекот и/или друга физиолошки активна супстанција се подложени на предење, кои потоа се нанесени во слојот од нано влакна на начин да се ослободат, и каде што носачот понатаму содржи еластичен и обработлив оромуккозален не-атхезивен покривен слој (2) од една страна на носачот додека другата страна од слојот од полимерни нано влакна останува слободна и со помош на тоа носачот може да биде фиксиран на селектираниот сид од усната шуплина. има уште 6 патентни барања



(51) **C 07K 7/06, C 07K 7/08, A 61K 38/17, A 61K 39/00**

(11) **10280**

(13) T1

(21) **2019/1072**

(22) 19/12/2019

(45) 31/05/2020

(30) GB201313987 05/08/2013 GB;

GB201403297 25/02/2014 GB and

US201361862213P 05/08/2013 US

(96) 04/08/2014 EP14750175.3

(97) 09/10/2019 EP3030255

(73) **Immatics Biotechnologies GmbH**

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE

(74) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) WEINSCHENK, Toni; SINGH, Harpreet;
WALTER, Steffen; FRITSCHKE, Jens and SONG,
Colette

(54) **Нова имунотерапија против неколку
тумори, како на пример, канцер на белите
дробови, вклучувајќи неситноклеточен
белодробен карцином**

(57) 1 Пептид што се состои од
аминокиселинската секвенца според SEQ ID
No. 5 (MXRA5-001), при што спомнатиот пептид
има способност да се врзува со молекул на
хуманиот главен хистокомпатибилен комплекс
(МНС) I класа.

има уште 14 патентни барања

Слика 1:



(51) **C 07D 401/14, A 61K 31/444, A 61K 31/506, A 61P 3/08, A 61P 35/00, A 61P 9/10, A 61P 3/06, A 61P 11/08, A 61P 11/06, A 61P 25/28**

(11) **10281**

(13) **T1**

(21) **2019/1075**

(22) **19/12/2019**

(45) **31/05/2020**

(30) **ES20150030233 25/02/2015 ES**

(96) **19/02/2016 EP16705187.9**

(97) **04/12/2019 EP3262034**


(73) **Palobiofarma, S.L. Tecnocampus Mataró, 3 Avenida Ernest Lluch, 32 Planta 4 Oficina 1 08302 Mataró-Barcelona, ES**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **CAMACHO GÓMEZ, Juan Alberto; CASTRO-PALOMINO LARIA, Julio Cezar and MENDOZA LIZALDEZ, Adela**

(54) **ДЕРИВАТИ НА 2-АМИНОПИРИДИН КАКО АДЕНОЗИН А2Б РЕЦЕПТОР АНТАГОНИСТИ И ЛИГАНДИ НА МЕЛАТОНИН МТ3 РЕЦЕПТОРИ**

(57) **1 Соединение со формула (I):**



кадешто:

- R1 претставува халоген атом или водороден атом;
- R2 претставува шест-член хетероарил прстен којшто содржи јаглерод, водород и еден или повеќе азотни атоми, опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од халоген атом, C1-C4 халоалкил, линеарен или разгранет C1-C6 алкил, C3-C12 циклоалкил, линеарен или разгранет C1-C6 алкокси и C3-C12 циклоалкокси групи;
- R3 претставува шест-член хетероарил прстен

којшто содржи јаглерод, водород и еден или повеќе азотни атоми, опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата составена од халоген атом, C1-C4 халоалкил, линеарен или разгранет C1-C6 алкил, C3-C12 циклоалкил, линеарен или разгранет C1-C6 алкокси и C3-C12 циклоалкокси групи;

N-оксид на споменатите соединенија и негова фармацевтска прифатлива сол, под услов да соединението со формула (I) не е:

- 5-(пиридин-4-ил)-6-(пиридин-4-ил)пиридин-2-амин
 - 5-(пиридин-3-ил)-6-(пиридин-3-ил)пиридин-2-амин
 - 5-(пиразин-2-ил)-6-(пиридин-4-ил)пиридин-2-амин
 - 5-(4-метилпиридин-2-ил)-6-(пиридин-4-ил)пиридин-2-амин
- има уште 14 патентни барања

(51) **C 07D 487/04**

(11) **10282**

(13) T1

(21) **2019/1076**

(22) 23/12/2019

(45) 31/05/2020

(30) US201562195023P 21/07/2015 US and
US201662327973P 26/04/2016 US

(96) 21/07/2016 EP16745961.9


(97) 02/10/2019 EP3325483

(73) **ImmunoGen, Inc. 830 Winter Street
Waltham, MA 0245US**




(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) GÉRARD, Baudouin; SHIZUKA, Manami;
MILLER, Michael Louis and SILVA, Richard A.

(54) **МЕТОДИ ЗА ПОДГОТОВКА НА
ЦИТОТОКСИЧНИ ДЕРИВАТИ НА
БЕНЗОДИАЗЕПИН**



СЛИКА 1



(57) има уште патентни барања

(51) **C 07K 16/28**

(11) **10283**

(13) T1

(21) **2019/1077**

(22) 23/12/2019

(45) 31/05/2020

(30) US20080139698P 22/12/2008 US

(96) 22/12/2009 EP16177258.7

(97) 23/10/2019 EP3098239

(73) **Targimmune Therapeutics AG**

Hochbergerstrasse 60c 4057 Basel, CH

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LEVITZKI, Alexander and SHIR, Alexei

(54) **EGFR-ХОСТИРАЊЕ НА РНК ВЕКТОР СО
ДВОЈНА-НИЗА ЗА СИСТЕМАТСКО
ЛЕКУВАЊЕ НА РАК**

(57) 1 Фармацевтски состав за системска администрација којшто содржи фармацевтски прифатлив носач и EGFR-хостирачки вектор којшто содржи двојна-низа на (дн)РНК молекула, (дн)РНК носач и EGFR-врзувачки пептид или полипептид, кадешто споменатиот (дн)РНК носач е линеарен полиетилеимин ковалентно поврзан за поли(етилеин гликол) (PEG), и кадешто споменатата (дн)РНК молекула е не-ковалентно поврзана за споменатиот (дн)РНК носач.
има уште 6 патентни барања

Fig. 1A




Fig. 1B





Fig. 1C



(51) C 07D 519/00, C 07D 487/04, C 07D

513/04, A 61K 31/433, A 61K 31/4355, A 61K 31/5025, A 61P 7/02

(11) 10284

(13) T1

(21) 2019/1079

(22) 23/12/2019

(45) 31/05/2020

(30) US201261638577P 26/04/2012 US and US201361787680P 15/03/2013 US

(96) 24/04/2013 EP17172927.0

(97) 30/10/2019 EP3243826



(73) Bristol-Myers Squibb Company and Université de Montréal Route 206 and Province Line Road Princeton, NJ 08543 , US and 2900 Édouard-Montpetit Boulevard Montréal, Québec H3T 1J4, CA

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) BANVILLE, Jacques; LAWRENCE, R. Michael; RÉMILLARD, Roger; GAGNON, Marc; DUBÉ, Laurence; GUY, Julia; PRIESTLEY, Eldon Scott; POSY, Shoshana L.; MAXWELL, Brad D.; WONG, Pancras C.; RUEDIGER, Edward H.; DEON, Daniel H. and MILLER, Michael M.


(54) **ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗОТИАДИАЗОЛ И ИМИДАЗОПИРАЗИН КАКО ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕАЗНО АКТИВИРАН РЕЦЕПТОР 4 (PAR4) ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ТРОМБОЦИТНА АГРЕГАЦИЈА**

(57) има уште патентни барања




Слика 1А. Инхибиција на агрегација
на човечки промиени тромбоцити
преку примерот 3

Индуцирано со 1,5 nM алфа-тромбин




Слика 1Б. Инхибиција на тромбоцитна
агрегација преку примерот 3

Крива за доза - одговор



Слика 1Ц. Антитромбоцитна ефикасност на примерот 3 на тромботичен модел кај каротидната артерија електролитички индуциран кај мајмун Циномоглус



ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i dokumentit

(51)	(51) основен / bazë	(11)	(13)
8A61P19/00	8A61K31/192	10253	T1
8A61K39/00	8A61K9/127	10251	T1
8A63B67/04	8A63B67/04	10255	T1
8C12N15/113	8C12N15/113	10256	T1
8A61K31/513	8A61K31/4995	10266	T1
8A61K31/7068	8A61K31/4995	10266	T1
8A61K45/06	8A61K31/4995	10266	T1
8A61K39/00	8A61K39/395	10267	T1
8A61K31/475	8A61K31/4995	10268	T1
8C07D217/02	8C07D207/26	10269	T1
8C07D217/24	8C07D207/26	10269	T1
8A61K38/17	8A61K38/17	10280	T1
8A61K31/444	8C07D401/14	10281	T1
8A61P7/02	8C07D519/00	10284	T1
8C07D487/04	8C07D519/00	10284	T1
8C07B53/00	8C07C69/618	10286	T1
8C07C69/92	8C07C69/618	10286	T1
8A61M5/31	8A61M5/00	10287	T1
8A61K39/155	8A61K39/155	10258	T1
8H04M1/60	8H04M1/60	10259	T1
8A61K9/06	8A01N33/02	10261	T1
8A61P11/00	8C07D213/74	10290	T1
8A61P43/00	8C07D213/74	10290	T1
8H04N19/61	8H04N19/159	10292	T1

8F01D1/22	8F03B13/12	10271	T1
8A61K8/33	8A61L27/20	10272	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	10275	T1
8A61K31/712	8A61K31/712	10277	T1
8B28B11/24	8B28B17/00	10246	T1
8C07K16/28	8A61K39/005	10247	T1
8A61K31/192	8A61K31/192	10253	T1
8A61K9/00	8A61K9/46	10254	T1
8A63B69/00	8A63B67/04	10255	T1
8E06B3/58	8E06B3/263	10265	T1
8E06B7/10	8E06B3/263	10265	T1
8A61K31/519	8A61K31/4995	10266	T1
8A61K38/15	8A61K31/4995	10266	T1
8A61K33/24	8A61K39/395	10267	T1
8A61K31/519	8A61K31/4995	10268	T1
8A61P35/00	8A61K31/4995	10268	T1
8C07D263/24	8C07D207/26	10269	T1
8C07D401/12	8C07D207/26	10269	T1
8C07D405/14	8C07D207/26	10269	T1
8A61P11/08	8C07D401/14	10281	T1
8A61P3/08	8C07D401/14	10281	T1
8A61K31/5025	8C07D519/00	10284	T1
8C07C69/618	8C07C69/618	10286	T1
8C07C69/96	8C07C69/618	10286	T1
8C07H15/18	8C07C69/618	10286	T1

8C07H17/02	8C07C69/618	10286	T1
8A61M5/00	8A61M5/00	10287	T1
8A61K39/02	8A61K39/02	10289	T1
8C10M117/02	8C10M117/02	10260	T1
8C10N10/02	8C10M117/02	10260	T1
8C07K14/55	8C07K14/55	10293	T1
8C04B18/00	8C04B40/02	10263	T1
8F03B13/22	8F03B13/12	10271	T1
8C07B59/00	8C07D487/04	10275	T1
8B28B17/00	8B28B17/00	10246	T1
8F26B15/12	8B28B17/00	10246	T1
8A61K39/005	8A61K39/005	10247	T1
8A61P35/00	8A61K39/005	10247	T1
8C07K7/08	8C07K7/08	10249	T1
8A61K9/46	8A61K9/46	10254	T1
8A61K9/127	8A61K9/127	10251	T1
8A61K31/69	8A61K31/4995	10266	T1
8A61K31/704	8A61K31/4995	10266	T1
8A61K31/4995	8A61K31/4995	10268	T1
8A61K31/513	8A61K31/4995	10268	T1
8A61K38/15	8A61K31/4995	10268	T1
8C07D403/12	8C07D207/26	10269	T1
8C07K7/06	8A61K38/17	10280	T1
8A61P3/06	8C07D401/14	10281	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	10282	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	10283	T1
8C07C67/29	8C07C69/618	10286	T1
8C07D333/32	8C07C69/618	10286	T1
8C07H15/04	8C07C69/618	10286	T1
8C07K14/135	8A61K39/155	10258	T1
8A61K31/13	8A01N33/02	10261	T1
8C07D213/74	8C07D213/74	10290	T1
8C07D401/14	8C07D213/74	10290	T1
8C07K14/54	8A01K67/027	10291	T1
8B65D77/04	8B67D1/04	10294	T1
8H01H31/02	8H01H31/02	10264	T1
8A61K31/4162	8A61K31/4162	10270	T1
8A61K8/73	8A61L27/20	10272	T1
8C08L5/12	8A61L27/20	10272	T1
8C07D498/18	8C07D498/18	10248	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	10250	T1

8A61K31/337	8A61K39/395	10267	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	10267	T1
8A61K45/06	8A61K39/395	10267	T1
8C07D215/48	8C07D207/26	10269	T1
8C07D217/22	8C07D207/26	10269	T1
8C07D239/88	8C07D207/26	10269	T1
8A61K31/4355	8C07D519/00	10284	T1
8C07D513/04	8C07D519/00	10284	T1
8C07D519/00	8C07D519/00	10284	T1
8A61P3/10	8C07D401/14	10285	T1
8A61K39/12	8A61K39/02	10288	T1
8H04R29/00	8H04M1/60	10259	T1
8C07C51/41	8C10M117/02	10260	T1
8A61K31/74	8A01N33/02	10261	T1
8A61K31/506	8C07D213/74	10290	T1
8C07D405/14	8C07D213/74	10290	T1
8H04N19/117	8H04N19/159	10292	T1
8A61K38/20	8C07K14/55	10293	T1
8B28B11/24	8C04B40/02	10263	T1
8H01H9/02	8H01H31/02	10264	T1
8C07D471/04	8A61K31/4162	10270	T1
8A61L27/20	8A61L27/20	10272	T1
8B28B19/00	8B28B17/00	10246	T1
8A61P37/02	8C07K7/08	10249	T1
8A61K31/167	8A61K31/192	10253	T1
8A61K31/58	8A61K9/46	10254	T1
8A61K48/00	8A61K9/127	10251	T1
8A61K31/4995	8A61K31/4995	10266	T1
8C07D209/52	8C07D207/26	10269	T1
8C07D401/14	8C07D207/26	10269	T1
8C07K7/08	8A61K38/17	10280	T1
8A61P11/06	8C07D401/14	10281	T1
8A61K31/454	8C07D401/14	10285	T1
8C07D417/14	8C07D401/14	10285	T1
8A61K31/7068	8C07C69/618	10286	T1
8C07C309/73	8C07C69/618	10286	T1
8C07C68/06	8C07C69/618	10286	T1
8C07C69/28	8C07C69/618	10286	T1
8A61M5/32	8A61M5/00	10287	T1
8C10M117/06	8C10M117/02	10260	T1
8C10N10/04	8C10M117/02	10260	T1

8C07D417/14	8C07D213/74	10290	T1
8A01K67/027	8A01K67/027	10291	T1
8C12N15/85	8A01K67/027	10291	T1
8B67D1/04	8B67D1/04	10294	T1
8A61K33/26	8A61K9/16	10262	T1
8A61K9/16	8A61K9/16	10262	T1
8F16F7/10	8H01H31/02	10264	T1
8C08L5/08	8A61L27/20	10272	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	10275	T1
8A61K38/12	8C07K7/08	10249	T1
8A61P35/00	8A61P35/00	10257	T1
8A61P35/00	8A61K31/4995	10266	T1
8A61K45/06	8A61K31/4995	10268	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	10281	T1
8A61K31/433	8C07D519/00	10284	T1
8C07D409/14	8C07D401/14	10285	T1
8C07C69/76	8C07C69/618	10286	T1
8C07H13/04	8C07C69/618	10286	T1
8C07H13/08	8C07C69/618	10286	T1
8A61K39/295	8A61K39/02	10289	T1
8C10M121/04	8C10M117/02	10260	T1
8A61K31/444	8C07D213/74	10290	T1
8A61P19/00	8C07D213/74	10290	T1
8C07D417/12	8C07D213/74	10290	T1
8H04N19/159	8H04N19/159	10292	T1
8H04N19/593	8H04N19/159	10292	T1
8B67D1/08	8B67D1/04	10294	T1
8E04H9/02	8H01H31/02	10264	T1
8A61Q19/08	8A61L27/20	10272	T1
8A61K39/13	8A61K39/13	10273	T1
8C07K14/47	8C07K14/47	10278	T1
8C07D498/16	8C07D498/18	10248	T1
8A61K38/00	8C07K7/08	10249	T1
8A61K45/06	8C07K7/08	10249	T1
8C07K14/47	8C07K7/08	10249	T1
8A61P29/00	8A61K31/192	10253	T1
8C07D405/06	8A61P35/00	10257	T1
8E06B7/14	8E06B3/263	10265	T1
8A61K31/407	8A61K31/4995	10266	T1
8A61K31/513	8A61K39/395	10267	T1
8C07K16/28	8A61K39/395	10267	T1

8A61K31/337	8A61K31/4995	10268	T1
8C07D207/273	8C07D207/26	10269	T1
8C07D405/12	8C07D207/26	10269	T1
8A61P9/10	8C07D401/14	10281	T1
8C07D401/04	8C07D401/14	10285	T1
8C07C45/00	8C07C69/618	10286	T1
8C07C69/78	8C07C69/618	10286	T1
8C07H15/203	8C07C69/618	10286	T1
8A61K39/02	8A61K39/02	10288	T1
8A61K39/12	8A61K39/02	10289	T1
8C10M117/04	8C10M117/02	10260	T1
8C10N40/04	8C10M117/02	10260	T1
8C10N50/10	8C10M117/02	10260	T1
8A61K47/10	8A01N33/02	10261	T1
8A61P11/06	8C07D213/74	10290	T1
8H04N19/176	8H04N19/159	10292	T1
8H04N19/82	8H04N19/159	10292	T1
8F03B3/12	8F03B13/12	10271	T1
8A61K9/00	8A61L27/20	10272	T1
8A61K31/519	8A61K31/519	10274	T1
8A61P37/00	8A61K31/519	10274	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	10275	T1
8A61K31/7088	8A61K31/712	10277	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	10279	T1
8C07D213/82	8C07D213/82	10252	T1
8A61K9/20	8A61K9/46	10254	T1
8E06B3/263	8E06B3/263	10265	T1
8E06B3/964	8E06B3/263	10265	T1
8A61K31/69	8A61K31/4995	10268	T1
8A61K31/7068	8A61K31/4995	10268	T1
8C07D207/26	8C07D207/26	10269	T1
8C07D239/86	8C07D207/26	10269	T1
8C07D413/12	8C07D207/26	10269	T1
8A61K39/00	8A61K38/17	10280	T1
8A61K31/506	8C07D401/14	10281	T1
8A61P25/28	8C07D401/14	10281	T1
8A61P35/00	8C07D401/14	10281	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	10285	T1
8C07C303/28	8C07C69/618	10286	T1
8A61K39/295	8A61K39/02	10288	T1
8A01N33/02	8A01N33/02	10261	T1



8A61K31/4439	8C07D213/74	10290	T1
8A61K31/501	8C07D213/74	10290	T1
8C07D409/14	8C07D213/74	10290	T1
8C07K16/00	8C07K14/55	10293	T1
8C04B40/02	8C04B40/02	10263	T1
8F16F15/04	8H01H31/02	10264	T1

8F03B13/12	8F03B13/12	10271	T1
8F03B17/06	8F03B13/12	10271	T1
8A61P21/00	8A61K31/712	10277	T1
8A61K47/34	8A61K9/00	10279	T1
8A61K9/70	8A61K9/00	10279	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË PATENTAVE

(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i dokumentit

(73)	(51)	(11)	(13)
4D Pharma Research Limited	A 61P 35/00	MK/P/2019/1067	T1
4D Pharma Research Limited	A 61P 11/06	MK/P/2019/1067	T1
ADVANCED AESTHETIC TECHNOLOGIES, INC.	A 61K 8/33	MK/P/2019/1063	T1
ADVANCED AESTHETIC TECHNOLOGIES, INC.	A 61K 8/73	MK/P/2019/1063	T1
ADVANCED AESTHETIC TECHNOLOGIES, INC.	A 61K 9/00	MK/P/2019/1063	T1
ADVANCED AESTHETIC TECHNOLOGIES, INC.	C 08L 5/12	MK/P/2019/1063	T1
ADVANCED AESTHETIC TECHNOLOGIES, INC.	C 08L 5/08	MK/P/2019/1063	T1
ADVANCED AESTHETIC TECHNOLOGIES, INC.	A 61Q 19/08	MK/P/2019/1063	T1
ADVANCED AESTHETIC TECHNOLOGIES, INC.	A 61L 27/20	MK/P/2019/1063	T1
AFT Pharmaceuticals Limited	A 61P 29/00	MK/P/2019/0223	T1
AFT Pharmaceuticals Limited	A 61P 19/00	MK/P/2019/0223	T1
AFT Pharmaceuticals Limited	A 61K 31/167	MK/P/2019/0223	T1
AFT Pharmaceuticals Limited	A 61K 31/192	MK/P/2019/0223	T1
Alesco S.r.l.	A 61K 9/16	MK/P/2019/0233	T1
Alesco S.r.l.	A 61K 33/26	MK/P/2019/0233	T1
Aluk Societe Anonyme	E 06B 7/14	MK/P/2019/0236	T1
Aluk Societe Anonyme	E 06B 3/263	MK/P/2019/0236	T1
Aluk Societe Anonyme	E 06B 3/58	MK/P/2019/0236	T1
Aluk Societe Anonyme	E 06B 7/10	MK/P/2019/0236	T1
Aluk Societe Anonyme	E 06B 3/964	MK/P/2019/0236	T1
Amgen Inc.	C 07K 14/55	MK/P/2019/0249	T1
Amgen Inc.	A 61K 38/20	MK/P/2019/0249	T1
Amgen Inc.	C 07K 16/00	MK/P/2019/0249	T1
Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.	A 61K 39/13	MK/P/2019/1064	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61P 35/00	MK/P/2019/0218	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61K 39/005	MK/P/2019/0218	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07K 16/28	MK/P/2019/0218	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07K 7/08	MK/P/2019/0220	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61P 37/02	MK/P/2019/0220	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61K 45/06	MK/P/2019/0220	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61K 38/12	MK/P/2019/0220	T1



Bristol-Myers Squibb Company	A 61K 38/00	MK/P/2019/0220	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07K 14/47	MK/P/2019/0220	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61P 3/10	MK/P/2019/0241	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 401/04	MK/P/2019/0241	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 401/14	MK/P/2019/0241	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 409/14	MK/P/2019/0241	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07D 417/14	MK/P/2019/0241	T1
Bristol-Myers Squibb Company	A 61K 31/454	MK/P/2019/0241	T1
Cardiff Group, Naamloze Vennootschap	B 65D 77/04	MK/P/2019/0250	T1
Cardiff Group, Naamloze Vennootschap	B 67D 1/04	MK/P/2019/0250	T1
Cardiff Group, Naamloze Vennootschap	B 67D 1/08	MK/P/2019/0250	T1
Chintala, Sandeep Kumar	H 04R 29/00	MK/P/2019/0229	T1
Chintala, Sandeep Kumar	H 04M 1/60	MK/P/2019/0229	T1
Dana-Farber Cancer Institute, Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2019/0221	T1
Dr. Falk Pharma GmbH	A 61K 9/46	MK/P/2019/0224	T1
Dr. Falk Pharma GmbH	A 61K 9/20	MK/P/2019/0224	T1
Dr. Falk Pharma GmbH	A 61K 31/58	MK/P/2019/0224	T1
Dr. Falk Pharma GmbH	A 61K 9/00	MK/P/2019/0224	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	A 61P 35/00	MK/P/2019/0227	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	C 07D 405/06	MK/P/2019/0227	T1
Ellipses Pharma Limited	A 61K 31/135	MK/P/2019/0201	T1
Ellipses Pharma Limited	A 61K 31/165	MK/P/2019/0201	T1
FUJIFILM Corporation	C 07H 15/203	MK/P/2019/0242	T1
FUJIFILM Corporation	C 07C 69/96	MK/P/2019/0242	T1
FUJIFILM Corporation	C 07H 15/04	MK/P/2019/0242	T1
FUJIFILM Corporation	C 07H 13/08	MK/P/2019/0242	T1
FUJIFILM Corporation	C 07H 13/04	MK/P/2019/0242	T1
FUJIFILM Corporation	C 07D 333/32	MK/P/2019/0242	T1
FUJIFILM Corporation	C 07H 17/02	MK/P/2019/0242	T1
FUJIFILM Corporation	A 61K 31/7068	MK/P/2019/0242	T1
FUJIFILM Corporation	C 07B 53/00	MK/P/2019/0242	T1
FUJIFILM Corporation	C 07C 303/28	MK/P/2019/0242	T1
FUJIFILM Corporation	C 07C 309/73	MK/P/2019/0242	T1
FUJIFILM Corporation	C 07C 45/00	MK/P/2019/0242	T1
FUJIFILM Corporation	C 07C 67/29	MK/P/2019/0242	T1
FUJIFILM Corporation	C 07C 68/06	MK/P/2019/0242	T1
FUJIFILM Corporation	C 07C 69/28	MK/P/2019/0242	T1
FUJIFILM Corporation	C 07C 69/618	MK/P/2019/0242	T1
FUJIFILM Corporation	C 07C 69/76	MK/P/2019/0242	T1
FUJIFILM Corporation	C 07C 69/78	MK/P/2019/0242	T1
FUJIFILM Corporation	C 07C 69/92	MK/P/2019/0242	T1



FUJIFILM Corporation	C 07H 15/18	МК/Р/2019/0242	T1
Five Prime Therapeutics, Inc.	C 07K 16/28	МК/Р/2019/0239	T1
Five Prime Therapeutics, Inc.	A 61K 45/06	МК/Р/2019/0239	T1
Five Prime Therapeutics, Inc.	A 61K 39/395	МК/Р/2019/0239	T1
Five Prime Therapeutics, Inc.	A 61K 39/00	МК/Р/2019/0239	T1
Five Prime Therapeutics, Inc.	A 61K 33/24	МК/Р/2019/0239	T1
Five Prime Therapeutics, Inc.	A 61K 31/337	МК/Р/2019/0239	T1
Five Prime Therapeutics, Inc.	A 61K 31/513	МК/Р/2019/0239	T1
Fuchs Petrolub SE	C 07C 51/41	МК/Р/2019/0230	T1
Fuchs Petrolub SE	C 10M 117/02	МК/Р/2019/0230	T1
Fuchs Petrolub SE	C 10M 117/04	МК/Р/2019/0230	T1
Fuchs Petrolub SE	C 10M 117/06	МК/Р/2019/0230	T1
Fuchs Petrolub SE	C 10N 50/10	МК/Р/2019/0230	T1
Fuchs Petrolub SE	C 10N 10/02	МК/Р/2019/0230	T1
Fuchs Petrolub SE	C 10N 10/04	МК/Р/2019/0230	T1
Fuchs Petrolub SE	C 10N 40/04	МК/Р/2019/0230	T1
Fuchs Petrolub SE	C 10M 121/04	МК/Р/2019/0230	T1
Gerresheimer Bünde GmbH	A 61M 5/00	МК/Р/2019/0243	T1
Gerresheimer Bünde GmbH	A 61M 5/32	МК/Р/2019/0243	T1
Gerresheimer Bünde GmbH	A 61M 5/31	МК/Р/2019/0243	T1
Helsinn Healthcare SA	A 01N 33/02	МК/Р/2019/0231	T1
Helsinn Healthcare SA	A 61K 31/13	МК/Р/2019/0231	T1
Helsinn Healthcare SA	A 61K 9/06	МК/Р/2019/0231	T1
Helsinn Healthcare SA	A 61K 47/10	МК/Р/2019/0231	T1
Helsinn Healthcare SA	A 61K 31/74	МК/Р/2019/0231	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	C 07K 7/06	МК/Р/2019/1072	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	C 07K 7/08	МК/Р/2019/1072	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61K 39/00	МК/Р/2019/1072	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61K 38/17	МК/Р/2019/1072	T1
ImmunoGen, Inc.	C 07D 498/18	МК/Р/2019/0219	T1
ImmunoGen, Inc.	C 07D 498/16	МК/Р/2019/0219	T1
ImmunoGen, Inc.	C 07D 487/04	МК/Р/2019/1076	T1
InStar Technologies a.s.	A 61K 9/70	МК/Р/2019/1070	T1
InStar Technologies a.s.	A 61K 9/00	МК/Р/2019/1070	T1
InStar Technologies a.s.	A 61K 47/34	МК/Р/2019/1070	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 213/82	МК/Р/2019/0222	T1
Janssen Vaccines & Prevention B.V.	C 07K 14/135	МК/Р/2019/0228	T1
Janssen Vaccines & Prevention B.V.	A 61K 39/155	МК/Р/2019/0228	T1
M&K Holdings Inc.	H 04N 19/117	МК/Р/2019/0248	T1
M&K Holdings Inc.	H 04N 19/159	МК/Р/2019/0248	T1
M&K Holdings Inc.	H 04N 19/82	МК/Р/2019/0248	T1



M&K Holdings Inc.	H 04N 19/593	МК/Р/2019/0248	T1
M&K Holdings Inc.	H 04N 19/61	МК/Р/2019/0248	T1
M&K Holdings Inc.	H 04N 19/176	МК/Р/2019/0248	T1
National Center of Neurology and Psychiatry	A 61K 31/7088	МК/Р/2019/1068	T1
National Center of Neurology and Psychiatry	A 61P 21/00	МК/Р/2019/1068	T1
National Center of Neurology and Psychiatry	A 61K 31/712	МК/Р/2019/1068	T1
ORBIX SOLUTIONS	B 28B 11/24	МК/Р/2019/0234	T1
ORBIX SOLUTIONS	C 04B 40/02	МК/Р/2019/0234	T1
ORBIX SOLUTIONS	C 04B 18/00	МК/Р/2019/0234	T1
Palobiofarma, S.L.	A 61P 11/06	МК/Р/2019/1075	T1
Palobiofarma, S.L.	A 61P 11/08	МК/Р/2019/1075	T1
Palobiofarma, S.L.	A 61P 25/28	МК/Р/2019/1075	T1
Palobiofarma, S.L.	A 61P 3/06	МК/Р/2019/1075	T1
Palobiofarma, S.L.	C 07D 401/14	МК/Р/2019/1075	T1
Palobiofarma, S.L.	A 61P 35/00	МК/Р/2019/1075	T1
Palobiofarma, S.L.	A 61P 9/10	МК/Р/2019/1075	T1
Palobiofarma, S.L.	A 61K 31/506	МК/Р/2019/1075	T1
Palobiofarma, S.L.	A 61K 31/444	МК/Р/2019/1075	T1
Palobiofarma, S.L.	A 61P 3/08	МК/Р/2019/1075	T1
Pfizer Inc.	C 07D 217/24	МК/Р/2019/0232	T1
Pfizer Inc.	C 07D 217/22	МК/Р/2019/0232	T1
Pfizer Inc.	C 07D 217/02	МК/Р/2019/0232	T1
Pfizer Inc.	C 07D 215/48	МК/Р/2019/0232	T1
Pfizer Inc.	C 07D 209/52	МК/Р/2019/0232	T1
Pfizer Inc.	C 07D 207/273	МК/Р/2019/0232	T1
Pfizer Inc.	C 07D 207/26	МК/Р/2019/0232	T1
Pfizer Inc.	C 07D 239/86	МК/Р/2019/0232	T1
Pfizer Inc.	C 07D 413/12	МК/Р/2019/0232	T1
Pfizer Inc.	C 07D 405/14	МК/Р/2019/0232	T1
Pfizer Inc.	C 07D 405/12	МК/Р/2019/0232	T1
Pfizer Inc.	C 07D 403/12	МК/Р/2019/0232	T1
Pfizer Inc.	C 07D 401/14	МК/Р/2019/0232	T1
Pfizer Inc.	C 07D 401/12	МК/Р/2019/0232	T1
Pfizer Inc.	C 07D 263/24	МК/Р/2019/0232	T1
Pfizer Inc.	C 07D 239/88	МК/Р/2019/0232	T1
Pharma Mar S.A.	A 61K 45/06	МК/Р/2019/0238	T1
Pharma Mar S.A.	A 61K 31/407	МК/Р/2019/0238	T1
Pharma Mar S.A.	A 61K 31/4995	МК/Р/2019/0238	T1
Pharma Mar S.A.	A 61K 31/513	МК/Р/2019/0238	T1
Pharma Mar S.A.	A 61P 35/00	МК/Р/2019/0238	T1
Pharma Mar S.A.	A 61K 31/69	МК/Р/2019/0238	T1



Pharma Mar S.A.	A 61K 31/704	МК/Р/2019/0238	T1
Pharma Mar S.A.	A 61K 31/7068	МК/Р/2019/0238	T1
Pharma Mar S.A.	A 61K 38/15	МК/Р/2019/0238	T1
Pharma Mar S.A.	A 61K 31/519	МК/Р/2019/0238	T1
Pharma Mar S.A.	A 61K 31/337	МК/Р/2019/0240	T1
Pharma Mar S.A.	A 61K 31/475	МК/Р/2019/0240	T1
Pharma Mar S.A.	A 61K 31/4995	МК/Р/2019/0240	T1
Pharma Mar S.A.	A 61K 31/513	МК/Р/2019/0240	T1
Pharma Mar S.A.	A 61K 31/519	МК/Р/2019/0240	T1
Pharma Mar S.A.	A 61K 31/69	МК/Р/2019/0240	T1
Pharma Mar S.A.	A 61K 31/7068	МК/Р/2019/0240	T1
Pharma Mar S.A.	A 61K 38/15	МК/Р/2019/0240	T1
Pharma Mar S.A.	A 61K 45/06	МК/Р/2019/0240	T1
Pharma Mar S.A.	A 61P 35/00	МК/Р/2019/0240	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027	МК/Р/2019/0247	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 14/54	МК/Р/2019/0247	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 15/85	МК/Р/2019/0247	T1
Samumed, LLC	A 61K 31/4162	МК/Р/2019/1061	T1
Samumed, LLC	C 07D 471/04	МК/Р/2019/1061	T1
Sarepta Therapeutics, Inc.	C 12N 15/113	МК/Р/2019/0226	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	A 61K 9/127	МК/Р/2019/0264	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	A 61K 48/00	МК/Р/2019/0264	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	A 61K 39/00	МК/Р/2019/0264	T1
Targimmune Therapeutics AG	C 07K 16/28	МК/Р/2019/1077	T1
Teqball Holding S.à r.l.	A 63B 69/00	МК/Р/2019/0225	T1
Teqball Holding S.à r.l.	A 63B 67/04	МК/Р/2019/0225	T1
Terna Rete Italia S.p.A.	H 01H 31/02	МК/Р/2019/0235	T1
Terna Rete Italia S.p.A.	H 01H 9/02	МК/Р/2019/0235	T1
Terna Rete Italia S.p.A.	F 16F 7/10	МК/Р/2019/0235	T1
Terna Rete Italia S.p.A.	F 16F 15/04	МК/Р/2019/0235	T1
Terna Rete Italia S.p.A.	E 04H 9/02	МК/Р/2019/0235	T1
UCB Biopharma SPRL	A 61P 37/00	МК/Р/2019/1065	T1
UCB Biopharma SPRL	A 61K 31/519	МК/Р/2019/1065	T1
Ube Industries, Ltd.	A 61P 43/00	МК/Р/2019/0246	T1
Ube Industries, Ltd.	A 61P 19/00	МК/Р/2019/0246	T1
Ube Industries, Ltd.	A 61P 11/06	МК/Р/2019/0246	T1
Ube Industries, Ltd.	A 61P 11/00	МК/Р/2019/0246	T1
Ube Industries, Ltd.	A 61K 31/506	МК/Р/2019/0246	T1
Ube Industries, Ltd.	A 61K 31/501	МК/Р/2019/0246	T1
Ube Industries, Ltd.	A 61K 31/444	МК/Р/2019/0246	T1



Ube Industries, Ltd.	A 61K 31/4439	МК/Р/2019/0246	T1
Ube Industries, Ltd.	C 07D 417/12	МК/Р/2019/0246	T1
Ube Industries, Ltd.	C 07D 417/14	МК/Р/2019/0246	T1
Ube Industries, Ltd.	C 07D 401/14	МК/Р/2019/0246	T1
Ube Industries, Ltd.	C 07D 213/74	МК/Р/2019/0246	T1
Ube Industries, Ltd.	C 07D 409/14	МК/Р/2019/0246	T1
Ube Industries, Ltd.	C 07D 405/14	МК/Р/2019/0246	T1
United States Gypsum Company	F 26B 15/12	МК/Р/2019/0217	T1
United States Gypsum Company	B 28B 19/00	МК/Р/2019/0217	T1
United States Gypsum Company	B 28B 11/24	МК/Р/2019/0217	T1
United States Gypsum Company	B 28B 17/00	МК/Р/2019/0217	T1
Université de Montréal	C 07D 519/00	МК/Р/2019/1079	T1
Université de Montréal	A 61K 31/5025	МК/Р/2019/1079	T1
Université de Montréal	A 61P 7/02	МК/Р/2019/1079	T1
Université de Montréal	C 07D 487/04	МК/Р/2019/1079	T1
Université de Montréal	A 61K 31/433	МК/Р/2019/1079	T1
Université de Montréal	A 61K 31/4355	МК/Р/2019/1079	T1
Université de Montréal	C 07D 513/04	МК/Р/2019/1079	T1
Vartex Pharmaceuticals Inc.	A 61K 31/519	МК/Р/2019/1066	T1
Vartex Pharmaceuticals Inc.	A 61P 35/00	МК/Р/2019/1066	T1
Vartex Pharmaceuticals Inc.	C 07B 59/00	МК/Р/2019/1066	T1
Vartex Pharmaceuticals Inc.	C 07D 487/04	МК/Р/2019/1066	T1
Waterotor Energy Technologies Inc.	F 01D 1/22	МК/Р/2019/1062	T1
Waterotor Energy Technologies Inc.	F 03B 3/12	МК/Р/2019/1062	T1
Waterotor Energy Technologies Inc.	F 03B 17/06	МК/Р/2019/1062	T1
Waterotor Energy Technologies Inc.	F 03B 13/22	МК/Р/2019/1062	T1
Waterotor Energy Technologies Inc.	F 03B 13/12	МК/Р/2019/1062	T1
Zoetis Services LLC	A 61K 39/02	МК/Р/2019/0244	T1
Zoetis Services LLC	A 61K 39/295	МК/Р/2019/0244	T1
Zoetis Services LLC	A 61K 39/12	МК/Р/2019/0244	T1
Zoetis Services LLC	A 61K 39/12	МК/Р/2019/0245	T1
Zoetis Services LLC	A 61K 39/02	МК/Р/2019/0245	T1
Zoetis Services LLC	A 61K 39/295	МК/Р/2019/0245	T1
selectION Therapeutics GmbH	C 07K 14/47	МК/Р/2019/1069	T1



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / APLIKIMET PËR MARKA TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për të drejtat e pranuara të markave tregtare.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60):

- (210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (220) Датум на поднесување / Data e depozitimit
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (442) Датум на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit
- (300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës
- (740) Застапник / Përfaqësuesi juridik
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i ngjyrave
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6))

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) ТМ 2019/1398 (220) 13/12/2019
(442) 31/05/2020
(731) Маклер ДМП ДООЕЛ – Винаца ул.
Љупчо Сантов бр.6, 2310, Винаца, МК
(540)



(591) црна, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 деловно управување на
спортисти; деловно управување за
независни вршители на
услуги; вработување персонал; бизниси
(услуги за преместување на
бизнисите); бизнис проценки; бизнис
пребарување; бизнис менаџмент на
хотели; бизнис менаџмент кај уметничките
професии; бизнис истражување; бизнис
испитување; бизнис информации; барање
спонзорства; аутсорсинг услуги [поддршка
на бизниси]; аукционерство; ангажирање
надворешни фирми за административно
управување со компании; ангажирање
манекени за рекламирање или
промовирање на производи; анализа на
цените; ажурирање на рекламниот
материјал; ажурирање и одржување
податоци во компјутерски бази на
податоци; ажурирање и одржување
информации во регистри; административна
обработка на нарачките за
купување; агенции за увоз и извоз; агенции
за рекламирање; агенции за
вработување; консултации за стратегија на
комуникации во односи со
јавноста; консултации за раководење со
персонал; компјутерско рекламирање преку

интернет; комерцијално-информативни
агенции; комерцијални информации и
советување на потрошувачите
[советувалиште за
потрошувачи]; комерцијална
администрација за издавање лиценци за
стоки и услуги за други
лица; книговодство; испитување на јавното
мислење; изработка на изводи од
сметки; изнајмување штандови за
продажба; изнајмување рекламен
простор; изнајмување рекламен
материјал; изнајмување машини за
фотокопирање; изнајмување билборди
[паноса за рекламирање]; изнајмување
автомати [за цигари или
пијалаци]; експерти за
ефикасност; економско
прогнозирање; договарање претплати за
телекомуникациски услуги за трети
лица; договарање претплата на весници за
трети лица; директно рекламирање преку
пошта; дизајнирање рекламен
материјал; деловно управување со
програми за рефундирање за
други; дистрибуција на
примероци; изнајмување време за
рекламирање преку
медиумите; консултации за стратегија на
комуникации во рекламирање; лепење
плакати; малопродажба и големопродажба
на фармацевтски, ветеринарни и
хигиенски препарати и медицински
материјал; маркетинг; маркетинг
истражување; обезбедување деловни
информации преку веб-
страница; обезбедување комерцијални и
деловни контакт-
информации; обезбедување онлајн пазар
за купувачи и продавачи на стоки и
услуги; објавување рекламни
текстови; огласување со плаќање по
клик; одговор (телефонски одговор) за

претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; оптимизација за пребарувачи; оптимизација на сообраќајот на интернет-страници; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање модни ревији за промотивни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување лични биографии за други; подготвување платни списоци; подготвување даночни уплати; помош во водењето бизнис; помош за комерцијално или индустриско управување; советување за бизнис работење и организација; собирање статистички податоци; собирање информации во компјутерските бази на податоци; служби за споредување на цените; систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; секретарски услуги; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); рекламирање преку радио; рекламирање преку пошта; рекламирање; регистрација на писмена комуникација и податоци; ревизија; раководење (советодавни услуги за бизнис раководење); раководење со датотеки (компјутеризирани раководење со дарореки), психолошко тестирање за селекција на персонал; професионално бизнис консултирање; промовирање на продажбата за трети лица; пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; претставување на производителите; продукција на програми за

телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; фотокопирање; фактурирање; советување за бизнис работење; советување за организирање на работењето; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; телевизиско рекламирање; умножување документи; услуги за дизајн на страници, за рекламни цели; услуги за набавки за трети лица [купување производи и услуги за други фирми]; услуги за посредување во трговија; услуги за пријавување данок; услуги за следење на печатените вести; услуги за управување со деловни проекти за градежни проекти; услуги на деловно посредување кои се однесуваат на поврзување на потенцијални приватни инвеститори со претприемачи кои бараат средства

кл. 36 агенции за наплаќање долгови; агенции за недвижности; штедилници; фискално проценување; финансиско управување со исплатата на надомести за други; финансиско управување; финансиско спонзорирање; финансиски услуги; финансиски проценки [осигурување, банкарство, недвижности]; финансиски информации; факторинг [администрирање на побарувачката на една организација со посредство на надворешен орган]; услуги поврзани со индивидуални сефови во банки; услуги на фондови за помош за позајмување; услуги за советување во врска со задолжување; услуги за плаќање пензија; услуги за ликвидирање претпријатија, финансиски работи; услуги за берзанско посредување; управување со станбени згради; управување со недвижни имоти; трговија за акции и обврзници; статистички услуги; советување во врска со финансии;

советување во врска со осигурување;
 служби за кредитни картички;
 разменување пари; проценка за
 надоместок на штета [финансиска
 проценка]; прибирање добротворни
 средства; пренесување средства
 (електронско пренесување средства);
 посредување при осигурување;
 посредување за хартии од вредност;
 посредници за недвижности;
 порамнување, финансиско; поморско
 осигурување; позајмување врз основа на
 залог; осигурување од пожар; осигурување
 од несреќи; осигурување на живот;
 осигурување; осигурителни информации;
 организирање наплаќање; организирање
 на финансирањето за градежни проекти;
 обезбедување финансиски информации
 преку интернет; наплаќање кирија;
 нумизматичка проценка; лизинг на фарми;
 лизинг на недвижности; купување на
 кредит; кредитирање со заложно
 обезбедување; кредити со отплата на
 рати; капитални инвестиции; инвестирање
 средства; изнајмување станови;
 изнајмување канцеларии [недвижности];
 изнајмување заеднички канцеларии за
 работење; издавање патнички чекови;
 издавање кредитни картички; издавање
 вредносни купони; известување за цени на
 хартии од вредност; здравствено
 осигурување; заеми; заеднички фондови;
 доверителство; давање заеми врз основа
 на хипотеки; гаранции; верификација на
 чекови; брокерство *; банкарство;
 банкарски служби за дебитни картички;
 анализирање (финансиско анализирање);
 агенции за кредити; агенции за станови;
 банкарски трансакции од дома;
 проценување уметнички дела;
 проценување поштенски марки;
 проценување недвижен имот;
 проценување накит; проценување

антиквитети; депонирање скапоцености
 кл. 39 автобуски превоз; бродски превоз;
 влечење; влечење возила; возачки услуги;
 воздушен транспорт; давање инструкции
 за возење за туристички цели;
 дистрибуирање електрична енергија;
 дистрибуирање енергија; дополнување на
 готовина во банкомати; испорачување
 цвеќе; испорачувањестоки порачани по
 пошта; испорачување стоки;
 испорачување пакети; изнајмување звона
 за нуркање; изнајмување патнички
 автобуси; изнајмување навигациски
 системи; изнајмување на мотори на
 авиони; изнајмување места за паркирање;
 изнајмување магацини; изнајмување
 ладилници; изнајмување коњи;
 изнајмување контејнери за складирање;
 изнајмување замрзнувачи; изнајмување
 електрични ладилници за вино;
 изнајмување гаражи; изнајмување возила;
 изнајмување бродови; изнајмување
 багажници за возила што се монтираат на
 кров; изнајмување автомобили за трки;
 изнајмување авиони; завиткување стоки;
 железнички превоз; изнајмување автобуси;
 изнајмување автомобили; изнајмување
 инвалидски колички; изнајмување
 камиони; изнајмување костуми за нуркање;
 информирање за превоз; информирање за
 сообраќајот; испорачување весници;
 испорачување пораки; услуги за
 преселување; управување со превојници
 на канали; транспортирање стоки;
 транспортирање; трамвајски превоз;
 товарење и растоварање бродови; такси
 превоз; спасување; складирање (физичко
 складирање) на електронски зачувани
 податоци или документи; складирање
 стоки; складирање информации;
 складирање во бродови; складирање;
 речен превоз; резервирање места за
 патувања; резервации за превоз;

резервации за патувања; растоварање товар; разгледувања културни знаменитости и обиколки [туризам]; придружување патници; пренос на скапоцености со обезбедување; превоз со колички; превоз со блиндирано возило; превоз со амбулантна кола; превоз со автомобили; превоз на товар од брод на пристаниште со брод за претовар; лансирање сателити за други; логистички услуги за транспорт; носење багаж; операции за спасување [превоз]; организирање крстарења; организирање патувања; пакување подароци; пакување стоки; паркиралишта за автомобили; патнички транспорт; пилотирање; поморски превоз; поморско посредување; посредување за превоз; посредување за шпедиција; поштенски услуги [пораки или стока]; превезување; превезување и складирање ѓубре; превезување мебел; превезување патници; превезување по цевоводи; превезување со брод за излет; превезување со камиони; превезување со траект; превоз на стока со товарни бродови; услуги на заедничко користење автомобил; шпедитерски услуги; франкирање пошта

кл. 41 академии [образование]; библиотеки за изнајмување книги; дизајнерски услуги што не се за рекламни цели; забава; забава со помош на радио; забави (планирање забави); забавни паркови; известување за забави; известување за рекреација; изнајмување диск-џокеј; изнајмување звучни записи; изнајмување кинематографски филмови; изнајмување спортска опрема, со исклучок на возила; изнајмување спортски терени; изнајмување стадиони; интернати; информирање за образование; казина [коцкање] (обезбедување опрема во казина); коцкање [играње за пари]; курсеви

за кореспонденција; ноќни клубови; обезбедување видео автомати за забава; обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се даунлодираат; обезбедување користење онлајн музика, која не може да се преземе; обезбедување користење онлајн видеа, кои не може да се преземат; обезбедување услуги за караоке; образовни услуги; обука [тренирање]; објавување книги; објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови; одржување претстави во живо; одржување часови по фитнес; он-лајн публикување електронски книги и списанија; опрема за музеи (обезбедување опрема за музеи) [претставувања, изложби]; организирање балови; организирање време на спортски натпревари; организирање и водење колоквиуми; организирање и водење концерти; организирање и водење конференции; организирање и водење конгреси; организирање и водење работилници [обука]; организирање и водење семинари; организирање и водење симпозиуми; организирање избори на убавици; ставање на располагање на филмови, кои не можат да се преземаат, по пат на услуги на пренос на видео записи на барање; ставање на располагање на телевизиски програми, кои не можат да се преземат, по пат на услуги на пренос на видео записи на барање, снимање на видео ленти; резервирање места за шоу програми; професионално насочување [совети во врска со образованието и оспособувањето]; продукција на шоу програми; продукција на радио и телевизиски програми; продукција на музика; продавање билети [забава]; прикажување филмови; преведување; практична обука [демонстрирање]; позирање за уметници

како модели; подучување; пишување текстови што не се рекламни текстови; педагошки истражувања; организирање спортски натпревари; организирање натпревари [образование или забава]; организирање модни ревији за забавни цели; организирање изложби за културни или образовни цели; организирање лотарии; школски образовни услуги; фотографија; физичко образование; услуги на личен тренер (фитнес); услуги на клубови [забава или образование]; услуги на кампови за летување [забава]; услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн од една информатичка мрежа; услуги на здравствени клубови; услуги на естрадни уметници [забавувачи]; услуги на дискотеки; услуги за толкување; услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање)

кл. 42 анализа на компјутерски системи; анализа на ракопис [графологија]; хостирање сервери; хемиски услуги; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата; утврдување автентичност на уметнички дела; услуги на научни лаборатории; услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии; услуги на кодирање податоци; услуги за заштита на компјутери од вируси; градежно советување; графички дизајн; давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници; давање простор за веб [интернет] страници; дигитализација на документи [скенирање]; дизајнирање [индустриски дизајн]; електронско зачувување податоци; електронско надгледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку интернет; електронско надгледување на користење

кредитни картички заради откривање измами преку интернет; енергетска ревизија; изнајмување веб [интернет] сервери; изнајмување компјутери; изнајмување компјутерски програми; изработка на компјутерски програми; инсталирање компјутерски програми; истражување и развој за други; компјутерско програмирање; конверзија на компјутерски програми и податоци, освен физичка конверзија; консултации за безбедност на податоци; креирање и дизајнирање за други на индекси на информации засновани на интернет [услуги на информатичка технологија]; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; обезбедување алатки за пребарување по интернет; обезбедување научни информации, совети и консултации во однос на намалување на емисијата на јаглен; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [cloud computing]; одржување компјутерски програми; осовременување на компјутерските програми; програмирање компјутерски системи; следење компјутерски системи со далечински пристап; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; советодавни услуги од областа на компјутерската технологија; советодавни услуги од областа на технологијата; советување во врска со информатичка технологија; советување за заштеда на енергија; советување за компјутерски програми; умножување компјутерски програми; софтвер како услуга [saas]; советување на полето на компјутерски хардвер; советување за правење веб-страници

кл. 43 хотели; услуги на камповите за летување; услуги на вашоку ресторан; услуги во барови; старечки домови; снек-барови; служење храна и пијалаци; резервирање пансиони; резервирање хотели; ресторани; ресторани со самопослужување; рецепциски услуги за привремено сместување [управување со пристигнувања и заминувања]; пансиони; обезбедување објекти за кампување; мотели; летувалишта; кафетерии [експрес ресторани]; кантини; пансиони за сместување животни; резервирање за привремено сместување; бироа за сместување [хотели, пансиони]; бифеа; детски јасли; изнајмување автомати за вода за пиење; изнајмување за времео сместување; изнајмување простории за состаноци; изнајмување столови, маси, чаршави и стакларија изнајмување уреди за готвење; изнајмување уреди за осветлување; изнајмување шатори изработка на скулптури од храна; изнајмување преносни градежни објекти *


(210) ТМ 2020/14 (220) 09/01/2020
(442) 31/05/2020

(731) Друштво за градежништво СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје ул. 11

Октомври бр. 21-3/22, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Мојсовска и Марковски ул. Никола Тримпаре бр. 33/6, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова

(531) 26.04.16;26.11.08;26.11.11

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 услуги од областа на

градежништвото (проектирање, ревизија, надзор, изведба)

(210) ТМ 2020/30 (220) 16/01/2020
(442) 31/05/2020

(731) NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET

A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz

Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА -

АНДРЕВСКИ, адвокат ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)

LEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2020/68 (220) 31/01/2020
(442) 31/05/2020

(731) Здружение на граѓани Јадрена

група за одржливо производство на

ориз - ОРИЗОВА БРАТИМКА, Чешиново,

Чешиново-Облешево улица Асном бр.

9, во с. Чешиново, Чешиново-

Облешево, МК

(740) Здружение на граѓани Јадрена група

за одржливо производство ориз -

ОРИЗОВА БРАТИМКА, Чешиново,

Чешиново-Облешево ул.Скопска бр.13,

с.Чешиново, Чешиново-Облешево

(540)



(591) темно зелена, светло зелена, бела

(531) 02.09.14;05.03.20;27.01.06

(551) сертификатна

(510, 511)

кл. 30 ориз

кл. 31 ориз необработен

(210) ТМ 2020/75 (220) 03/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) **ДИНОВА - ЈОВАНОВА ЈУЛИЈАНА****ул. Ванчо Мицков бр. 61, Скопје, МК**

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

СКОПЈЕ бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28

лок.8, 1000, Скопје

(540)



(591) златна, црна, бела

(531) 26.03.15;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) ТМ 2020/77 (220) 03/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) **ЈАКА НОВА ДОО Скопје ул. Борис****Трајковски бр. 75 А, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

AMORON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,

медицински и ветеринарни препарати;

санитарни препарати за медицински цели;

диететска храна и супстанции што се

користат во медицината и ветерината,

храна за бебиња; диететски суплементи за

луѓето и животните; фластери, материјали

за завои; материјали за пломбирање заби,

забарски смоли; средства за

дезинфекција; препарати за уништување

штетници; фунгициди; хербициди

(210) ТМ 2020/78 (220) 03/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) **ЈАКА НОВА ДОО Скопје ул. Борис****Трајковски бр. 75 А, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

PLODIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,

медицински и ветеринарни препарати;

санитарни препарати за медицински цели;

диететска храна и супстанции што се

користат во медицината и ветерината,

храна за бебиња; диететски суплементи за

луѓето и животните; фластери, материјали

за завои; материјали за пломбирање заби,

забарски смоли; средства за

дезинфекција; препарати за уништување

штетници; фунгициди; хербициди

(210) ТМ 2020/81 (220) 04/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü****Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş****Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

Adozin

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2020/92** (220) 10/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) Трговско друштво за
производство, трговија и услуги **КВАРЦ**
ДООЕЛ Охрид

ул. Гоце Делчев бр. 45, Охрид, МК

(740) Адвокат Игор Тасевски ул. Петричка
бр. 6/1-3, Скопје

(540)



(591) црна, бела

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 обувки

(210) **TM 2020/94** (220) 10/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-**
hemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, , 26300, Vršac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

FLAVOXOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2020/95** (220) 10/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-**
hemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, , 26300, Vršac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

FLAVIHEM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2020/96** (220) 11/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) **NTP "Takstil print" Rr. Magjistrallja**
Vushtrri-Mitrovicë, Vushtrri 42000, R.
Kosovës, XX

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје

(540)



(591) црна, црвена

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи, сите овие
производи направени од кожа, текстил и
други материјали; чорапи, женски чорапи

(210) **TM 2020/97** (220) 11/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) **Друштво за угостителство,**
трговија и услуги ЧАРШИ ДООЕЛ Скопје
Архиепископ Ангелариј бр.2/СТА.
ЧАРШИЈА, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје

(540)



(531) 27.05.04;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, преработка на месо и месни производи

кл. 35 продажба на големо и мало на месо и месни производи

кл. 43 обезбедување на услуги на храна и пијалоци; ресторани со самопослужување

(210) ТМ 2020/126 (220) 14/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) ДПТУ ВЕБСПОТ ДОО увоз - извоз
Скопје ул. "Лермонтова" 3/6, Скопје, МК
(540)


(591) црна, зелена

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 промовирање на производи и услуги на др. лица преку обезбедување купони, попусти, информации за спроведување на цени, прегледи на производи, линкови до малопродажни веб страни на др. лица и информации за попусти што ќе бидат достапни на интернет страна

кл. 39 транспортни услуги, организирање патувања

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) ТМ 2020/135 (220) 17/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) Приватна здравствена установа -
ординација по општа стоматологија
ЕТЕРНАДЕНТ Скопје ул. Орце Николов
бр. 190/1-1, Скопје, МК
(540)

(591) црвена, зелена, сина

(531) 02.09.10;26.11.03;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; телевизиско
рекламирање; директно рекламирање
преку пошта; помош во водењето бизнис;
советување за бизнис работење и
организацијакл. 44 забарство (орална хирургија,
ендодонција, протетика, ортодонција,
детска стоматологија, естетска
стоматологија, парадонтологија,
имплантологија); здравствена
заштита; здравствени центри; услуги за
советување за здравјето; пластична
хирургија; ортодонтски услуги

(210) ТМ 2020/136 (220) 18/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) Друштво за производство, промет
и услуги СТЕНТОН ГРАДБА ДОО, с.
Долно Оризари, Битола ул. 1, с. Долно
Оризари, Битола, МК(740) Адвокатско друштво Димитровски ул.
Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, Битола
(540)



(591) жолта, црна

(531) 27.05.17;27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 изградба; изградба и одржување на цевководи; изградба на штандови и продавници; асфалтирање; градење фабрики; изнајмување багери; изнајмување булдожери; изнајмување градежна опрема; консултации за градење; малтерисување; молерисување внатрешност и надворешност; надзор над градежни работи; услуги поврзани со каменолом; сидарски услуги; сидање

(210) **TM 2020/137** (220) 18/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги СТЕНТОН увоз-извоз, с. Долно Оризари Битола ДОО ул. 1, бб, Долно Оризари, Битола, МК**

(740) Адвокатско друштво Димитровски ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, Битола (540)



(591) жолта, црна

(531) 27.05.22;29.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 чакал; бетон; бетонски градежни елементи; асфалт; битумен; вар; варовник; гранит; згура (материјал за градба);

малтер за градби; макадам; цемент; цементни плочки; цементни столбови

(210) **TM 2020/138** (220) 19/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) **Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Antonie Ggrubisic 5, Skopje, MK**

(740) Јана Василевска; Саша Јаневски
Антоние Грубишиќ 5, Скопје

(540)



(591) бела, сива, темно сина

(531) 06.01.02;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 39 транспорт, пакување и складирање стоки, организирање патувања


кл. 41 образование, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2020/144** (220) 21/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) **American-Cigarette Company (Overseas) Limited Route de France 17, Boncourt 2926, CH**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(531) 25.01.19;26.15.01;27.05.13;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; тутун за виткање; тутун за луле; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки за цигари; запалки за пури; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари; туби за цигари; филтери за цигари; џебни апарати за виткање цигари; рачни машини за вбризување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(210) TM 2020/146 (220) 24/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје (540)



(591) сина, црвена, бела

(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти - научни, научички, за премер, фотографски, кинематографски, оптички, за тежинско мерење, за мерење, за сигнализација, за проверка (надзор), за спасување на животи и за едукација; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформација, акумулација, регулација или контрола на електрична енергија; апарати за наснимување, пренос или репродукција на звук или слики; магнетни носачи на податоци, дискови за наснимување; компакт дискови ("CD"-а), DVD дискови ("DVD"-а) и други медиуми за дигитално наснимување; механизми за апарати кои се активираат со метални пари; регистер каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци, компјутери; компјутерски софтвер; противпожарни апарати; компјутерски програми (софтвер кој може да се даунлодира); софтвер кој може да се даунлодира во вид на мобилна апликација

(210) TM 2020/147 (220) 22/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) Riot Games, Inc. (a Delaware corporation) 12333 West Olympic Blvd. Los Angeles, CA 90064, US

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово (540)

VALORANT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 софтвер за „проширена реалност“ за играње на видео игри кој може да се презема; софтвер за компјутерски игри кој може да се презема; компјутерски

програми кои може да се преземаат а кои се користат за следење на статус на различни корисници на услуги на онлајн интерактивно играње на игри и онлајн поврзување на играчи со други играчи на сите нивоа на вештини; електронски публикации, имено, стрипови, графички романи, магазини, прирачници, и билтени од област на забава и видео игри кои може да се преземаат; софтвер за игри за мобилни телефони кој може да се презема; позадини и графички слики за екран за компјутери, мобилни телефони, таблети кои може да се преземаат; софтвер за видео игри кој може да се презема; софтвер за игри со виртуелна реалност за играње на видео игри кој може да се презема; снимен софтвер со „проширена реалност“ за играње на видео игри; снимен софтвер за компјутерски игри; снимен софтвер за компјутерски игри и прирачници во електронски формат кои се продаваат како целина; снимен софтвер за виртуелна реалност за играње на видео игри; снимен софтвер за видео игри; кертрици за видео игри; дискови за видео игри; звучници; полначи за батерии за лаптопи, мобилни телефони, таблет компјутери, и други преносни уреди со USB; празни USB флеш мемории; компјутерски тастатури; компјутерски глумчиња; украсни магнети; слушалки-бубици; очила за вид; слушалки; слушалки кои се користат за компјутери; едноножни стативи (моноподи) за рачни дигитални електронски уреди, имено, фото апарати, мобилни телефони, таблет компјутери; подлоги за глумчиња; заштитни навлаки за мобилни телефони; очила за сонце

кл. 16 печатени работи, имено, стрипови, графички романи, прирачници од област на компјутерски игри, прирачници за видео игри, стратешки упатства за игри;

уметнички репродукции; празни дневници; календари; цртежи кои се копираат на подлога; хартија за виткање на подароци; честитки; бележници; романи; транспаренти (банери) од хартија; разгледници; постери; канцелариски материјал и прибор; налепници; колекционерски сликички; налепници за сид; инструменти за пишување

кл. 18 повеќенаменски рачни торби; фитнес торби; ранци; торби за плажа; торбици за на каиш; торби за книги; платнени троби за пазарење; новчаници за метални пари; козметички торбици кои се продаваат празни; курирски вреќи; мали ранци; ранец (вреќа) со врвца; цилиндрични текстилни торби; торбици за носење на колкови или преку раме; спортски торби за во теретана; рачни торбици; футроли за клучеви; торби за опрема; багаж; корици (футроли) за ознаки за багаж; ознаки за багаж; курирски торби; рачни чадори за сонце; женски ташни; ранци; торби за носење на раме; школски торби; спортски торби; куфери; торби за пазарење (тоте торби); патниторби; чадори; несесери кои се продаваат празни; торбици кои се носат околу појас; стапови за одење, паричници

кл. 20 фигурички од пластика; фигурички од винил

кл. 25 облека за плажа; каиши; капути; костими за игри со улоги; фустани; ракавици; костими за Ноќ на вештерките; дуксерки со качулка; чорапи и плетена трикотажа; облека за мали деца; јакни; удобна облека за носење по дома; панталони; пуловери; облека за дожд; марами, шалови; блузи, кошули; шорцеви; здолништа; облека за спиење; кратки чорапи; долни делови на тренерки; дукс маици; џемпери; костими за капење; маици со кратки ракави; горни

делови од облека; подоблека; долна облека; обувки; покривала за глава

кл. 28 акциони фигурици играчки; акциони играчки на батерии; кукли полнети со топчиња; друштвени игри кои се играат на табла; фигурички кои климаат со глава; карти за играње; декорации и украси за новогодишни елки (освен слатки и електрично осветлување за новогодишна елка); колекционерски фигурички; маски за костими; електрични акциони играчки; играчки во облик на ликови од фантазија; летечки дискови (играчки); играчки на надувување; змаеви; манипулативни игри; механички акциони играчки; моделирани пластични фигурички за играње; салонски игри; подароци за прослави во вид на мали играчки; друштвени игри; плишани играчки; фигурички за играње кои можат да се позиционираат; сложувалки; игри за замислено играње на улоги; полнети играчки; игри за на маса; играчки кои зборуваат; фигури играчки; маски (играчки); возила (играчки); оружје за играње; карти-сликички кои се разменуваат, за играње; конзоли за видео игри; машини за видео игри; кукли од винил

кл. 38 услуги на емитување и пренос (стриминг) на играње на видео игри и натпреварување во играње на видео игри по пат на глобални комуникациски мрежи, Интернет и безжични мрежи; комуникациски услуги кои се користат за електронски пренос на пораки и податоци; електронски пренос на податоци, графика, слики и пораки помеѓу корисниците на компјутери за играње на видео игри преку безжични комуникациски мрежи и Интернет; обезбедување на онлајн комуникациски врски (линкови) кои ги пренасочуваат корисниците на веб сајтови на други локални и глобални веб страници

врзани за игри; обезбедување на онлајн соби за разговори и форуми за интерактивна дискусија за пренос на пораки помеѓу учесниците и играчите на компјутерски и видео игри; обезбедување на онлајн комуникациски услуги за пренос на пораки помеѓу корисниците на компјутери за играње на видео игри; услуги на видео, аудио и телевизиски пренос (стриминг); услуги на интернетско емитување преку глобални и локални компјутерски мрежи; безжичен електронски пренос на податоци, слики и информации

кл. 41 организирање и водење во живо на натпреварувања кои се однесуваат на компјутерски и видео игри; организирање на онлајн натпреварувања за компјутерски и видео игри за интерактивни играчи; услуги на разонода, имено, обезбедување на онлајн компјутерски и видео игри; услуги на разонода, имено, организирање на состаноци во живо со обожаватели (фанови) и конференции со интерактивни игри помеѓу учесниците во област на гејминг, видео игри и е-спортови; услуги на разонода, имено, обезбедување на веб сајтови кои прикажуваат аудио и видео презентации кои не можат да се преземаат од област на компјутерски и видео игри; клубови на обожаватели (фанови); организирање во живо на натпреварувања за компјутерски и видео игри и е-спортови; обезбедување на веб сајтови кои прикажуваат забавни информации од област на компјутерски и видео игри; обезбедување на веб сајтови кои прикажуваат електронски публикации од област на стрипови, графички романи и приказни со сцени и ликови засновани на компјутерски и видео игри; обезбедување на онлајн публикации од област на стрипови, графички романи и приказни со

сцени и ликови засновани на компјутерски и видео игри кои не можат да се преземаат; обезбедување на онлајн интерактивни компјутерски и видео игри за повеќе играчи; обезбедување на онлајн тривиа игри (квизови), совети и стратегии за компјутерски и видео игри; обезбедување на онлајн видео игри; обезбедување на услуги на следење на корисници на онлајн интерактивно играње на игри и поврзување на онлајн играчи на игри со други играчи на сите нивоа на вештини

(210) ТМ 2020/148 (220) 24/02/2020
(442) 31/05/2020

(731) ТРК d.o.o. Carice Milice 79, Paraćin, RS

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

LAFINO


(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 козметички производи; мириси и парфимерија, есенцијални масла

(210) ТМ 2020/153 (220) 26/02/2020
(442) 31/05/2020

(731) Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ГЕН ХОЛДИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Браќа Гиноски бр. 172, Гостивар, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)



(591) зелена, жолта, портокалова, кафена, црвена, црна, бела

(531) 05.07.16;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за лекување и превенција од лошење, повраќање, вртоглавица, главоболка, температура и помали болки, антацидни препарати

(210) ТМ 2020/154 (220) 26/02/2020
(442) 31/05/2020

(731) МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна индустриска зона Индустриска 2, 1040 Маџари, МК

(540)



(591) бела, виолетова, црна

(531) 08.01.12;25.01.19;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бисквити

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со колачи

(210) ТМ 2020/155 (220) 27/02/2020
(442) 31/05/2020

(731) Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, МК

(740) Стево Наумов, адвокат бул.
Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000,
Скопје
(540)

AKTIVA LUXURY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови;
чешли и сунѓери; четки (со исклучок на
сликарски четки); материјали за правење
четки; прибор за чистење; челични жици
за стружење; сурово или полуобработено
стакло (освен стакло што се користи во
градежништвото); стаклени производи,
порцелански и керамички предмети што не
се вклучени во другите класи
кл. 24 текстил и текстилни производи кои
не се опфатени со другите класи; покривки
за кревети и маси
кл. 25 облека, обувки и капи

(210) ТМ 2020/156 (220) 27/02/2020
(442) 31/05/2020

(731) Друштво за градежништво,
инженеринг и трговија АКТИВА ДОО
Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип,
МК

(740) Стево Наумов, адвокат бул.
Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000,
Скопје
(540)

AKTIVA FOOD

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук;
желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,

тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); муридии;
мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; животни
(живи); свежо овошје и зеленчук; семиња,
билки и природно цвеќе; храна за
животни; пивски слад

(210) ТМ 2020/157 (220) 27/02/2020
(442) 31/05/2020

(731) Друштво за градежништво,
инженеринг и трговија АКТИВА ДОО
Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип,
МК

(740) Стево Наумов, адвокат бул.
Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000,
Скопје
(540)

AKTIVA TRANSPORT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални
иреносни конструкции; метални
материјали за железнички шини;
неелектрични кабли и жици од обичен
метал; железарија, мали метални
предмети; метални цевки; каси; производи
од обичен метал што не се вклучени во
другите класи; руди
кл. 9 научни, наутички, геодетски,
фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола),
апарати и инструменти за спасување и
обучување; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување и

исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
 кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање натувања

(210) **TM 2020/158** (220) 27/02/2020
 (442) 31/05/2020

(731) **Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, МК**

(740) Стево Наумов, адвокат бул. Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, Скопје
 (540)

AKTIVA INVEST

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите клаеи; руди
 кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и

обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
 кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

(210) **TM 2020/159** (220) 27/02/2020
 (442) 31/05/2020

(731) **Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, МК**

(740) Стево Наумов, адвокат бул. Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, Скопје
 (540)

AKTIVA GROUP

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите клаеи; руди
 кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење,

сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(210) **ТМ 2020/160** (220) 27/02/2020
(442) 31/05/2020

(731) **Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, МК**

(740) Стево Наумов, адвокат бул. Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела, сива
(531) 27.05.08;27.05.17;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи

од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги
кл. 40 обработка на материјали
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и плагирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **ТМ 2020/161** (220) 27/02/2020
(442) 31/05/2020

(731) **Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, МК**

(740) Стево Наумов, адвокат бул. Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела, жолта

(531) 27.05.08;27.05.17;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и аиарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, ироверка (контрола), аиарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за сироведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична екергија; аиарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови зз снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 40 обработка на материјали

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и плаиирањето поврзано со

нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2020/162 (220) 27/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, МК

(740) Стево Наумов, адвокат бул. Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, бела

(531) 27.05.08;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и аиарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, ироверка (контрола), аиарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за сироведување, вклучување и

исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациони услуги

кл. 40 обработка на материјали

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и плагирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2020/163 (220) 27/02/2020
(442) 31/05/2020

(731) Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, МК

(740) Стево Наумов, адвокат бул. Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела
(531) 27.05.08;27.05.17;27.05.21
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални

материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди


кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, и проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за сироведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациони услуги
кл. 40 обработка на материјали
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и плагирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2020/164 (220) 27/02/2020
(442) 31/05/2020

(731) Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул.Козле бр. 188, МК

(540)



(531) 26.01.15;26.04.18;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, фластери, средства за дезинфекција

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, средства за дезинфекција; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(210) ТМ 2020/165 (220) 27/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

HERBAL SMOOTHIE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 пасти за заби и средства за плакнење уста

(210) ТМ 2020/166 (220) 27/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) Друштво за трговија и услуги ГЕТ БОДИ ДООЕЛ Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 26 А, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(540)



(531) 02.07.13;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 витамински производи, диететски производи и супстанции, додатоци на исхрана

кл. 32 пијалоци за спортисти; пијалоци за спортисти збогатени со протеини; пијалоци за спортисти со електролити

кл. 35 услуги при продажба на мало на витамински производи и додатоци во исхраната

(210) ТМ 2020/167 (220) 28/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, МК

(740) Стево Наумов, адвокат бул. Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, сива

(531) 27.05.08;27.05.17;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, ироверка (контрола], апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за сироведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична екергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 40 обработка на материјали

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и плаиирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на комјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2020/168 (220) 28/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, МК

(740) Стево Наумов, адвокат бул. Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, сива, бела

(531) 27.05.08;27.05.17;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола], апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична екергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка

на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
 кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги
 кл. 40 обработка на материјали
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2020/169 (220) 28/02/2020
 (442) 31/05/2020

(731) Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, МК

(740) Стево Наумов, адвокат бул. Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, Скопје
 (540)



(591) сина, сива, бела
 (531) 27.05.08; 27.05.17; 27.05.21
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
 кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и

инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
 кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги
 кл. 40 обработка на материјали
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2020/170 (220) 28/02/2020
 (442) 31/05/2020

(731) Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, МК

(740) Стево Наумов, адвокат бул. Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, Скопје
 (540)



(591) сина, сива, бела
 (531) 27.05.08; 27.05.17; 27.05.21



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 37 градежни

конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 40 обработка на материјали

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2020/171 (220) 28/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, МК

(740) Стево Наумов, адвокат бул. Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, Скопје

(540)

AKTIVA BUILDING

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба; асфалт, катран и битумен, неметални преносни конструкции; споменици што не се од метал

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

(210) ТМ 2020/172 (220) 28/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) Друштво за информатички инженеринг и консалтинг БЛУ ЗОУН ДОО Скопје

бул. Кузман Јосифовски бр. 15, Аеродром, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(540)

TRANSFORMIFY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер; развој на компјутерски платформи; консултантски услуги за компјутерска безбедност; хостинг на компјутерски страници [веб-страници]; платформа како услуга [PaaS]; развој на софтвер во рамките на објавување на софтвер; изнајмување компјутери; компјутерско програмирање; изработка на компјутерски програми; обновување компјутерски бази на податоци; одржување компјутерски програми; анализа на компјутерски системи; програмирање компјутерски системи; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; инсталирање компјутерски програми; конверзија на компјутерски програми и податоци, освен физичка конверзија; советување во врска со компјутерски програми; изнајмување веб [интернет] сервери; следење компјутерски системи со далечински пристап; софтвер како услуга [SaaS]; советување во врска со информатичка технологија; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата; електронско зачувување податоци; давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници; обработка во облак [Cloud computing]; услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии; советодавни услуги од областа на компјутерската технологија; консултации за безбедност на податоци; услуги на кодирање податоци

(210) ТМ 2020/173

(220) 28/02/2020

(442) 31/05/2020

(731) Друштво за информатички инженеринг и консалтинг БЛУ ЗОУН ДОО Скопје бул. Кузман Јосифовски бр. 15, Аеродром, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, жолта, розова,

виолетова, сина, темно сина

(531) 26.04.09;26.04.15;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер; развој на компјутерски платформи; консултантски услуги за компјутерска безбедност; хостинг на компјутерски страници [веб-страници]; платформа како услуга [PaaS]; развој на софтвер во рамките на објавување на софтвер; изнајмување компјутери; компјутерско програмирање; изработка на компјутерски програми; обновување компјутерски бази на податоци; одржување компјутерски програми; анализа на компјутерски системи; програмирање компјутерски системи; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; инсталирање компјутерски програми; конверзија на компјутерски програми и податоци, освен физичка конверзија; советување во врска со компјутерски програми; изнајмување веб [интернет] сервери; следење

компјутерски системи со далечински пристап; софтвер како услуга [SaaS]; советување во врска со информатичка технологија; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата; електронско зачувување податоци; давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници; обработка во облак [Cloud computing]; услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии; советодавни услуги од областа на компјутерската технологија; консултации за безбедност на податоци; услуги на кодирање податоци

(210) ТМ 2020/175 (220) 28/02/2020
(442) 31/05/2020

(731) Планинарски Спортски Клуб
ДИМИТАР ИЛИЕВСКИ-МУРАТО Битола and Друштво за авантуристички туризам, угостителство и услуги АРКАДИА АДВЕНТУРЕ ТРАВЕЛ увоз-извоз ДООЕЛ Битола ул. Прилепска бр. 51 А-9, Битола, МК and ул. Тодор Паница бр. 24-2/6, Битола, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.01.16;27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; рекламни огласи; објавување рекламни текстови; промоција и рекламирање на спортски настани и фестивали; маркетинг на настани и активности; изготвување на рекламни

материјали; брошури, флаери, сувенири кл. 41 образовни услуги; забава; спортски и културни активности; организирање фестивали во природа; организирање фестивали на отворено; организирање на спортски и планинарски активности; организирање на културни и едукативни настани; организирање на програми за обуки на млади; организирање натпревари [образование или забава]; организирање спортски натпревари; услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање); организирање изложби за културни или образовни цели; планирање забави; разонода; известување за рекреација; он-лајн публикување; објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови; услуги на спортски кампови; организирање и водење работилници [обука]; обука [тренирање]

(210) ТМ 2020/176 (220) 27/02/2020
(442) 31/05/2020

(731) Tav-Tech Ltd. Haatzmaut Street, Top Rasco Building 40 PO Box 1167, Yehud, 56000, IL

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

JETPEEL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 хируршки, медицински и забарски апарати и инструменти; апарати за естетска масажа; ништо од горенаведеното не е поврзано со апарати и инструменти за лупење

(210) ТМ 2020/178 (220) 28/02/2020
(442) 31/05/2020

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, МК

(540)

Здравје без рецепт

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; диететска
храна и супстанции адаптирани за
медицинска употреба; додатоци во
исхраната за луѓе; минерални додатоци во
исхраната; витамини и витамински
додатоци во исхраната; диететски
производи за деца; капки за нос за
медицинска употреба; спрееви за нос за
медицинска употреба; спрееви за
деконгестија на нос; додатоци во
исхраната кои содржат аминокиселини;
аналгетици; медицински чаеви; билни
екстракти за медицинска употреба; сирупи
за медицинска употреба; раствори за
контактни леќи; препарати за чистење
контактни леќи

кл. 10 медицински апарати и инструменти;
назални аспиратори

кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи

(210) **ТМ 2020/179** (220) 28/02/2020
(442) 31/05/2020

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје бул.**
Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; диететска
храна и супстанции адаптирани за
медицинска употреба; додатоци во
исхраната за луѓе; минерални додатоци во
исхраната; витамини и витамински
додатоци во исхраната; диететски
производи за деца; капки за нос за
медицинска употреба; спрееви за нос за
медицинска употреба; спрееви за
деконгестија на нос; додатоци во
исхраната кои содржат аминокиселини;
аналгетици; медицински чаеви; билни
екстракти за медицинска употреба; сирупи
за медицинска употреба; раствори за
контактни леќи; препарати за чистење
контактни леќи

кл. 10 медицински апарати и инструменти;
назални аспиратори

кл. 35 рекламирање; компјутерско
рекламирање преку интернет; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи

(210) **ТМ 2020/180** (220) 28/02/2020
(442) 31/05/2020

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12,
1000, Скопје, МК

(540)



(591) сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; диететска храна и супстанции адаптирани за медицинска употреба; додатоци во исхраната за луѓе; минерални додатоци во исхраната; витамини и витамински додатоци во исхраната; диететски производи за деца; капки за нос за медицинска употреба; спрееви за нос за медицинска употреба; спрееви за деконгестија на нос; додатоци во исхраната кои содржат аминокиселини; аналгетици; медицински чаеви; билни екстракти за медицинска употреба; сирупи за медицинска употреба; раствори за контактни леќи; препарати за чистење контактни леќи

кл. 10 медицински апарати и инструменти; назални аспиратори

кл. 35 рекламирање; компјутерско рекламирање преку интернет; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(210) **TM 2020/181** (220) 02/03/2020

(442) 31/05/2020

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, жолта, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2020/182** (220) 02/03/2020

(442) 31/05/2020

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2020/183** (220) 02/03/2020

(442) 31/05/2020

(731) **DEVIN EAD Vasil Levski Str. No.6 4800 Devin, BG**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво; безалкохолни пијалаци;
минерални и газирани води; пијалаци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
не-алкохолни препарати за производство
на пијалаци; ароматизирана минерална
вода; вода за пиење во шишиња; газирана
вода; води со вкус на овошје; води
[пијалаци]; газирана вода; газирана
минерална вода; дестилирана вода за
пиење; изворска вода; вода од глечер за
пиење; минерална вода [пијалаци]; вода
збогатена со минерали [пијалаци]; води за
пиење со вкусови; минерална вода за
пиење; изворска вода за пиење; вода за
пиење; вода за пиење со витамини;
пречистена вода за пиење; сода вода;
средства за правење минерална вода;
трпезна вода за пиење; тоник вода
[нелековити пијалаци]

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи; трговија на големо и мало со пиво,
минерални, изворски и газирани води,
безалкохолни пијалаци, пијалаци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други
не-алкохолни препарати за производство
на пијалаци

(210) **TM 2020/185** (220) 02/03/2020
(442) 31/05/2020

(731) **Maria Dimitrova Mihaylova Bul.**
Bulgaria 33 et.1 ap.8, Plovdiv, BG

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

VILINA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз; тапиока и саго; брашно и производи
од жита; леб, производи од тесто и слатки;
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови
[како мирудии]; мирудии; мраз [замрзната
вода]

(210) **TM 2020/186** (220) 02/03/2020
(442) 31/05/2020

(731) **Maria Dimitrova Mihaylova Bul.**
Bulgaria 33 et.1 ap.8, Plovdiv, BG

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз; тапиока и саго; брашно и производи
од жита; леб, производи од тесто и слатки;
сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови
[како мирудии]; мирудии; мраз [замрзната
вода]

(210) **TM 2020/187** (220) 03/03/2020
(442) 31/05/2020

(731) **NEUTEC ILAÇ SAN. TIC.A.Ş. Yildiz**
Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler,
Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Forbexif

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2020/188** (220) 04/03/2020

(442) 31/05/2020

(731) **Друштво за производство,
трговија и услуги ТЕХНО АУТО ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје бул. Јане Сандански
бр. 9А ТЦ 13-Ноември/локал 16, Скопје,
МК**

(740) Адвокат Наталија Белчевска ул. 1737
бр. 32/1 кат 3 канц. 37, Скопје
(540)



(591) бела, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 котли за греење; печки (грејни
тела);

кл. 35 обезбедување административна
обработка на нарачки за

купување; маркетинг; обезбедување
деловни информации преку веб страница;
организирање трговски саеми за
комерцијални или рекламни цели

кл. 37 монтирање и поправање апарати за
греење

(210) **TM 2020/190** (220) 04/03/2020

(442) 31/05/2020

(731) **AL ATHEED GENERAL TRADING
LLC P.O.BOX 171787, DEIRA, AL-RASS,
DUBAI, AE**

(740) Адвокат Владимир Стојановски бул.
Кочо Рацин бр. 7А/1-6, Скопје
(540)



(591) црна, бела, сива, златна, жолта,
темно жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч;
екстракти од месо; зачувано, сушено и
готвено

овошје и зеленчук; желе, џемови; компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и
масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, и замена за кафе;
ориз, тапиока и нишесте; брашно и
подготовки направени од житарки; леб,
слатки и слаткарски производи; сладолед,
мед, меласа; квасец, пециво за готвење,
сол, сенф, оцет, сосови [додатоци на
храна]; зачини; мраз, ориз и резанки од
тест

кл. 32 пиво, минерални и газирани води и
други безалкохолни пијалаци;
овошни

пијалаци и овошни сокови; сирупи и други
препарати за правење пијалаци

(210) **TM 2020/191** (220) 04/03/2020

(442) 31/05/2020

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm,
DE**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SANDOM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 железарија од метал; фолии од метал за завиткување и пакување
 кл. 16 кеси и артикли за пакување, виткање и складирање од хартија, картон или пластика; кеси за ѓубре од хартија или пластика; пластични фолии за виткање
 кл. 21 артикли за чистење; сунѓери; метална волна за триење; крпи за чистење

(210) **TM 2020/192** (220) 04/03/2020
 (442) 31/05/2020

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, имено безалкохолно пиво, минерална и газирана вода, газирани пијалаци, овошни пијалаци и овошни сокови; пиво

(210) **TM 2020/193** (220) 04/03/2020
 (442) 31/05/2020

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

SWIFT

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 производи од тутун; пепелници (не од благородни метали, нивни легури и преливи), хартија за цигари, чибуци со и без филтри, филтри за цигари, запалки, апарати за виткање и полнење на цигари, кибрит, гореспоменати производи вклучени во оваа класа

(210) **TM 2020/194** (220) 04/03/2020
 (442) 31/05/2020

(731) **Mehmet Eyyüp AMAN ул. Македонија бр. 27/2/22, Скопје, МК**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје (540)



(591) бела, златна
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, производи од пченка, поточно, со вкус на кечап, пица, лута пиперка, печени, дино, стапчиња од кечап, пуканки, тортиља со чили пиперка, бахарат (зачин), сирење, производи од брашно со вкус на пилешко, хот дог, сирење, кечап, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз, палачинки,

вафли

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги на трговија на големо и мало со: кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, производи од пченка, поточно, со вкус на кечап, пица, лута пиперка, печени, дино, стапчиња од кечап, пуканки, тортиља со чили пиперка, бахарат (зачин), сирење, производи од брашно со вкус на пилешко, хот дог, сирење, кечап, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз, палачинки, вафли

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2020/195** (220) 04/03/2020

(442) 31/05/2020

(731) **Mehmet Eyyüp AMAN Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. Ağaoğlu 212 MY Office Kat:223/387 Bağcılar-Istanbul TURKEY 34218, TR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, производи од пченка,

поточно, со вкус на кечап, пица, лута пиперка, печени, дино, стапчиња од кечап, пуканки, тортиља со чили пиперка, бахарат (зачин), сирење, производи од брашно со вкус на пилешко, хот дог, сирење, кечап, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз, палачинки, вафли

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги на трговија на големо и мало со: кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, производи од пченка, поточно, со вкус на кечап, пица, лута пиперка, печени, дино, стапчиња од кечап, пуканки, тортиља со чили пиперка, бахарат (зачин), сирење, производи од брашно со вкус на пилешко, хот дог, сирење, кечап, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз, палачинки, вафли

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2020/196** (220) 04/03/2020

(442) 31/05/2020

(731) **JNJ Enterprises, LLC 69 Defco Park Road North Haven, CT 06473, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

MICHTER'S

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци, освен пиво; алкохолни препарати за подготовка на пијалаци; виски

(210) **TM 2020/197** (220) 05/03/2020
(442) 31/05/2020

(731) **BEGHLER LL.C ul. Macedonia**
No.:27/2/22, 1000, Skopje, MK

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.**
Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) зелена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони, регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар; акумулатори, батерии, бакарни жици /изолирани/, броила, варијатори /регулатори/ на светлината, дистрибуциони ормари /електрика/, апарати за полнење на електрични акумулатори, електрични брави, електрични водови, идентификациони обвивки за електрични жици, приклучоци за електрични водови, електрични кабли, кабелски спојки, електрични колектори,

електрични кондензатори, електрични контакти, електрични отпорници, електрични прекинувачи, електрични претворувачи, електрични приклучоци .електрични релеи, електрични спојки /квачила/, електрични трансформатори, свончиња /електрични/ за врата, канали за електрични кабли, конектори, контактори /вклучни уреди/, контрола (електрични контролни апарати), копчиња за свончиња, осигурувачи, покажувачи, прекинувачи, прекинувачи, придушувачи (калеми за придушувачи), приклучни кутии /електрика/, приклучни плочи, приклучоци, разводни кутии, разводни ормани, разводни пултови, регулирачи на светла, светлечки цевки за реклами , светлометри, сигнализатори за пожар, сигнални уреди, сончеви батерии , спојки за електронски кабли, спојни кутии, струјни исправувачи, струјни кругови (прекинувачи на струјни кругови), струјно преспојување (уреди за струјно преспојување), транзистори, трансформатори, трансформатори за зголемување на струјата, трепкачи, флуоресцентни екрани , цепни светилки (батерии за цепни светилки)
кл. 11 апарати за осветлување, греење, греење (уреди за греење) на тврдо или течно гориво или гас, електрични светилки, електрични светилки (грла за електрични светилки), флуоросцентни светилки, лед светилки, електрични свеќички, жарни нишки за електрични светилки, заварување /ламби за заварување/, замаглување (греачки уреди против замаглување /замрзнување/) за возила, замрзнувачи, лампиони, лачни ламби, согорувачи со жарна нишка, согорувачи /пламеници/
кл. 35 рекламирање, водење на работење;управување со работата, групирање во корист на други,

овозможувајќи потрошувачите соодветно да ги гледаат и купуваат овие стоки;услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со акумулатори, батерии, бакарни жици /изолирани/, броила, варијатори /регулатори/ на светлината, дистрибуциони ормари /електрика/, апарати за полнење на електрични акумулатори, електрични брави, електрични водови, идентификациони обвивки за електрични жици, приклучоци за електрични водови, електрични кабли, кабелски спојки, електрични колектори, електрични кондензатори, електрични контакти, електрични отпорници, електрични прекинувачи, електрични претворувачи, електрични приклучоци .електрични релеи, електрични спојки /квачила/, електрични трансформатори, свончиња /електрични/ за врата, канали за електрични кабли, конектори, контактори /вклучни уреди/, контрола (електрични контролни апарати), копчиња за свончиња, осигурувачи, покажувачи, прекинувачи, прекинувачи, придушувачи (калеми за придушувачи), приклучни кутии /електрика/, приклучни плочи, приклучоци, разводни кутии, разводни ормани, разводни пултови, регулирачи на светла, светлечки цевки за реклами, светлометри, сигнализатори за пожар, сигнални уреди, сончеви батерии, спојки за електронски кабли, спојни кутии, струјни исправувачи, струјни кругови (прекинувачи на струјни кругови), струјно преспојување (уреди за струјно преспојување), транзистори, трансформатори, трансформатори за зголемување на струјата, трепкачи, флуоресцентни екрани, цепни светилки (батерии за цепни светилки), апарати за осветлување, греење, греење (уреди за греење) на тврдо или течно гориво или гас, електрични светилки, електрични

светилки (грла за електрични светилки), флуоросцентни светилки, лед светилки, електрични свеќички, жарни нишки за електрични светилки, заварување /ламби за заварување/, замаглување (греачки уреди против замаглување /замрзнување/) за возила, замрзнувачи, лампиони, лачни ламби, согорувачи со жарна нишка, согорувачи /пламеници/

(210) ТМ 2020/199 (220) 06/03/2020
(442) 31/05/2020

(731) Друштво за деловни и менаџмент услуги КОНЦЕПТ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ
Скопје Митрополит Теодосиј Гологанов
бр. 70/2, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, нијанси на сина, розева, црвена, портокалова, кафена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 алишта (средства за парфимирање на алиштата), амбра /парфимерија/, анисово дрво (етерични масла од анисово дрво), аромати (етерични масла), бадемов сапун, бадемово масло, бадемово млеко за козметичка употреба, бои за тоалетна употреба, дезодоранси за лична употреба, дезодорирачки сапуни, етерични екстракти, етерични масти, јасмин (јасминово масло), капење (соли за капење), козметички препарати за капење,

кожа (козметички производи за нега на кожата), креми за чистење на кожата, козметика (украсни детали за козметичка употреба), козметички бои, козметички креми, козметички лосиони (шамичиња натопени во козметички лосиони), козметички прибор, козметички производи, колонска вода, коса (бои за коса), препарати за боење коса, креми за коса, креми за козметичка употреба, лавандина водичка, лак за нокти, лице (белило и црвило за лице), лосион за козметичка употреба, маски за убавина, масла за парфимерија, масти за козметичка употреба, медицински сапуни, миризлива водичка, миризливо дрво, мириси /парфеми/, моливи (за козметичка употреба), козметички производи за нега на кожата, производи за нега на устата, производи за нега на ноктите, сапуни за освежување, хартиени помагала за шминкање на очи, памук за козметичка употреба, парфимериски производи, пудра за шминкање, розово масло, сапуни, сапуни за дезодорирање, сапуни против потење, козметички препарати за слабеење, соли за капење, препарати за заштита од сонце, стапчиња обложени со памук за козметичка употреба, пудра за тоалета, тоалетна вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни производи, маски за убавина, црвила за усни, производи за нега на устата, украсни детали за козметичка употреба, кедрово етерично масло, црвила за усни, црвило за сјаење, производи за црнење на кожата, шампони, производи за симнување на шминката, хартиено помагало за шминкање на очите

кл. 16 печатени материјали, печатени публикации, печатени формулари и обрасци, постери, брошури, списанија, летоци, печатење книги, детски

сликовници, детски борнки, книги за деца, печатени нотеси, печатени пенкала, печатење маици, периодични публикации

кл. 25 блузи, облека за на тело, вратоврски, долна облека, градници, женски капи, женски наметки за бања, женски шалови од крзно, здолништа, наметки за бања, обувки, пиџами, ракавици, колани, сандали, свилени шамии, чевли, чизми, чорапи, шалови, шамии за врат, шапки, широки појаси /ленти/, капи, поло маички(блузи), Т-маички(блузи), шорцеви, тренерки, блузи, блузони, блузони со капа, чорапи, кошули, палта, дресови, џакети, сакоа, панталони

кл. 35 рекламирање преку медиуми, компјутерско рекламирање преку интернет, комерцијално информативни агенции, надворешно рекламирање, организирање изложби за комерцијални и рекламни цели, објавување рекламни текстови, пишување рекламни текстови, радио реклами, рекламен материјал, рекламирање, рекламирање преку пошта, рекламирање преку радио, објавување рекламни текстови, телевизиски реклами, телевизиско рекламирање, ширење на рекламни огласи, огласување, подготвување рекламни рубрики, комерцијално и индустриско управување, принтање, дистрибуција и секаков вид на рекламирање и промоција

кл. 38 електронска пошта, емитување телевизиски програми, кабловска телевизија, новинарски агенции, пренос на пораки, радиофонски емисии, радиофонски врски, телевизиски емисии


кл. 40 печатење, фотографско печатење, печатење на примероци

кл. 41 академии (обука), училиште за глума, подучување на млади и артисти, модни агенции за уметници, монтажа на радио и телевизиски програми,

организирање и водење разговори,
разнода, разнода по пат на радио,
разнода по пат на телевизија,
фотографски репортажи образовни услуги,
забава, културни активности, обука,
продукција на радио и телевизиски
програми, телевизиска забава,
телевизиски програми

(210) **TM 2020/200** (220) 06/03/2020
(442) 31/05/2020

(731) **Khayrat Al-Manafa for General Trade
and Public Transport Limited Liability
company 27, Saborni str, Varna, BG**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун;тутун за виткање: замена за
тутун;производи направени од
тутун;ароматизиран тутун;филтри за
тутун;лулиња за тутун, суров тутун;тутун
за цвакање: шкорки [кибрит];сигурносни
кибрити;цигари;производи за
пушачи;запалки за пушачи, пепелници за
пушачи;орални вапоризатори за пушење

(210) **TM 2020/202** (220) 06/03/2020
(442) 31/05/2020

(731) **Khayrat Al-Manafa for General Trade
and Public Transport Limited Liability
company**

27, Saborni str, Varna, BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун;тутун за виткање;замена за
тутун;производи направени од
тутун;ароматизиран тутун;филтри за
тутун;лулиња за тутун;суров тутун;тутун за
цвакање: шкорки [кибрит];сигурносни
кибрити;цигари;производи за
пушачи;запалки за пушачи. пепелници за
пушачи;орални вапоризатори за пушење

(210) **TM 2020/203** (220) 09/03/2020
(442) 31/05/2020

(731) **Друштво за производство,
трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР
ЦОПАНЕЛИС ДОО с.Рабово, Валандово
ул. Индустриска бр. 3, с. Рабово,
Валандово, МК**
(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ
ул. Борис Кидрич бр.72 Тетово
(540)



(591) портокалова, сина, бела, кафена,
црна, жолта, зелена, црвена
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 производи од тесто и слатки

(210) ТМ 2020/204 (220) 09/03/2020
(442) 31/05/2020

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР
ЦОПАНЕЛИС ДОО с.Рабово, Валандово
ул. Индустриска бр. 3, с. Рабово,
Валандово, МК

(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ
ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово
(540)



(591) портокалова, бела, кафена, црна,
жолта, зелена, црвена

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 30 производи од тесто и слатки

(210) ТМ 2020/205 (220) 05/03/2020
(442) 31/05/2020

(731) ТРД РАДИО КАНАЛ 77 5-та
Партишка Конференција бб, 2000, Штип,
МК

(540)



(591) црна, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

(210) ТМ 2020/206 (220) 06/03/2020
(442) 31/05/2020

(731) ЕЛЕКТРОПРОМЕТ Радњанска 3,
Кавадарци, МК

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 сефови [метални и нематални],
електронски сефови

кл. 7 аспиратори; електрични мешалки;
блендери ; бојлери; машини за миење
садови; машини за сушење; машини за
месо; електрични куќни уреди; електрични
процесори за храна; електрични уреди за
мелење; електрични рачни ножеви;
електрични апарати и машини за чистење;
машини за лупење; машини за плакнење;
електрични ножици; машини за шиене;
вакуумски чистачи; машини за перење;
електрични машини за бришење за
домашни потреби

кл. 20 мебел, канцелариски мебел,
столици, работни маси, работни маси за
пишување, маси за компјутери, маси за
техничко цртање; регистри (шкафови за
регистрации), шкафови за регистри,
шкафчиња, училишен мебел, полица за
шкафови за картотеки

(210) ТМ 2020/211 (220) 12/03/2020
(442) 31/05/2020

(731) **SZR Dijana Slobodan Stanić pr.****Mijatovic 35230 Ćuprija, RS**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски артикли; хируршки материјали за шиене; терапевтски и помошни направи прилагодени за хендикепирани лица; апарати за масажа; апарати, уреди и артикли за доенчиња; апарати, уреди и артикли за сексуални активности; а особено ортопедски артикли и ортопедски обувки

кл. 25 облека, обувки, капи

(210) **ТМ 2020/212** (220) 13/03/2020

(442) 31/05/2020

(731) **Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, МК**

(740) Стево Наумов, адвокат бул.

Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000,

Скопје

(540)



(591) сина, сива, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 40 обработка на материјали

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **ТМ 2020/213** (220) 13/03/2020

(442) 31/05/2020

(731) **Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, МК**

(740) Стево Наумов, адвокат бул. Партизански одреди 21/3-1 МЕ, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и

механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги
кл. 40 обработка на материјали
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2020/222** (220) 13/03/2020
(442) 31/05/2020

(731) **British American Tobacco (Brands) Limited Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

VELO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 диететски и хранливи додатоци; производи од екстракт од коноп; CBD масло; диететски производи што содржат CBD масло; гума за жвакање што содржи никотин; торбички што содржат никотин; лепенки што содржат никотин; додатоци за храна; витамински, минерални и хранливи додатоци; хомеопатски додатоци; билни додатоци; витамински и минерални пијалаци; медицинска гума за жвакање; цврсти витамински и минерални препарати за орална употреба кои се продаваат во форма на торбичка; цврсти витамински и



минерални таблети за лижење; производи од нутритивни додатоци како замена за оброк за зголемување на енергија; цврсти бонбони од калциум; цигари без тутун за медицинска употреба; замени за тутун за медицинска употреба; билки за медицинска употреба кои вклучуваат сушени билки, течни екстракти од билки и билни капсули; билни формулации; билни креми; билни чаеви за медицинска употреба; никотински препарати за медицинска употреба, кои вклучуваат неспакуван тутун и претходно спакуван тутун во прав (бурмут)

кл. 30 гуми за жвакање; природни и билни вкусови (освен есенцијални масла); таблети за лижење; бонбони; ментол бонбони; гумени бонбони; производи кои се јадат базирани на коноп и деривати или инфузирани

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замени за тутун (не за медицински цели); пури, цигарилос; запалки; кибрити; артикли за пушачи; хартија за цигари; туби за цигари; филтери за цигари; џебни апарати за вткање цигари; рачни машини за вбригување на тутун во хартиени туби; електронски цигари; додатоци за електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање; уреди и делови за уреди за загревање на тутун; додатоци за уреди за загревање на тутун; замени за тутун наменети за инхалација; цигари кои содржат замени за тутун; табакери; кутии за цигари; бурмут (snus) со тутун; бурмут за шмркање (snuff) со тутун; бурмут (snus) без тутун; бурмут за шмркање (snuff) без тутун; орални никотински торбички без тутун (не за медицински цели)

(210) **TM 2020/234** (220) 18/03/2020

(442) 31/05/2020

(731) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via twins İş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. Димитрие Чуповски бр.4/1-1 1000 Скопје, МК
(540)

Ketax

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2020/235** (220) 18/03/2020
(442) 31/05/2020

(731) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via twins İş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. Димитрие Чуповски бр.4/1-1 1000 Скопје, МК
(540)

HYDMOXIA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2020/248** (220) 20/03/2020
(442) 31/05/2020

(731) **NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR**
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

AQUABEL

(531) 03.01.15;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи
кл. 3 производите за чистење и тоалетни



производи

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2020/249** (220) 20/03/2020
(442) 31/05/2020

(731) **NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET**
A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz
Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул.
Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

NBL SOLEMAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи

кл. 3 производите за чистење и тоалетни
производи

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2020/250** (220) 20/03/2020
(442) 31/05/2020

(731) **NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET**
A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz
Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул.
Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

NBL AQUABEL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи

кл. 3 производите за чистење и тоалетни
производи

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2020/251** (220) 20/03/2020
(442) 31/05/2020

(731) **NOBEL ILAÇ SANAYII VE TICARET**
A.S. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz
Cad. No: 14, 34768 Ümraniye, Istanbul, TR
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул.
Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)

SOLEMAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи

кл. 3 производите за чистење и тоалетни
производи

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2020/253** (220) 18/03/2020
(442) 31/05/2020

(731) **Intercontinental Great Brands LLC**
100 Deforest Avenue East Hanover New
Jersey 07936, US

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HALLS Вдиши и таму си

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 медицински слаткарски производи
кл. 30 не-медицински слаткарски
производи, чоколади, чоколадо, шеќерни
слаткарски производи, слаткарски
производи кои што вклучуваат ликорис,
тофи, слатки, желе, бонбони, гуми за
жвакање, замрзнати слаткарски
производи, ладни слаткарски производи,
сладолед, торти, бисквити и десерти

(210) **TM 2020/254** (220) 23/03/2020
(442) 31/05/2020

(731) **Red Bull GmbH Am Brunnen 1, 5330**
Fuschl am See, AT

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

Ги активира телото и умот

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пива; минерални води; сода води;
безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и
овошни сокови; сирупи за правење
пијалоци; безалкохолни подготовки за
правење
пијалоци; енергетски пијалоци

(210) **TM 2020/257** (220) 24/03/2020

(442) 31/05/2020

(731) **COINBANK DOOEL Export Import
Skopje St.1615, No.20/A, floor 36, Apt 315,
Aerodrom, 1045 Skopje, MK**

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп

(540)



(591) зелена, црна

(531) 26.11.11;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 финансиски услуги

(210) **TM 2020/258** (220) 25/03/2020

(442) 31/05/2020

(731) **Qatar Airways Group (Q.C.S.C) P.O.
Box 22550, Doha, QA**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, златна, бела

(531) 26.04.18;26.11.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, вклучувајќи
управување, работење, организација и
надзор на клиенти, деловни и

корпоративни попусти и стимулации;
услуги за претплата на членство во
клубови; промовирање на производи и
услуги на другите преку програма за
попуст и програма за стимулирање на
награди со која се доделуваат наградни
поени за купувања направени од
претплатници на добавувачи или
патувања направени од страна на
претплатници членки кои потоа можат да
бидат откупени за стока и патување
кл. 39 воздушен превоз на патници,
пакети, писма, карго пратки и товар;
специјализирани авио-услуги, како дел од
програмата за фреквентни патници во
авиосообраќајот, имено бесплатно авио
патување, надградба на места за седење
во авион, чекирање за летови однапред,
специјално корпоративно поздравување за
клиентите на контролните пунктови за
чекирање и во авион, специјални понуди
за патувања во хотели и изнајмување на
автомобили, и намалена километража
(миљи) на наградни патувања; услуги за
патувања, имено, уредување на пакети за
патување, организирање на патувања;
компјутерска резервација и билети кои не
се за хартија на авионски транспортни
услуги

(210) **TM 2020/301** (220) 10/04/2020

(442) 31/05/2020

(731) **ЕкоВент Илинденска бр. 179,
Тетово, МК**

(740) Адеми Бесник Гоце Стојцевски
бр.116, Тетово

(540)



(591) темно сива, зелена, светло зелена

(531) 21.01.17;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 цевки од метал за инсталација на
вентилации и климатизации

кл. 7 пумпа за инсталација за греење

кл. 11 капацы за вентилација; филтри за
климатизација; инсталации за
климатизација; филтри за воздух; апарати за
греење; инсталации за греење; инсталации
за греење со топла вода; котли за
греење; апарати за климатизација; апарати
за греење на вода; уреди и апарати за
вентилација

кл. 37 монтирање и поправање апарати за
греење

(210) **ТМ 2020/316** (220) 15/04/2020

(442) 31/05/2020

(731) **ИНСЕР КОМПАНИ ДООЕЛ ул.**

Александар Турунчиев 43 А, МК

(540)



(591) сина, црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 секаков вид на месо; кебапи

кл. 35 рекламирање; рекламирање преку
социјални мрежи; рекламирање преку
интернет; рекламирање преку телевизија;
рекламирање преку радио; секаков вид на
рекламирање што не е опфатен со
горенаведените услуги

кл. 43 ресторани; служење храна и
пијалоци; услуги за подготвување храна и
пијалоци

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodë në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)

(210) број на пријавата / numri i aplikimit

(510)	(210)
1	MK/T/2020/0248
1	MK/T/2020/0249
1	MK/T/2020/0250
1	MK/T/2020/0251
3	MK/T/2020/0148
3	MK/T/2020/0164
3	MK/T/2020/0165
3	MK/T/2020/0199
3	MK/T/2020/0248
3	MK/T/2020/0249
3	MK/T/2020/0250
3	MK/T/2020/0251
5	MK/T/2020/0030
5	MK/T/2020/0077
5	MK/T/2020/0078
5	MK/T/2020/0081
5	MK/T/2020/0094
5	MK/T/2020/0095
5	MK/T/2020/0153
5	MK/T/2020/0164
5	MK/T/2020/0166
5	MK/T/2020/0178
5	MK/T/2020/0179
5	MK/T/2020/0180
5	MK/T/2020/0187
5	MK/T/2020/0222
5	MK/T/2020/0234
5	MK/T/2020/0235
5	MK/T/2020/0248
5	MK/T/2020/0249

5	MK/T/2020/0250
5	MK/T/2020/0251
5	MK/T/2020/0253
6	MK/T/2020/0157
6	MK/T/2020/0158
6	MK/T/2020/0159
6	MK/T/2020/0160
6	MK/T/2020/0161
6	MK/T/2020/0162
6	MK/T/2020/0163
6	MK/T/2020/0167
6	MK/T/2020/0168
6	MK/T/2020/0169
6	MK/T/2020/0170
6	MK/T/2020/0171
6	MK/T/2020/0191
6	MK/T/2020/0206
6	MK/T/2020/0212
6	MK/T/2020/0213
6	MK/T/2020/0301
7	MK/T/2020/0206
7	MK/T/2020/0301
9	MK/T/2020/0146
9	MK/T/2020/0147
9	MK/T/2020/0157
9	MK/T/2020/0158
9	MK/T/2020/0159
9	MK/T/2020/0160
9	MK/T/2020/0161
9	MK/T/2020/0162
9	MK/T/2020/0163

9	MK/T/2020/0167
9	MK/T/2020/0168
9	MK/T/2020/0169
9	MK/T/2020/0170
9	MK/T/2020/0197
9	MK/T/2020/0212
9	MK/T/2020/0213
10	MK/T/2020/0176
10	MK/T/2020/0178
10	MK/T/2020/0179
10	MK/T/2020/0180
10	MK/T/2020/0211
11	MK/T/2020/0188
11	MK/T/2020/0197
11	MK/T/2020/0301
16	MK/T/2020/0147
16	MK/T/2020/0191
16	MK/T/2020/0199
18	MK/T/2020/0147
19	MK/T/2020/0137
19	MK/T/2020/0171
20	MK/T/2020/0147
20	MK/T/2020/0206
21	MK/T/2020/0155
21	MK/T/2020/0191
24	MK/T/2020/0155
25	MK/T/2020/0092
25	MK/T/2020/0096
25	MK/T/2020/0147
25	MK/T/2020/0155
25	MK/T/2020/0199



25	МК/Т/2020/0211
28	МК/Т/2020/0147
29	МК/Т/2020/0097
29	МК/Т/2020/0156
29	МК/Т/2020/0190
29	МК/Т/2020/0316
30	МК/Т/2020/0068
30	МК/Т/2020/0154
30	МК/Т/2020/0156
30	МК/Т/2020/0185
30	МК/Т/2020/0186
30	МК/Т/2020/0190
30	МК/Т/2020/0194
30	МК/Т/2020/0195
30	МК/Т/2020/0203
30	МК/Т/2020/0204
30	МК/Т/2020/0222
30	МК/Т/2020/0253
31	МК/Т/2020/0068
31	МК/Т/2020/0156
32	МК/Т/2020/0166
32	МК/Т/2020/0183
32	МК/Т/2020/0190
32	МК/Т/2020/0192
32	МК/Т/2020/0254
33	МК/Т/2020/0075
33	МК/Т/2020/0181
33	МК/Т/2020/0182
33	МК/Т/2020/0196
34	МК/Т/2020/0144
34	МК/Т/2020/0193
34	МК/Т/2020/0200
34	МК/Т/2020/0202
34	МК/Т/2020/0222
35	МК/Т/2019/1398
35	МК/Т/2020/0097
35	МК/Т/2020/0126
35	МК/Т/2020/0135
35	МК/Т/2020/0138
35	МК/Т/2020/0154
35	МК/Т/2020/0159

35	МК/Т/2020/0160
35	МК/Т/2020/0161
35	МК/Т/2020/0162
35	МК/Т/2020/0163
35	МК/Т/2020/0164
35	МК/Т/2020/0166
35	МК/Т/2020/0167
35	МК/Т/2020/0168
35	МК/Т/2020/0169
35	МК/Т/2020/0170
35	МК/Т/2020/0175
35	МК/Т/2020/0178
35	МК/Т/2020/0179
35	МК/Т/2020/0180
35	МК/Т/2020/0183
35	МК/Т/2020/0188
35	МК/Т/2020/0194
35	МК/Т/2020/0195
35	МК/Т/2020/0197
35	МК/Т/2020/0199
35	МК/Т/2020/0205
35	МК/Т/2020/0212
35	МК/Т/2020/0213
35	МК/Т/2020/0258
35	МК/Т/2020/0316
36	МК/Т/2019/1398
36	МК/Т/2020/0158
36	МК/Т/2020/0257
37	МК/Т/2020/0136
37	МК/Т/2020/0160
37	МК/Т/2020/0161
37	МК/Т/2020/0162
37	МК/Т/2020/0163
37	МК/Т/2020/0167
37	МК/Т/2020/0168
37	МК/Т/2020/0169
37	МК/Т/2020/0170
37	МК/Т/2020/0171
37	МК/Т/2020/0188
37	МК/Т/2020/0212
37	МК/Т/2020/0213

37	МК/Т/2020/0301
38	МК/Т/2020/0147
38	МК/Т/2020/0199
38	МК/Т/2020/0205
39	МК/Т/2019/1398
39	МК/Т/2020/0126
39	МК/Т/2020/0138
39	МК/Т/2020/0157
39	МК/Т/2020/0258
40	МК/Т/2020/0160
40	МК/Т/2020/0161
40	МК/Т/2020/0162
40	МК/Т/2020/0163
40	МК/Т/2020/0167
40	МК/Т/2020/0168
40	МК/Т/2020/0169
40	МК/Т/2020/0170
40	МК/Т/2020/0199
40	МК/Т/2020/0212
40	МК/Т/2020/0213
41	МК/Т/2019/1398
41	МК/Т/2020/0138
41	МК/Т/2020/0147
41	МК/Т/2020/0175
41	МК/Т/2020/0199
41	МК/Т/2020/0205
42	МК/Т/2019/1398
42	МК/Т/2020/0014
42	МК/Т/2020/0160
42	МК/Т/2020/0161
42	МК/Т/2020/0162
42	МК/Т/2020/0163
42	МК/Т/2020/0167
42	МК/Т/2020/0168
42	МК/Т/2020/0169
42	МК/Т/2020/0170
42	МК/Т/2020/0172
42	МК/Т/2020/0173
42	МК/Т/2020/0212
42	МК/Т/2020/0213
43	МК/Т/2019/1398



43	МК/Т/2020/0097
43	МК/Т/2020/0194

43	МК/Т/2020/0195
43	МК/Т/2020/0316

44	МК/Т/2020/0135
45	МК/Т/2020/0126



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE

(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare

(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare

(731)	(210)
AL ATHEED GENERAL TRADING LLC	MK/T/2020/0190
American-Cigarette Company (Overseas) Limited	MK/T/2020/0144
BEGHLER LL.C	MK/T/2020/0197
British American Tobacco (Brands) Limited	MK/T/2020/0222
COINBANK DOOEL Export Import Skopje	MK/T/2020/0257
Colgate-Palmolive Company	MK/T/2020/0165
DEVIN EAD	MK/T/2020/0183
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH	MK/T/2020/0138
Exxon Mobil Corporation, a corporation organized and existing under the laws of the State of New Jersey	MK/T/2020/0146
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijaska industrija Vršac	MK/T/2020/0094
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijaska industrija Vršac	MK/T/2020/0095
Intercontinental Great Brands LLC	MK/T/2020/0253
JNJ Enterprises, LLC	MK/T/2020/0196
Khayrat Al-Manafa for General Trade and Public Transport Limited Liability company	MK/T/2020/0200
Khayrat Al-Manafa for General Trade and Public Transport Limited Liability company	MK/T/2020/0202
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2020/0181
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2020/0182
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2020/0191
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2020/0192
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2020/0193
Maria Dimitrova Mihaylova	MK/T/2020/0185
Maria Dimitrova Mihaylova	MK/T/2020/0186
Mehmet Eyyüp AMAN	MK/T/2020/0194
Mehmet Eyyüp AMAN	MK/T/2020/0195
NEUTEC İLAÇ SAN. TIC.A.Ş.	MK/T/2020/0187
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	MK/T/2020/0030
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	MK/T/2020/0248
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	MK/T/2020/0249
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	MK/T/2020/0250
NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	MK/T/2020/0251
NTP "Takstil print"	MK/T/2020/0096
Qatar Airways Group (Q.C.S.C)	MK/T/2020/0258
Red Bull GmbH	MK/T/2020/0254
Riot Games, Inc. (a Delaware corporation)	MK/T/2020/0147



SZR Dijana Slobodan Stanić pr. Mijatovic	МК/Т/2020/0211
TPK d.o.o.	МК/Т/2020/0148
Tav-Tech Ltd.	МК/Т/2020/0176
VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.	МК/Т/2020/0081
VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.	МК/Т/2020/0234
VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş.	МК/Т/2020/0235
JAKA НОВА ДОО Скопје	МК/Т/2020/0077
JAKA НОВА ДОО Скопје	МК/Т/2020/0078
ДИНОВА - ЈОВАНОВА ЈУЛИЈАНА	МК/Т/2020/0075
ДПТУ ВЕБСПОТ ДОО увоз - извоз Скопје	МК/Т/2020/0126
Друштво за авантуристички туризам, угостителство и услуги АРКАДИА АДВЕНТУРЕ ТРАВЕЛ увоз-извоз ДООЕЛ Битола	МК/Т/2020/0175
Друштво за градежништво СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје	МК/Т/2020/0014
Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип	МК/Т/2020/0155
Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип	МК/Т/2020/0156
Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип	МК/Т/2020/0157
Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип	МК/Т/2020/0158
Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип	МК/Т/2020/0159
Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип	МК/Т/2020/0160
Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип	МК/Т/2020/0161
Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип	МК/Т/2020/0162
Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип	МК/Т/2020/0163
Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип	МК/Т/2020/0167
Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип	МК/Т/2020/0168
Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип	МК/Т/2020/0169
Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип	МК/Т/2020/0170
Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип	МК/Т/2020/0171
Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип	МК/Т/2020/0212
Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип	МК/Т/2020/0213
Друштво за деловни и менаџмент услуги КОНЦЕПТ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/0199
Друштво за информатички инженеринг и консалтинг БЛУ ЗОУН ДОО Скопје	МК/Т/2020/0172
Друштво за информатички инженеринг и консалтинг БЛУ ЗОУН ДОО Скопје	МК/Т/2020/0173
Друштво за производство, промет и услуги СТЕНТОН ГРАДБА ДОО, с. Долно Оризари, Битола	МК/Т/2020/0136
Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНО АУТО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2020/0188
Друштво за производство, трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДОО с.Рабово, Валандово	МК/Т/2020/0203
Друштво за производство, трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДОО с.Рабово, Валандово	МК/Т/2020/0204
Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ГЕН ХОЛДИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар	МК/Т/2020/0153
Друштво за производство, трговија и услуги СТЕНТОН увоз-извоз, с. Долно	МК/Т/2020/0137



Оризари Битола ДОО	
Друштво за трговија и услуги ГЕТ БОДИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/0166
Друштво за угостителство, трговија и услуги ЧАРШИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/0097
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/0164
ЕЛЕКТРОПРОМЕТ	МК/Т/2020/0206
ЕкоВент	МК/Т/2020/0301
Здружение на граѓани Јадрена група за одржливо производство на ориз - ОРИЗОВА БРАТИМКА, Чешиново, Чешиново-Облешево	МК/Т/2020/0068
ИНСЕР КОМПАНИ ДООЕЛ	МК/Т/2020/0316
МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна индустриска зона	МК/Т/2020/0154
Маклер ДМП ДООЕЛ - Веница	МК/Т/2019/1398
Приватна здравствена установа - ординација по општа стоматологија ЕТЕРНАДЕНТ Скопје	МК/Т/2020/0135
ТРД РАДИО КАНАЛ 77	МК/Т/2020/0205
Трговско друштво за производство, трговија и услуги КВАРЦ ДООЕЛ Охрид	МК/Т/2020/0092
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2020/0178
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2020/0179
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/2020/0180



РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / VENDIMET PËR MARKAT TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për të drejtat e pranuarat të markave tregtare.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60):

- (111) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
- (151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit
- (181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur)
- (210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (220) Дата на поднесување / Data e depozitimit
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e prioritetit: Data, shteti, numri
- (450) Дата на објавување / Data e publikimit
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve (Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimensionale
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i ngjyrave
- (732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
- (740) Застапник / Përfaqësues juridik
- (770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **28562** (151) 15/05/2020
 (210) ТМ 2019/241 (220) 20/02/2019
 (181) 20/02/2029
 (450) 31/05/2020

(732) **Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Straße 1, 80333, München, DE**

(740) Адвокатско друштво Величковски
 Скопје ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000,
 Скопје
 (540)

SIREPHOS

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 10 медицински апарати и инструменти;
 апарати за употреба во медицинска
 анализа; апарат за тестирање за
 медицински цели; дијагностички апарати
 за медицински цели; рентгенски апарати
 за медицински цели; радиолошки апарат
 за медицински цели

(111) **28568** (151) 20/05/2020
 (210) ТМ 2019/329 (220) 14/03/2019
 (181) 14/03/2029
 (450) 31/05/2020

(732) **Трница ДОО с. Трница, Маврово и Ростуша, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
 Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, сива, зелена, црна, златно
 жолта
 (551) индивидуална

(510, 511)
 кл. 29 полномасно полутврдо сирење со
 нане и босилек, овчи кашкавал со потекло
 од подрачјето на Кораб

(111) **28563** (151) 15/05/2020
 (210) ТМ 2019/330 (220) 14/03/2019
 (181) 14/03/2029
 (450) 31/05/2020

(732) **Трница ДОО с. Трница, Маврово и Ростуша, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
 Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, сива, зелена, виолетова, црна,
 златно жолта

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 полномасно полутврдо сирење со
 мајчина душица и магнонос, овчи
 кашкавал со потекло од подрачјето на
 Кораб

(111) **28576** (151) 27/05/2020
 (210) ТМ 2019/770 (220) 13/06/2019
 (181) 13/06/2029
 (450) 31/05/2020

(732) **Кристијан Арсов ул. Ѓоре Ѓорески
 бр, 36 Б, 1000, Скопје, МК**
 (540)



(591) жолта, сребрена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; материи за боење; средства за нагризување; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало со: бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; материи за боење; средства за нагризување; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците; средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; гума, гутаперка, растителна

смола, азбест, лискун и производите од овие материјали што не се вклучени во другите класи; материјали за обвивање, за записување и за изолација; торби и куфери; чадори, сонцезани и стапови за одење; неметални градежни материјали; неметални преносни конструкции; текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси; облека, обувки и капи; килими, килимчиња, простирки и бришачи, линолеум и други материјали за подни прекривки; сидни тапети (што не се од текстил); апарати за гаснење пожар; обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; хемиски производи за индустријата, науката и фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; лепливи материи што се користат во индустријата; рачни алати и направи; пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); мебел, огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замените за сите овие материјали или производи од пластика; стаклени производи, порцелански и керамички предмети што не се вклучени во другите класи; јажиња, канапи, мрежи, шатори, настрешници, церади, едра, вреќи и торби (кои не се вклучени во другите класи); материјали за

полнење (освен од гума или пластични материјали); сурови текстилни влакнести материјали; правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **28577** (151) 27/05/2020

(210) ТМ 2019/773 (220) 13/06/2019

(181) 13/06/2029

(450) 31/05/2020

(732) **Кристијан Арсов ул. Ѓоре Ѓорески
бр, 36 Б, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) зелена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, хранливи додатоци за медицинска употреба, капсули за фармацевтска употреба, екстракти за фармацевтска употреба, диететски прехранбени производи за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа,

природни засладувачи; алги, квасец, прашок за печење; пастили, бонбони, пијалаци, жита за појадок, мусли, корнфлекс, табли од жита (cereal bars), жита готови за јадење; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии); мирудии, мраз кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало со: прехранбени производи, кондиторски производи, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, вино и други алкохолни пијалаци; храна за животни; фармацевтски и ветеринарни препарати; додатоци во исхраната; екстракти за фармацевтска употреба, витамини, минерали; цигари, тутун и тутунски производи; земјоделски, градинарски и шумски продукти, семиња, билки и природно цвеќе; средства за белење и други супстанции за перење, сапуни, средства за лична хигиена, парфимериски производи; текстил и текстилни производи; предмети од пластика; играчки; предмети за подарок; канцелариски материјали; предмети за домаќинствата; фунгициди, инсектициди и хербициди за земјоделска и градинарска употреба; вештачки и природни ѓубрива за земјоделството; адитиви и други додатоци за прехранбената индустрија; бои и лакови

(111) **28575** (151) 27/05/2020

(210) ТМ 2019/813 (220) 27/06/2019

(181) 27/06/2029

(450) 31/05/2020

(732) **Здружение на граѓани за
откривање и развој на сопствениот
потенцијал АИЕСЕК ОРГАНИЗАЦИЈА
Скопје Бул. Гоце Делчев 9в, Центар ,
Скопје, МК**

(540)



(591) сива, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
 кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижности
 кл. 41 образование; обука, забава; спортски и културни активности

(111) **28517** (151) 08/05/2020

(210) ТМ 2019/829 (220) 03/07/2019

(181) 03/07/2029

(450) 31/05/2020

(732) **VEM Ilac San. ve Tic A.S. Sogutozu Mahallesi 2177. Cadde, No. 10B49, Ankara, TR**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
 (540)

TIROXAN

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **28547** (151) 08/05/2020

(210) ТМ 2019/839 (220) 05/07/2019

(181) 05/07/2029

(450) 31/05/2020

(732) **Друштво за производство, промет и услуги Кодинг Горска дооел Скопје ул. Шар Планина бр. 4, Скопје, МК**

(740) Адвокат Симона Костадинова ул. Шар Планина бр. 4, Скопје

(540)



GORSKA+ BEAUTY

(591) розева, бела, сива

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална вода и сода вода

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со вода

(111) **28548** (151) 08/05/2020

(210) ТМ 2019/845 (220) 05/07/2019

(181) 05/07/2029

(450) 31/05/2020

(732) **Друштво за посредување, производство, услуги и трговија ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕН ПАЗАР увоз-извоз ДООЕЛ Ресен ул., Мите Богоевски“ бр. 9 ГТЦ Ресен, 7310, Ресен, МК**

(740) Цветковски Васко ул., Димитар Божиновски“ бр. 11, 7310, Ресен

(540)



(591) светла и темна зелена, црвена, виолетова, сина, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги за посредување во трговија; компјутерско рекламирање преку интернет; промовирање на продажба на трети лица

(111) **28519** (151) 08/05/2020
(210) ТМ 2019/851 (220) 09/07/2019
(181) 09/07/2029
(450) 31/05/2020

(732) **МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца
Иванова бр. 1, 1000, Скопје, МК**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

MAKEDONIJALEK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 не-медицински козметички производи и препарати за лична хигиена; не-медицински препарати за нега на забите; парфимерија, етерични масла; препарати за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња; диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди
кл. 9 научни, истражувачки, навигациски, геодетски, фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за вагање, мерни, сигнализациски,

детектирачки, тестирачки, инспекциски, спасувачки и наставни апарати и инструменти; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на дистрибуцијата или употребата на електричната енергија; апарати и инструменти за снимање, пренос, репродукција или обработка на звук, слики или податоци; снимени и превземачки медиуми, компјутерски софтвер, празни дигитални и аналогни медиуми за снимање и складирање; механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, уреди за сметање; компјутери и компјутерски периферни уреди; костими за нуркање, маски за нуркачи, чепови за уши за нуркачи; штипки за нос за нуркачи и пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за дишење за подводно пливање; апарати за гаснење пожар
кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски артикли; хируршки материјали за шиене; терапевтски и помошни направи прилагодени за хендикепирани лица; апарати за масажа; апарати, уреди и артикли за доенчиња; апарати, уреди и артикли за сексуални активности
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и индустриски истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **28520** (151) 08/05/2020
 (210) ТМ 2019/852 (220) 09/07/2019
 (181) 09/07/2029
 (450) 31/05/2020

(732) **МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца
 Иванова бр. 1, 1000, Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)



(591) зелена, сина, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 не-медицински козметички
 производи и препарати за лична хигиена;
 не-медицински препарати за нега на
 забите; парфимерија, етерични масла;
 препарати за белење и други супстанции
 за перење; препарати за чистење,
 полирање, триење и нагризување
 кл. 5 фармацевтски производи,
 медицински и ветеринарни препарати;
 санитарни препарати за медицински цели;
 диететска храна и супстанции што се
 користат во медицината и ветерината,
 храна за бебиња; диететски суплементи за
 луѓето и животните; фластери, материјали
 за завои; материјали за пломбирање заби,
 забарски смоли; средства за
 дезинфекција; препарати за уништување
 штетници; фунгициди; хербициди
 кл. 9 научни, истражувачки, навигациски,
 геодетски, фотографски,
 кинематографски, аудиовизуелни, оптички,
 за вагање, мерни, сигнализациони,
 детектирачки, тестирачки, инспекциски,
 спасувачки и наставни апарати и
 инструменти; апарати и инструменти за
 спроведување, вклучување,
 трансформирање, акумулирање,
 регулирање или контролирање на
 дистрибуцијата или употребата на

електричната енергија; апарати и
 инструменти за снимање, пренос,
 репродукција или обработка на звук, слики
 или податоци; снимени и превземачки
 медиуми, компјутерски софтвер, празни
 дигитални и аналогни медиуми за
 снимање и складирање; механизми за
 апаратите што се активираат со монети
 или жетони; регистар каси, уреди за
 сметање; компјутери и компјутерски
 периферни уреди; костими за нуркање,
 маски за нуркачи, чепови за уши за
 нуркачи; штипки за нос за нуркачи и
 пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за
 дишење за подводно пливање; апарати за
 гасење пожар

кл. 10 хируршки, медицински,
 стоматолошки и ветеринарни апарати и
 инструменти; вештачки екстремитети, очи
 и заби; ортопедски артикли; хируршки
 материјали за шиене; терапевтски и
 помошни направи прилагодени за
 хендикепирани лица; апарати за масажа;
 апарати, уреди и артикли за доенчиња;
 апарати, уреди и артикли за сексуални
 активности

кл. 35 огласување; водење на работење;
 управување со работи; канцелариски
 работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и
 истражувања и планирања кои се
 однесуваат на истите; услуги за
 индустриски анализи и индустриски
 истражувања; проектирање и развој на
 компјутерски хардвер и софтвер

(111) **28521** (151) 08/05/2020
 (210) ТМ 2019/853 (220) 09/07/2019
 (181) 09/07/2029
 (450) 31/05/2020

(732) **МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО ул. Боца
 Иванова бр. 1, 1000, Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) зелена, сина, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 не-медицински козметички
производи и препарати за лична хигиена;
не-медицински препарати за нега на
забите; парфимерија, етерични масла;
препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се
користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за
луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди
кл. 9 научни, истражувачки, навигациски,
геодетски, фотографски,
кинематографски, аудиовизуелни, оптички,
за вагање, мерни, сигнализациони,
детектирачки, тестирачки, инспекциски,
спасувачки и наставни апарати и
инструменти; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на
дистрибуцијата или употребата на
електричната енергија; апарати и
инструменти за снимање, пренос,
репродукција или обработка на звук, слики
или податоци; снимени и превземачки
медиуми, компјутерски софтвер, празни
дигитални и аналогни медиуми за

снимање и складирање; механизми за
апаратите што се активираат со монети
или жетони; регистар каси, уреди за
сметање; компјутери и компјутерски
периферни уреди; костими за нуркање,
маски за нуркачи, чепови за уши за
нуркачи; штипки за нос за нуркачи и
пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за
дишење за подводно пливање; апарати за
гаснење пожар

кл. 10 хируршки, медицински,
стоматолошки и ветеринарни апарати и
инструменти; вештачки екстремитети, очи
и заби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за шиенење; терапевтски и
помошни направи прилагодени за
хендикепирани лица; апарати за масажа;
апарати, уреди и артикли за доенчиња;
апарати, уреди и артикли за сексуални
активности

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се
однесуваат на истите; услуги за
индустриски анализи и индустриски
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

(111) 28550 (151) 08/05/2020
(210) ТМ 2019/863 (220) 11/07/2019
(181) 11/07/2029
(450) 31/05/2020

**(732) CARTER MOBILYA SANAYI VE
TICARET LIMITED SİRKETİ TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
BAĞLAR MAH. MİMAR SİNAN CAD. G
PLUS A BLOCK 37/1 222 Bağcılar,
İstanbul, TR**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул.
Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, жолта, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел; канцелариски мебел; клупи [мебел]; училишен мебел; полици [мебел]; мијалници [мебел]; менгеме-маси [мебел]; ногари за мебел; ногалки за мебел; работни маси [мебел]; мебел на дување; подвижни прегради [мебел]; изложбени витрини [мебел]; врати за мебел; мебел од метал; носачи за мебел, неметални; шкафови за регистри [мебел]; потпирачи за глава [мебел]; ногарки за маси [мебел]; колички за послужување [мебел]; плакари за крпи [мебел]; држачи за книги [мебел]; клупи за сечење [мебел]; колички за компјутери [мебел]; плетени дрвени ролетни [мебел]; држачи за саксии [мебел]; заштитни мрежи за врати [мебел]; пораби од пластика за мебел; прегради од дрво за мебел; полици за шкафови за картотеки [мебел]; внатрешни ролетни за прозорци [ролетни] [мебел]; колички на тркалца за послужување [мебел]; опрема за мебел што не е од метал; тркалца за мебел што не се од метал; душеци за спиење; кревети; детски креветчиња; опрема за кревети што не е од метал

кл. 37 одржување мебел

кл. 42 дизајнирање; графички дизајн; архитектура; внатрешно уредување

(111) **28567** (151) 20/05/2020

(210) ТМ 2019/864 (220) 11/07/2019

(181) 11/07/2029

(450) 31/05/2020

(732) **CARTER MOBILYA SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI TÜRKİYE
CUMHURİYETİ**

**BAGLAR MAH. MIMAR SINAN CAD. G
PLUS A BLOCK 37/1 222 Bağcılar,
İstanbul, TR**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул.
Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)

CARTER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел; канцелариски мебел; клупи [мебел]; училишен мебел; полици [мебел]; мијалници [мебел]; менгеме-маси [мебел]; ногари за мебел; ногалки за мебел; работни маси [мебел]; мебел на дување; подвижни прегради [мебел]; изложбени витрини [мебел]; врати за мебел; мебел од метал; носачи за мебел, неметални; шкафови за регистри [мебел]; потпирачи за глава [мебел]; ногарки за маси [мебел]; колички за послужување [мебел]; плакари за крпи [мебел]; држачи за книги [мебел]; клупи за сечење [мебел]; колички за компјутери [мебел]; плетени дрвени ролетни [мебел]; држачи за саксии [мебел]; заштитни мрежи за врати [мебел]; пораби од пластика за мебел; прегради од дрво за мебел; полици за шкафови за картотеки [мебел]; внатрешни ролетни за прозорци [ролетни] [мебел]; колички на тркалца за послужување [мебел]; опрема за мебел што не е од метал; тркалца за мебел што не се од метал; душеци за спиење; кревети; детски креветчиња; опрема за кревети што не е од метал;

кл. 37 одржување мебел

кл. 42 дизајнирање; графички дизајн; архитектура; внатрешно уредување

(111) **28540** (151) 08/05/2020

(210) ТМ 2019/867 (220) 12/07/2019

(181) 12/07/2029

(450) 31/05/2020

**(732) ОЗОН ДООЕЛ ул. Загребска бр. 45,
Скопје, МК**

(540)

(591) црна, темно зелена, зелена и светло
сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 греење, ладење, вентилација

кл. 17 материјали за изолација

кл. 19 неметални градежани материјали

кл. 37 градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги

кл. 38 телекомуникации

(111) **28541** (151) 08/05/2020

(210) ТМ 2019/873 (220) 12/07/2019

(181) 12/07/2029

(450) 31/05/2020

**(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, МК**

(540)

PYNETRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28542** (151) 08/05/2020

(210) ТМ 2019/874 (220) 12/07/2019

(181) 12/07/2029

(450) 31/05/2020

**(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, МК**

(540)

DIASTOP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28543** (151) 08/05/2020

(210) ТМ 2019/875 (220) 12/07/2019

(181) 12/07/2029

(450) 31/05/2020

**(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, МК**

(540)

DIASTOP Direct

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28544** (151) 08/05/2020

(210) ТМ 2019/876 (220) 12/07/2019

(181) 12/07/2029

(450) 31/05/2020

**(732) Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, МК**

(540)

NUTRIFERT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 минерални ѓубрива

(111) **28529** (151) 08/05/2020

(210) ТМ 2019/880 (220) 16/07/2019

(181) 16/07/2029

(450) 31/05/2020

**(732) VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Tygex

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28530** (151) 08/05/2020

(210) ТМ 2019/881 (220) 17/07/2019

(181) 17/07/2029

(450) 31/05/2020

(300) 88/315.073 25/02/2019 US

(732) **Kite Pharma, Inc.(Delaware corporation) 2400 Broadway, Santa Monica, California 90404, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) сина, светло сина, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, имено, препарати за употреба во третман на канцер и тумори; фармацевтски препарати за имунотерапија, вклучително Т-клеточна терапија

кл. 44 обезбедување медицински информации; обезбедување веб страна што содржи медицински информации; обезбедување услуги на медицински информации, консултации и совети; собирање и зачувување биолошко ткиво, крв и клетки

(111) **28571** (151) 27/05/2020

(210) ТМ 2019/882 (220) 17/07/2019

(181) 17/07/2029

(450) 31/05/2020

(732) **Которчевиќ Марјан ул. Мирче Оровчанец бр. 1-10, Скопје, МК**

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат бул.

Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал кои не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал кои не се опфатени со другите класи, руди

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување, апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање и контрола на електрична енергија, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони, регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација,

снабдување со вода и за санитарни намени
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **28531** (151) 08/05/2020
 (210) ТМ 2019/883 (220) 17/07/2019
 (181) 17/07/2029
 (450) 31/05/2020

(732) **THE CAPITAL MAHARAJA ORGANISATION LIMITED (a limited liability company incorporated under the Laws of Sri Lanka) of No. 146, Dawson Street, Colombo 02, LK**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) жолта, црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 19 градежни материјали (неметални); неметални цврсти цевки за градење; асфалт, катран и битумен; неметални преносливи градби; градежни материјали, не од метал/конструктивни материјали, не од метал; споменици, не од метал; резервоари за вода под притисок; цевки за вода, не од метал; вентили за водоводни цевки, не од метал или пластика

(111) **28545** (151) 08/05/2020
 (210) ТМ 2019/889 (220) 19/07/2019
 (181) 19/07/2029
 (450) 31/05/2020

(732) **ZTE CORPORATION ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, CN**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

ZTE BLADE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 смартфони; мобилни телефони; целуларни телефони; апарати за глобално позиционирање (ГПС); следачи на активност за носење; заштитни филмови адаптирани за смартфони; капацы за смартфони; футроли за смартфони; заштитни навлаки за телефони; мрежни комуникациски направи; заштитни филмови адаптирани за екрани за смартфони; интерактивни тач скрин терминали; хуманоидни работи со вештачка интелигенција; софтвер за мобилни телефони кој може да се презема; смартчасовници (обработка на податоци)

(111) **28532** (151) 08/05/2020
 (210) ТМ 2019/891 (220) 23/07/2019
 (181) 23/07/2029
 (450) 31/05/2020

(732) **Biofarm Sp. z o.o. ul. Walbrzyska 13 60-198 Poznan, PL**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

GINKOFAR

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28533** (151) 08/05/2020
 (210) ТМ 2019/893 (220) 23/07/2019
 (181) 23/07/2029

(450) 31/05/2020

(732) **Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.**
Mahmutbey Mah, Dilmenler Caddesi
No:19/3 Aslanoba Plaza, MIA Bolgesi,
Bageilar, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

CLOVATE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28534** (151) 08/05/2020
(210) ТМ 2019/894 (220) 23/07/2019
(181) 23/07/2029
(450) 31/05/2020

(732) **Pharmactive Ilac San.ve Tic.A.S.**
Mahmutbey Mah, Dilmenler Caddesi
No:19/3 Aslanoba Plaza, MIA Bolgesi,
Bageilar, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

AVIRAVIR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28572** (151) 27/05/2020
(210) ТМ 2019/898 (220) 25/07/2019
(181) 25/07/2029
(450) 31/05/2020

(732) **ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје**
Качанички пат бр.158, 1000, Скопје, МК
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

PO!BANCHO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук,
желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и
млечни производи, масла и масти за
јадење

(111) **28574** (151) 27/05/2020
(210) ТМ 2019/899 (220) 25/07/2019
(181) 25/07/2029
(450) 31/05/2020

(732) **ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје**
Качанички пат бр.158, 1000, Скопје, МК
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

MomentNice

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бисквити, бисквити петит-бер,
вафли, колачиња, пралини, слатки, торти,
чоколадо

(111) **28546** (151) 08/05/2020
(210) ТМ 2019/901 (220) 26/07/2019
(181) 26/07/2029
(450) 31/05/2020

(732) **Merryvale Limited 1 Mapp Street,**
Belize City, BZ

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски програми и
компјутерски софтвер, вклучувајќи
софтвер кој може да се презема од


Интернет; мобилни апликации за целуларни телефони, таблети и други рачни направи; интерактивни компјутерски системи, сите поврзани или кои се однесуваат на коцкање или обложување, услуги за разонода и забава, игри, игри со карти, бинго игри, казино игри и спортско обложување

кл. 41 забава; спортски и културни активности; услуги за онлајн играње, коцкање и обложување; услуги за коцкање и играње за работа на компјутеризирано бинго, онлајн бинго мрежи, виртуелни слот машини и други инстант игри на добивка; спортско обложување и лотарии и онлајн услуги на спортско обложување; обезбедување казино игри вклучувајќи рулет игри, слот машини, бинго игри, блек џек, кено, бакара, гребки, покер игри и спортско обложување; обезбедување покер игри на кои може да им се пристапи преку мрежа од страна на корисниците на мрежата; обезбедување на игри со карти со повеќе играчи на кои може да им се пристапи преку мрежа од страна на корисниците на мрежата; организирање, продуцирање и презентирање на турнири, натпревари, игри и настани; услуги на забава и интерактивна забава; организирање на забава, разонода, натпревари, игри, коцкање, обложување, игри со карти, спортско обложување и лотарии; вклучително и обезбедување на сите споменати услуги преку различни технолошки платформи, вклучувајќи без ограничување преку телефонија, мобилни или рачни направи или обезбедени онлајн од компјутерска база со податоци или преку интернет; услуги на помош и советување и обезбедување информации поврзани со сите споменати услуги

(111) **28535** (151) 08/05/2020

(210) ТМ 2019/903 (220) 26/07/2019
(181) 26/07/2029
(450) 31/05/2020

(732) **Прилепска пиварница А.Д. Прилеп ул. Цане Кузмановски бр. 1, Прилеп, МК**
(540)



(591) црвена, црна, бела, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво

(111) **28536** (151) 08/05/2020
(210) ТМ 2019/908 (220) 29/07/2019
(181) 29/07/2029
(450) 31/05/2020

(732) **Здружение за производители и извозници на вино и други пијалоци произведени од грозје Вина од Македонија Скопје ул. 810 Б.Б., 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црвена, зелена, бела, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(111) **28537** (151) 08/05/2020
(210) ТМ 2019/909 (220) 29/07/2019
(181) 29/07/2029

(450) 31/05/2020
(732) **Здружение за производители и извозници на вино и други пијалаци произведени од грозје Вина од Македонија Скопје ул. 810 б.б., 1000, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, црвена, зелена, црна, бела, сива

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(111) **28538** (151) 08/05/2020
(210) ТМ 2019/910 (220) 29/07/2019
(181) 29/07/2029
(450) 31/05/2020
(300) 88/325082 04/03/2019 US
(732) **Reign Beverage Company LLC 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, California 90063, US**

(740) Адвокатско друштво ПЕПЕЉУГОСКИ ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



REIGN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 фитнес пијалаци

(111) **28539** (151) 08/05/2020
(210) ТМ 2019/911 (220) 29/07/2019
(181) 29/07/2029
(450) 31/05/2020
(300) 88/325087 04/03/2019 US
(732) **Reign Beverage Company LLC 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, California 90063, US**
(740) Адвокатско друштво ПЕПЕЉУГОСКИ ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, црна и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 фитнес пијалаци

(111) **28551** (151) 08/05/2020
(210) ТМ 2019/914 (220) 30/07/2019
(181) 30/07/2029
(450) 31/05/2020

(300) 2019/20779 28/02/2019 TR
(732) **AMGEN İLAÇ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İş Kuleleri Levent Mah. Meltem Sokak No:10 Kule:2 Kat:25 4. Levent Beşiktaş, İstanbul, TR**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) нијанси на сина и виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати;
фармацевтски препарати што се користат во третманот при заболувања и нарушувања на коските, зглобовите, 'рбетниот столб, цревата, дебелото црево, кожата, белите дробови, очите, градите, јајниците, грлото на матката, желудникот, мочниот меур, бубрезите, главата, мозокот, вратот, и крвта и фармацевтски препарати за третман на автоимуни болести, болести на имунолошкиот систем, воспалителни болести, воспалени црева, гастроинтестинални, генитоуринарни, мускулоскелетни, мускуларни, дерматолошки, пулмонарни, респираторни, онколошки, хепатолошки, вирусни, метаболички, ендокрини, кардиоваскуларни, кардиопулмонарни, сексуална дисфункција, офтамолошки, неуролошки, хормонални, и психијатриски заболувања и нарушувања; фармацевтски препарати за третманот на автоимуни заболувања и нарушувања

кл. 10 медицински уреди и инструменти;
уреди за ослободување на лек; системи за испорака на лек; уреди за инјектирање за фармацевтски препарати; медицински шприцеви; хируршки уреди и инструменти; хируршки инструменти и апарати; и хируршки и медицински апарати и инструменти за употреба во општа хирургија

кл. 35 услуги за дистрибуција и услуги што се состојат од здружување, во корист на други, фармацевтски и ветеринарни препарати за медицински цели, хемиски препарати за медицински и ветеринарни цели, хемиски реагенси за фармацевтски и ветеринарни цели, медицинска козметика, диететски суплементи за фармацевтски и ветеринарни цели,

диететски суплементи, нутритивни суплементи, медицински препарати за употреба при слабеење, храна за бебиња, херби и хербални напитки адаптирани за медицински цели, стоматолошки препарати и артикли, материјали за полнење заби, материјал за земање стоматолошки отисок, стоматолошки адхезиви и метеријали за поправање заби, санитарни препарати за медицинска употреба, хигиенски влошки, хигиенски тампони, фластери, материјали за завои, пелени направени од хартија и текстил за бебиња, возрасни и миленичиња, препарати за уништување штетници, хербициди, фунгициди, препарати за уништување глодари, деодоранси, што не се за луѓе или за животни, препарати за прочистување воздух, препарати за деодорирање на воздухот, средства за дезинфекција, антисептици, детергенти за медицински цели, медицински сапуни, сапуни за дезинфекција, антибактериски лосиони за раце, фармацевтски препарати, фармацевтски препарати што се користат во третманот при заболувања и нарушувања на коските, зглобовите, 'рбетниот столб, цревата, дебелото црево, кожата, белите дробови, очите, градите, јајниците, грлото на матката, желудникот, мочниот меур, бубрезите, главата, мозокот, вратот, и крвта и фармацевтски препарати за третман на автоимуни болести, болести на имунолошкиот систем, воспалителни болести, воспалени црева, гастроинтестинални, генитоуринарни, мускулоскелетни, мускуларни, дерматолошки, пулмонарни, респираторни, онколошки, хепатолошки, вирусни, метаболички, ендокрини, кардиоваскуларни, кардиопулмонарни, сексуална дисфункција, офтамолошки, неуролошки, хормонални, и психијатриски

заболувања и нарушувања, фармацевтски препарати за третманот на автоимуни заболувања и нарушувања, хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти, мебел специјално изработен за медицински цели, вештачки екстремитети и протези, медицински ортопедски артикли, корсети за медицински цели, ортопедски чевли, еластични завои и завои за поддршка, хируршки наметки и хируршки стерилни платна, сексуални помагала за возрасни, кондоми, шишиња за бебиња, цуцли лажливки за бебиња, цуцли, играчки за бебиња за помош при раст на заби, нараквици и прстени за медицински цели, анти-ревматски нараквици, анти-ревматски прстени, медицински уреди и инструменти, уреди за ослободување на лек, системи за испорака на лек, уреди за инјектирање за фармацевтски препарати, медицински шприцеви, хируршки уреди и инструменти, хируршки инструменти и апарати, и хируршки и медицински апарати и инструменти за употреба во општа хирургија, овозможувајќи на потрошувачите полесно да ги погледнат и купат тие производи, каде таквите услуги можат да бидат обезбедени преку малопродажни продавници, големопродажни аутлет продавници, преку електронски медиум или преку каталози за порачка по пошта; услуги за упатување, имено, обезбедување информации за производот на потрошувачот од областа на фармацевтски производи, здравствени производи и медицински производи; дистрибуција на примероци за евалуација на медицински артикли, кутии за отпадоци за остри предмети за медицински цели и преносни медицински ладилници поврзани со нив; обезбедување онлајн комерцијален информациски директориум

од областа на фармацевтски производи, здравствени производи и медицински производи; услуги за рекламирање и маркетинг

кл. 41 обезбедување онлајн публикации во облик на брошури и новини од областа на фармацевтски производи, биолошки слични лекови, лекови и здравје; организирање и реализирање часови, семинари и работилници од областа на фармацевтски производи, биолошки слични лекови, лекови и здравје; образовни услуги, имено, програми за фармацевтски производи, биолошки слични лекови, лекови и здравје достапни преку аудио, видео, веб апликации, апликации за мобилни телефони, и компјутерски мрежи; образовни услуги, имено, реализирање програми од областа на фармацевтски производи, биолошки слични лекови, лекови и здравје

кл. 42 истражување и развој на фармацевтски препарати и биолошки слични лекови; истражување и развој во фармацевтската и биотехнолошката област; медицински и научни истражувачки информации од областа на фармацевтски препарати, биолошки слични лекови и клинички испитувања; обезбедување веб страни што содржат информации за фармацевтски препарати и биолошки слични лекови; услуги за поддршка во врска со фармацевтски производи и биолошки слични лекови, имено, услуги за корисничка поддршка; обезбедување онлајн компјутерски софтвер што се користи за пристап, управување, ажурирање и прикажување електронски бази на податоци од областа на фармацевтски препарати и биолошки слични лекови

кл. 44 обезбедување услуги за медицински информации и поддршка за

пациентите, имено, фармацевтски совети и консултации од природата на обезбедување онлајн информации во врска со фармацевтски производи и третманот и превенција на разни болести, нарушувања и заболувања; обезбедување здравствени и медицински информации во врска со фармацевтски производи; информациски услуги, имено, обезбедување медицински информации на пациентите; обезбедување медицински консултациони и советодавни услуги преку глобална компјутерска мрежа од полето на фармацевтски производи и разни болести, нарушувања и заболувања; обезбедување медицински информации на пациенти од канцер; обезбедување услуги за поддршка на пациенти за канцер и третман за канцер; обезбедување информации за здравјето на коските кај пациенти со канцер кои лежат преку обезбедување персонализирани медицински информации и практични совети за комуникација за здравјето на коските со давателите на здравствена нега; обезбедување медицински совети и совети преку глобална компјутерска мрежа од областа на информациски услуги поврзани со здравјето на коските, вклучително канцер; обезбедување медицински информации и услуги за поддршка за пациенти вклучително совети за здравјето на коските, спречување остеопороза, и фармацевтски совети и советување во форма на онлајн информации за третман и третманот на остеопороза и заболувања на коските и фармацевтски препарати за третманот на остеопороза; обезбедување здравствени извештаи на пациенти третирани за остеопороза и заболувања на коските; медицински совети и совети преку глобална компјутерска мрежа од областа

на третман на канцер и хемотерапија; обезбедување услуги за медицински информации и поддршка за пациенти, т.е., фармацевтски совети и советодавни услуги за обезбедување онлајн информации за имуно-тромбоцитопенска пурпура (итп); обезбедување здравствени и медицински информации за имуно-тромбоцитопенска пурпура (итп); обезбедување медицински информации до пациенти со имуно тромбоцитопенска пурпура (итп); обезбедување услуги за поддршка за пациенти за третман на медицински состојби, вклучително обезбедување информации за пациенти и информации за третман со лекови на фамилиите на пациентите, и обезбедување медицински информации од пациенти за пациентите да научат за медицински проблеми и процеси од здравствениот персонал; услуги од областа на обезбедување информации за правилна примена на лекови

(111) **28549** (151) 08/05/2020
 (210) ТМ 2019/922 (220) 31/07/2019
 (181) 31/07/2029
 (450) 31/05/2020

**(732) Друштво за трговија и услуги
 РИФЕНШТАЛ ДОО Скопје Кеј 13-ти
 Ноември бр. 2 ГТЦ кат-2 секција /2 локал
 14, Центар, МК**

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул.
 "Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000
 (540)

Дајте музика

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи, трговија на големо и мало со кожа и имитација на кожа и производи од нив кои не се опфатени со

другите класи; кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи; текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси; облека, обувки и капи

кл. 38 телекомуникации; емитување телевизиски програми; детски емисии

кл. 41 образование; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности; книги (објавување книги); телевизиска забава; забави (планирање забави); организирање забавни настани и активности; објавување книги; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми) издавање книги, детски сликовници, едукативен материјал

(111) **28566** (151) 27/05/2020

(210) ТМ 2019/1000 (220) 02/09/2019

(181) 02/09/2029

(450) 31/05/2020

(732) **Друштво за промет и услуги ТРИМАКС ДОО Скопје Бул. Кузман Јосифовски 15/6-лок. 1, 1000, Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



TRIMAKS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски

материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња; книги; папки за хартија; нотеси; учебници, работни тетратки, албуми; атласи; карти; туристички водичи, школски прибор

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; торби и куфери; чадори, сонцезбрани и стапови за одење; камшици, узда и сарачки производи; ранци; ученички училишни торби; актовки

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, ширење на рекламен материјал, водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), водење на комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци; услуги на агенции за увоз-извоз и трговија на мало и големо со хартија, картон и производите од нив кои

не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, кпишиња, книги, папки за хартија, нотеси, учебници, работни тетратки, албуми; атласи; карти; туристички водичи, школски прибор, кожа и имитација на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи, торби и куфери, чадори, сонцекрани и стапови за одење, камшици, узда и сарачки производи, ранци, ученички училишни торби, актовки, игри и играчки

(111) **28564** (151) 15/05/2020
(210) ТМ 2019/1020 (220) 11/09/2019
(181) 11/09/2029
(450) 31/05/2020

(732) **The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US**

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 пелени за бебиња; пелени во форма
на гаќички за бебиња, гаќички за
одвикување од пелени

(111) **28565** (151) 15/05/2020
(210) ТМ 2019/1024 (220) 13/09/2019
(181) 13/09/2029
(450) 31/05/2020

(732) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
Mahallesi 2177. Cadde Via twins İş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Talinat

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28552** (151) 15/05/2020
(210) ТМ 2019/1025 (220) 16/09/2019
(181) 16/09/2029
(450) 31/05/2020

(732) **Атанасов Миле ул. Солидарност
бр. 32, 2000, Штип, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) жолта, црвена, зелена, бела, сина,
сива

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички
материјал, фотографии, канцелариски

материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња
 кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(111) **28553** (151) 15/05/2020
 (210) ТМ 2019/1026 (220) 16/09/2019
 (181) 16/09/2029
 (450) 31/05/2020

(732) **Атанасов Миле ул. Солидарност бр. 32, 2000, Штип, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) жолта, црвена, зелена, бела, сина, сива

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци
 кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) **28569** (151) 20/05/2020
 (210) ТМ 2019/1031 (220) 13/09/2019
 (181) 13/09/2029
 (450) 31/05/2020

(732) **KANEKA CORPORATION, a corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of 2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, JP**

(740) **ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО**
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

ED COIL

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 10 емболички уреди за третирање на васкуларни аномалии

(111) **28573** (151) 27/05/2020
 (210) ТМ 2019/1037 (220) 18/09/2019
 (181) 18/09/2029
 (450) 31/05/2020

(732) **ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје Качанички пат бр. 158, 1000, Скопје, МК**

(740) **МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ**
 бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
 (540)

Po!Yummy

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато,



сушено и варено овошје и зеленчук;
желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии,
мраз

(111) **28560** (151) 15/05/2020
(210) ТМ 2019/1042 (220) 20/09/2019
(181) 20/09/2029
(450) 31/05/2020

(732) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

RENTANİL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28561** (151) 15/05/2020
(210) ТМ 2019/1043 (220) 20/09/2019
(181) 20/09/2029
(450) 31/05/2020

(732) **VEM Ilaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü
Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş
Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Ipratrom

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28556** (151) 15/05/2020
(210) ТМ 2019/1044 (220) 20/09/2019
(181) 20/09/2029
(450) 31/05/2020

(732) **Шејдоски Риза ул. Маршал Тито
бр. 115, 6250, Кичево, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

NEXCHEM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење, препарати за
чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на
забите
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи, услуги на трговија на големо и
мало и увоз-извоз со: средства за белење
и други супстанции за перење, препарати
за чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на
забите

(111) **28554** (151) 15/05/2020
(210) ТМ 2019/1045 (220) 20/09/2019
(181) 20/09/2029
(450) 31/05/2020

(732) **Шејдоски Риза ул. Маршал Тито
бр. 115, 6250, Кичево, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

NEXXOL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, услуги на трговија на големо и мало и увоз-извоз со: средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

(111) **28555** (151) 15/05/2020
(210) ТМ 2019/1046 (220) 20/09/2019
(181) 20/09/2029
(450) 31/05/2020

(732) **Трговско друштво НЕРЦ ДОО**
експорт-импорт Скопје ул. Њуделхиска
бр. 7, 1000, Скопје, МК
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување, хотели

(111) **28578** (151) 27/05/2020
(210) ТМ 2019/1097 (220) 30/09/2019
(181) 30/09/2029
(450) 31/05/2020
(732) **ТДПТУ "МС-КОМ 1" ДОО Струга ул.**
ЈНА бр.2/1 6330 Струга, МК
(740) **АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЦО.**
КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ Бул.
Македонски просветители 8, Охрид
(540)



(591) розева и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги (такси превоз)

(111) **28557** (151) 15/05/2020
(210) ТМ 2019/1128 (220) 14/10/2019
(181) 14/10/2029
(450) 31/05/2020

(732) **Друштво за производство,**
трговија и услуги БОБО БАРТОН
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул.
Козјачка бр. 21, Куманово, МК
(740) **ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА**
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

BARTON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за
земјоделието, градинарството и
шумарството; сурови вештачки смоли,
сурови пластични материи; вештачки
ѓубриња; смеси за гаснење пожар;
препарати за калење и заварување
метали; хемиски производи за
конзервирање прехранбени производи;



материи за штавење; адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата; прајмер за сидови; лепила; малтер; глет маса

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; услуги на малопроджба врзани за хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материи; вештачки ѓубриња; смеши за гаснење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата; прајмер за сидови; лепила; малтер; глет маса; услуги на продажба на големо врзани за хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарство; сурови вештачки смоли, сурови пластични материи; вештачки ѓубриња; смеши за гаснење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материи за штавење; адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата; прајмер за сидови; лепила; малтер; глет маса

(111) **28558** (151) 15/05/2020
(210) ТМ 2019/1136 (220) 15/10/2019
(181) 15/10/2029
(450) 31/05/2020

(732) **Aktiebolaget Electrolux 105 45 Stockholm, SE**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ARTHUR MARTIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 прибор за јадење; кујнски ножеви; острилки за ножеви
кл. 11 електрични парни лонци
кл. 21 кујнски или прибор за храна и садови за домаќинство; садови за готвење, садови за печење и сервис за јадење, освен вилушки, ножеви и лажици; експрес лонци; прибор за сервирање

(111) **28522** (151) 08/05/2020
(210) ТМ 2019/1137 (220) 16/10/2019
(181) 16/10/2029
(450) 31/05/2020

(732) **VEM İlaç San. ve Tic A.Ş. Söğütözü Mahallesi 2177. Cadde Via Twins İş Merkezi No: 10B/49 ÇANKAYA, Ankara, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

BUVASIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28523** (151) 08/05/2020
(210) ТМ 2019/1138 (220) 16/10/2019
(181) 16/10/2029
(450) 31/05/2020

(732) **NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Mucovit-C

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи



(111) **28524** (151) 08/05/2020
 (210) ТМ 2019/1139 (220) 16/10/2019
 (181) 16/10/2029
 (450) 31/05/2020

(732) **NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, İstanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

Mucostop

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28525** (151) 08/05/2020
 (210) ТМ 2019/1140 (220) 16/10/2019
 (181) 16/10/2029
 (450) 31/05/2020

(732) **NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, İstanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

Mucomax

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28526** (151) 08/05/2020
 (210) ТМ 2019/1141 (220) 16/10/2019
 (181) 16/10/2029
 (450) 31/05/2020

(732) **NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, İstanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

Dexcoril

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28527** (151) 08/05/2020
 (210) ТМ 2019/1142 (220) 16/10/2019
 (181) 16/10/2029
 (450) 31/05/2020

(732) **NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Esenler, İstanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

Dexday

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(111) **28528** (151) 08/05/2020
 (210) ТМ 2019/1145 (220) 17/10/2019
 (181) 17/10/2029
 (450) 31/05/2020

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје (540)

LIHEN

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 не-медицински козметички производи и препарати за лична хигиена; не-медицински препарати за нега на

забите; парфимерија, етерични масла;
препарати за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се
користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за
луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди

(111) **28559** (151) 15/05/2020

(210) ТМ 2019/1149 (220) 18/10/2019

(181) 18/10/2029

(450) 31/05/2020

(732) **Друштво за производство,
трговија и услуги АНГОЛО ДИВЕРСО
ДОО увоз-извоз Скопје СКУПИ 1 1, 1000,
Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

ANGOLO DIVERSO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, мебел за домаќинство и
неговите делови, производство на мебел
(тапациран и корпусен), мебел од метал,
маси од метал, кабинети од метал
(мебел); канцелариски мебел од метал;
полицы од метал (мебел) делови од метал
(мебел), мебел од плочест материјал во
комбинација со метал, огледала, рамки за
слики; производи што не се опфатени со
другите класи, од дрво, плута, трска,
врбови прачки, рогозина, рогови, коски,
слонова коска, китова коска, школки,
килибар, седеф, морска пена и замените

за сите овие материјали или производи од
пластика; библиотекарски полицы, врати,
врати за мебел, двоседи, троседи, детски
креветчиња, детски столчиња со масичка
за јадење, држачи за изложување,
закачалки, изложбени витрини [мебел],
канцелариски мебел, комоди со фиоки,
кревети, маси, маси за компјутери, ногарки
за маси [мебел], плакари, полицы, полицы
[мебел], работни маси, рамки за слики,
столчиња, тоалетни комоди, фотељи,
шанкови

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи; услуги при
производство, увоз-извоз и трговија на
големи и мало со: мебел, мебел за
домаќинство и неговите делови,
производство на мебел (тапациран и
корпусен), мебел од метал, маси од метал,
кабинети од метал (мебел); канцелариски
мебел од метал; полицы од метал (мебел)
делови од метал (мебел), огледала, рамки
за слики; производи што не се опфатени
со другите класи, од дрво, плута, трска,
врбови прачки, рогозина, рогови, коски,
слонова коска, китова коска, школки,
килибар, седеф, морска пена и замените
за сите овие материјали или производи од
пластика; библиотекарски полицы, врати,
врати за мебел, двоседи, троседи, детски
креветчиња, детски столчиња со масичка
за јадење, држачи за изложување,
закачалки, изложбени витрини [мебел],
канцелариски мебел, комоди со фиоки,
кревети, маси, маси за компјутери, ногарки
за маси [мебел], плакари, полицы, полицы
[мебел], работни маси, рамки за слики,
столчиња, тоалетни комоди, фотељи,
шанкови

кл. 40 обработка на материјали

(111) **28518** (151) 08/05/2020

(210) ТМ 2019/1150 (220) 18/10/2019

(181) 18/10/2029

(450) 31/05/2020

(732) **Друштво за производство, промет
и услуги ЛУКСОР ТРАДЕ ДООЕЛ**
експорт-импорт Скопје Бул. Јане
Сандански бр. 35/2-13, Скопје, МК
(540)



(591) црна, бела, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 продажба на очила на мало и
големо

кл. 44 оптички услуги

(111) **28570** (151) 26/05/2020

(210) ТМ 2019/1201 (220) 31/10/2019

(181) 31/10/2029

(450) 31/05/2020

(732) **Друштво за трговија и услуги**
НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ
с. Дрслајца, Струга, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000,
Скопје
(540)

KRALSKI KREM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 крем-путер, путер лешник

кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на крем-путер, путер од
лешник

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

(510)	(111)
1	28544
1	28557
2	28576
3	28519
3	28520
3	28521
3	28528
3	28554
3	28556
3	28576
5	28517
5	28519
5	28520
5	28521
5	28522
5	28523
5	28524
5	28525
5	28526
5	28527
5	28528
5	28529
5	28530
5	28532
5	28533
5	28534
5	28541
5	28542
5	28543
5	28551

5	28560
5	28561
5	28564
5	28565
5	28577
6	28571
8	28558
9	28519
9	28520
9	28521
9	28545
9	28546
9	28571
10	28519
10	28520
10	28521
10	28551
10	28562
10	28569
11	28540
11	28558
11	28571
16	28552
16	28566
17	28540
18	28566
19	28531
19	28540
20	28550
20	28559
20	28567

21	28558
28	28552
29	28553
29	28563
29	28568
29	28570
29	28572
29	28573
30	28552
30	28573
30	28574
30	28577
32	28535
32	28538
32	28539
32	28547
32	28553
33	28536
33	28537
35	28518
35	28519
35	28520
35	28521
35	28547
35	28548
35	28549
35	28551
35	28554
35	28555
35	28556
35	28557

35	28559
35	28566
35	28570
35	28575
35	28576
35	28577
36	28575
37	28540
37	28550
37	28567
38	28540
38	28549
39	28578
40	28559
41	28546
41	28549
41	28551
41	28553
41	28575
42	28519
42	28520
42	28521
42	28550
42	28551
42	28567
42	28571
43	28555
44	28518
44	28530
44	28551



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE

(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

(210) број на пријавата / numri i aplikimit

(732)	(111)	(210)
AMGEN İLAÇ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	28551	MK/T/2019/0914
Aktiebolaget Electrolux	28558	MK/T/2019/1136
Biofarm Sp. z o.o.	28532	MK/T/2019/0891
CARTER MOBILYA SANAYI VE TİCARET LIMITED SİRKETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ	28550	MK/T/2019/0863
CARTER MOBILYA SANAYI VE TİCARET LIMITED SİRKETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ	28567	MK/T/2019/0864
KANEKA CORPORATION, a corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of	28569	MK/T/2019/1031
Kite Pharma, Inc.(Delaware corporation)	28530	MK/T/2019/0881
Merryvale Limited	28546	MK/T/2019/0901
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	28523	MK/T/2019/1138
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	28524	MK/T/2019/1139
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	28525	MK/T/2019/1140
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	28526	MK/T/2019/1141
NEUTEC İLAÇ SAN. TİC.A.Ş.	28527	MK/T/2019/1142
Pharmactive İlac San.ve Tic.A.S.	28533	MK/T/2019/0893
Pharmactive İlac San.ve Tic.A.S.	28534	MK/T/2019/0894
Reign Beverage Company LLC	28538	MK/T/2019/0910
Reign Beverage Company LLC	28539	MK/T/2019/0911
Siemens Aktiengesellschaft	28562	MK/T/2019/0241
THE CAPITAL MAHARAJA ORGANISATION LIMITED (a limited liability company incorporated under the Laws of Sri Lanka) of	28531	MK/T/2019/0883
The Procter & Gamble Company	28564	MK/T/2019/1020
VEM İlac San. ve Tic A.S.	28517	MK/T/2019/0829
VEM İlaç San. ve Tic A.Ş.	28529	MK/T/2019/0880
VEM İlaç San. ve Tic A.Ş.	28565	MK/T/2019/1024
VEM İlaç San. ve Tic A.Ş.	28560	MK/T/2019/1042
VEM İlaç San. ve Tic A.Ş.	28561	MK/T/2019/1043
VEM İlaç San. ve Tic A.Ş.	28522	MK/T/2019/1137
ZTE CORPORATION	28545	MK/T/2019/0889
Атанасов Миле	28552	MK/T/2019/1025
Атанасов Миле	28553	MK/T/2019/1026
Друштво за посредување, производство, услуги и трговија ЕЛЕКТРОНСКИ ЗЕЛЕН ПАЗАР увоз-извоз ДООЕЛ Ресен	28548	MK/T/2019/0845



Друштво за производство, промет и услуги Кодинг Горска дооел Скопје	28547	МК/Т/2019/0839
Друштво за производство, промет и услуги ЛУКСОР ТРАДЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	28518	МК/Т/2019/1150
Друштво за производство, трговија и услуги АНГОЛО ДИВЕРСО ДОО увоз-извоз Скопје	28559	МК/Т/2019/1149
Друштво за производство, трговија и услуги БОБО БАРТОН ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	28557	МК/Т/2019/1128
Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје	28528	МК/Т/2019/1145
Друштво за промет и услуги ТРИМАКС ДОО Скопје	28566	МК/Т/2019/1000
Друштво за трговија и услуги НЕЛКОСКИ ОРГАНИК ФУД ДООЕЛ	28570	МК/Т/2019/1201
Друштво за трговија и услуги РИФЕНШТАЛ ДОО Скопје	28549	МК/Т/2019/0922
Здружение за производители и извозници на вино и други пијалоци произведени од грозје Вина од Македонија Скопје	28536	МК/Т/2019/0908
Здружение за производители и извозници на вино и други пијалоци произведени од грозје Вина од Македонија Скопје	28537	МК/Т/2019/0909
Здружение на граѓани за откривање и развој на сопствениот потенцијал АИЕСЕК ОРГАНИЗАЦИЈА Скопје	28575	МК/Т/2019/0813
Которчевиќ Марјан	28571	МК/Т/2019/0882
Кристијан Арсов	28576	МК/Т/2019/0770
Кристијан Арсов	28577	МК/Т/2019/0773
МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО	28519	МК/Т/2019/0851
МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО	28520	МК/Т/2019/0852
МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО	28521	МК/Т/2019/0853
ОЗОН ДООЕЛ	28540	МК/Т/2019/0867
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	28572	МК/Т/2019/0898
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	28574	МК/Т/2019/0899
ОКЕАН-КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	28573	МК/Т/2019/1037
Прилепска пиварница А.Д. Прилеп	28535	МК/Т/2019/0903
ТДПТУ МС-КОМ 1" ДОО Струга	28578	МК/Т/2019/1097
Трговско друштво НЕРЦ ДОО експорт-импорт Скопје	28555	МК/Т/2019/1046
Трница ДОО с. Трница, Маврово и Ростуша	28568	МК/Т/2019/0329
Трница ДОО с. Трница, Маврово и Ростуша	28563	МК/Т/2019/0330
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	28541	МК/Т/2019/0873
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	28542	МК/Т/2019/0874
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	28543	МК/Т/2019/0875
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	28544	МК/Т/2019/0876
Шејдоски Риза	28556	МК/Т/2019/1044
Шејдоски Риза	28554	МК/Т/2019/1045



ПРЕНОС / BARTJE

(111) **2170**

(732) **TOSHIBA CLIENT SOLUTIONS CO., LTD 6-15, Toyosu 5-Chome, Koto-ku Tokyo 135-8505, JP**

(111) **20656**

(732) **FMC Agro Singapore Pte.Ltd 77 Robinson Road, #13-00, Robinson 77, Singapore, 068896, SG**

(111) **23163**

(732) **FMC Agro Singapore Pte.Ltd 77 Robinson Road, #13-00, Robinson 77, Singapore, 068896, SG**

(111) **24679**

(732) **ViiV Healthcare Company Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, US**

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME

(111) **2170**

(732) **Dynabook Inc. 6-15, Toyosu 5-Chome, Koto-ku, Tokyo 135-8505, JP**

(111) **8547**

(732) **Wyeth LLC 235 East 42nd Street, 10017 New York, NY , US**

(111) **19727**

(732) **ОКИТЕКС ДОО СКОПЈЕ ул. 50 Дивизија бр.12, 1000, Скопје, МК**

(111) **20656**

(732) **E.I. du Pont de Nemours and Company 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US**

(111) **23163**

(732) **E.I. du Pont de Nemours and Company 974 Centre Road, Wilmington, DE 19805, US**

**ОБНОВУВАЊА / RËPËRTËRITJE**

(111) 4309	(186) 16/01/2029
(111) 3463	(186) 16/01/2029
(111) 2070	(186) 16/01/2029
(111) 2493	(186) 05/12/2028
(111) 2170	(186) 08/03/2030
(111) 8763	(186) 27/05/2028
(111) 8266	(186) 10/11/2028
(111) 8547	(186) 11/01/2029
(111) 15934	(186) 20/05/2028
(111) 15935	(186) 20/05/2028
(111) 19465	(186) 22/05/2028
(111) 15919	(186) 22/05/2028
(111) 15684	(186) 28/05/2028
(111) 15618	(186) 29/05/2028
(111) 17122	(186) 01/08/2028
(111) 16783	(186) 01/08/2028
(111) 17207	(186) 04/09/2028
(111) 17048	(186) 05/11/2028
(111) 16591	(186) 13/11/2028
(111) 16698	(186) 26/11/2028
(111) 16590	(186) 01/12/2028
(111) 17816	(186) 01/12/2028
(111) 16820	(186) 17/12/2028
(111) 17232	(186) 12/01/2029
(111) 17903	(186) 12/02/2029
(111) 18040	(186) 18/03/2029
(111) 18029	(186) 18/03/2029
(111) 17001	(186) 13/04/2029

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / APLIKIMET PËR DISENJO INDUSTRIALE

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн. / Në përputhje me nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve për disenjo industriale.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80):

- (21) број на пријавата / numri i aplikimit
- (22) датум на поднесување / data e depozitimit
- (23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit
- (45) датум на објавување / data e publikimit
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional)
- (30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej Locarno)
- (54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit
- (55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale
- (57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa
- (73) податоци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit
- (74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(21) ID **2020/5**

(45) 31/05/2020

(22) 09/03/2020





(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални

(72) Георгиевски Александар

(73) Георгиевски Александар ул. БУЛ. АСНОМ 4/2-6, 1000, Скопје, МК

(51) 12-16


(54) "АВТОМОБИЛСКИ ТРКАЛА И ОПРЕМА ЗА ТРКАЛА"

1.1**1.2****1.3****2.1**


2.2



2.3





3.1



3.2




3.3



4.2



4.3



(21) ID **2020/8**

(45) 31/05/2020

(22) 27/04/2020

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални

(72) Марјанчо Николов

(73) **Марјанчо Николов ул. Саса 12 бр. 18, 1000, Скопје, МК**

(74) АНДОНОСКИ МИТКО, АДВОКАТ

Бул.Кочо Рацин бр. 30/2-2

(51) 23-03

(54) **"Скара за во двор"**





ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR DISENJO INDUSTRIALE

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodi sipas kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(51)	(21)
12-16	МК/И/ 2020/5
23-03	МК/И/ 2020/8

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjos industriale

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)	(21)
Георгиевски Александар ул. БУЛ. АСНОМ 4/2-6, 1000, Скопје, МК	МК/И/ 2020/5
Марјанчо Николов ул. Саса 12 бр. 18, 1000, Скопје, МК	МК/И/ 2020/8

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / VENDIMET PËR DISENJOT INDUSTRIALE

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për disenjt industriale.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat shënohen me INID* kode për disenjt industriale (standart WIPO ST. 80):

- (11) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale
- (21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (22) Дата на поднесување / Data e depozitimit
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на индустриски дизајни / Lënda e aplikimit, theksohet numri i përgjithshëm i disejnovë industriale
- (30) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (45) Дата на објавување / Data e publikimit
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) / Klasifikimi Ndërkombëtar i Disenjove Industriale (Locarno)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose vizatimi
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои / saktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave
- (72) Автор / Autori
- (73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
- (74) Застапник / Përfaqësuesi juridik

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(11) **884**

(45) 31/05/2020

(21) ID 2019/22

(22) 02/10/2019

(18) 02/10/2024

(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални

(72) Наташа Шејкероска (ул. Борка Лопач бр. 19 А, Прилеп)

(73) **ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, МК**

(51) 02-04

(54) **"Чевлички"**

- (11) **885** (45) 31/05/2020
(21) ID 2019/23 (22) 02/10/2019
(18) 02/10/2024
(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални
(30)
(72) Наташа Шејкероска (ул. Борка Лопач бр. 19 А, Прилеп)
(73) ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, МК
(51) 06-13
(54) **Вреќи за спиење**



- (11) **886** (45) 31/05/2020
(21) ID 2019/24 (22) 02/10/2019
(18) 02/10/2024
(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
(72) Наташа Шејкероска (ул. Борка Лопач бр. 19 А, Прилеп)
(73) **ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, МК**
(51) 21-04
(54) **Детски шатор**



(11) **887**

(45) 31/05/2020

(21) ID 2019/25

(22) 02/10/2019

(18) 02/10/2024

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални

(72) Наташа Шејкероска (ул. Борка Лопач бр. 19 А, Прилеп)

(73) **ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, МК**

(51) 06-09

(54) **Украсни перници**

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodit sipas kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale

(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjës

(51)	(11)
02-04	МК/И/ 2019/22
06-13	МК/И/ 2019/23
21-04	МК/И/ 2019/24
06-09	МК/И/ 2019/25

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOS INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjës industriale

(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)	(11)	(21)
ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, МК	884	МК/И/ 2019/22
ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, МК	885	МК/И/ 2019/23
ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, МК	886	МК/И/ 2019/24
ТД Хатра дооел Прилеп ул. Андон Слабејко бр.35, Прилеп, МК	887	МК/И/ 2019/25

ОБНОВУВАЊЕ / RIPËRTËRITJE

(111) **628**

(186) **01/04/2025**

ВПИШУВАЊЕ

236. Зоран Андоновски, адвокат

Ул. Димитрие Чуповски бр. 24/1-1

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Моб. 078 277848, 071 835710

e-mail: andonovski@lawyer.com

ПРОМЕНИ

180. Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА, АЛЕКСАНДРОВСКИ И ПАРТНЕРИ

Ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2

1000 Скопје

Република Македонија

Тел/факс. 02 2466 001

e-mail: info@businesslaw.mk